

# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО



ИЗЛЕГУВА ПО ПОТРЕБА	30.07.2020 БРОЈ 33	ПРИМЕРОКОТ ЕБЕСПЛАТЕН
------------------------	-----------------------	--------------------------

## СОДРЖИНА

З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за прифаќање на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка.....	
О Д Л У К А за прифаќање на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка.....	
З А К Л У Ч О К за објавување на Р Е Ш Е Н И Е за именување на членови во заедничката комисија за подготовка на предлог на актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Пехчево и Општина Берово.....	
Р Е Ш Е Н И Е за именување на членови во заедничката комисија за подготовка на предлог на актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Пехчево и Општина Берово.....	
З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за давање на согласност на Годишниот План за вработување на Дом на култура “Димитар Беровски” – Берово за 2021 година.....	
О Д Л У К А за давање на согласност на Годишниот План за вработување на Дом на култура “Димитар Беровски” – Берово за 2021 година.....	
Годишниот План за вработување на Дом на култура “Димитар Беровски” – Берово за 2021 година.....	
З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за давање на согласност на Измена на Годишниот План за вработување на Општина Берово за 2020 година.....	
О Д Л У К А за давање на согласност на Измена на Годишниот План за вработување на Општина Берово за 2020 година.....	
Измена на Годишниот План за вработување на Општина Берово за 2020 година.....	
З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за давање на согласност на Измена на годишен план за вработување за 2020 година на ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки” Берово.....	
О Д Л У К А за давање на согласност на Измена на годишен план за вработување за 2020 година на ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки” Берово.....	
З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за давање на согласност на Годишен План за вработување на Општинска јавна установа за социјална заштита на стари лица “Д-р Иван Влашки” Берово за 2021 година.....	

О Д Л У К А за давање на согласност на Годишен План за вработување на Општинска јавна установа за социјална заштита на стари лица “Д-р Иван Влашки” Берово за 2021 година.....

Годишен План за вработување на Општинска јавна установа за социјална заштита на стари лица “Д-р Иван Влашки” Берово за 2021 година.....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за работа на ООУ “Никола Петров Русински” с.Русиново, Берово во учебната 2019/2020 година.....

З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за работа на ООУ “Никола Петров Русински” с.Русиново, Берово во учебната 2019/2020 година.....

З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за давање на согласност на Годишниот План за вработување на ООУ “Никола Петров Русински” с.Русиново, Берово за 2021 година.....

О Д Л У К А за давање на согласност на Годишниот План за вработување на ООУ “Никола Петров Русински” с.Русиново, Берово за 2021 година.....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за давање на согласност за формирање на паралелки со помалку од 20 ученика за учебната 2020/2021 година на ООУ “Никола Петров Русински” с.Русиново, Берово.....

З А К Л У Ч О К за давање на согласност за формирање на паралелки со помалку од 20 ученика за учебната 2020/2021 година на ООУ “Никола Петров Русински” с.Русиново, Берово.....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за работа на ОСУ “Ацо Русковски” Берово во учебната 2019/2020 година.....

З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за работа на ОСУ “Ацо Русковски” Берово во учебната 2019/2020 година.....

З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за давање на согласност на Годишниот План за вработување на ОСУ “Ацо Русковски” Берово за 2021 година.....

О Д Л У К А за давање на согласност на Годишниот План за вработување на ОСУ “Ацо Русковски” Берово за 2021 година.....

Годишен План за вработување на ОСУ “Ацо Русковски” Берово за 2021 година.....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за давање на согласност за формирање на паралелки со помалку од 25 ученика за учебната 2020/2021 година на ОСУ “Ацо Русковски” Берово.....

З А К Л У Ч О К за давање на согласност за формирање на паралелки со помалку од 25 ученика за учебната 2020/2021 година на ОСУ “Ацо Русковски” Берово.....

З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за доделување на стипендии на 10 (десет) талентирани ученици во ОСУ “Ацо Русковски” Берово за учебната 2020/2021 година.....

О Д Л У К А за доделување на стипендии на 10 (десет) талентирани ученици во ОСУ “Ацо Русковски” Берово за учебната 2020/2021 година.....

З А К Л У Ч О К за објавување на П Р А В И Л Н И К за начинот и посебните критериуми за доделување на месечна стипендија на 10 талентирани ученици во ОСУ „Ацо Русковски“ – Берово.

П Р А В И Л Н И К за начинот и посебните критериуми за доделување на месечна стипендија на 10 талентирани ученици во ОСУ „Ацо Русковски“ – Берово.....

- З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А ЗА РЕОНИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА БЕРОВО.....
- О Д Л У К А ЗА РЕОНИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА БЕРОВО.....
- З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за прифаќање на донација.....
- О Д Л У К А за прифаќање на донација.....
- З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за прифаќање на донација.....
- О Д Л У К А за прифаќање на донација.....
- З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за давање на согласност на Одлуката за ослободување од надоместок на трошоци за престој во детска градинка што паѓа на товар на родителите чии деца престојуваат во ОЈУДГ “23 Август” Берово.....
- З А К Л У Ч О К за давање на согласност на Одлуката за ослободување од надоместок на трошоци за престој во детска градинка што паѓа на товар на родителите чии деца престојуваат во ОЈУДГ “23 Август” Берово.....
- З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за давање на согласност на Годишниот План за вработување на ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово за 2021 година.....
- О Д Л У К А за давање на согласност на Годишниот План за вработување на ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово за 2021 година.....
- Годишен План за вработување на ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово за 2021 година.....
- З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за давање на согласност за формирање на паралелки со помалку од 20 ученика за учебната 2020/2021 година на ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово.....
- З А К Л У Ч О К за давање на согласност за формирање на паралелки со помалку од 20 ученика за учебната 2020/2021 година на ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово.....
- З А К Л У Ч О К за објавување на Дополнување на П Р О Г Р А М А (ЈД, Ј6 и ЈФ) за изградба,реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина Берово во 2020 година.....
- Дополнување на П Р О Г Р А М А (ЈД, Ј6 и ЈФ) за изградба,реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина Берово во 2020 година.....
- З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на јавно осветлување во Општина Берово во 2019 година.....
- З А К Л У Ч О К за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на јавно осветлување во Општина Берово во 2019 година.....
- З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Берово во 2019 година.....
- З А К Л У Ч О К за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Берово во 2019 година.....

- З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одржување на јавно зеленило во Општина Берово во 2019 година.....
- З А К Л У Ч О К за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одржување на јавно зеленило во Општина Берово во 2019 година.....
- З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одржување на јавна чистота во Општина Берово во 2019 година.....
- З А К Л У Ч О К за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одржување на јавна чистота во Општина Берово во 2019 година.....
- З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за утврдување на приоритет за аплицирање на Проектот на UNDP и Шведската Агенција за меѓународен развој (СИДА) “Градење на општинските капацитети за имплементација на проекти”.....
- О Д Л У К А за утврдување на приоритет за аплицирање на Проектот на UNDP и Шведската Агенција за меѓународен развој (СИДА) “Градење на општинските капацитети за имплементација на проекти”.....
- З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за сопствено учество на Општина Берово во реализација на проектот „Штип и Берово заедно за подобрување на условите за живеење за Ромската заедница“.....
- О Д Л У К А за сопствено учество на Општина Берово во реализација на проектот „Штип и Берово заедно за подобрување на условите за живеење за Ромската заедница“.....
- Р Е Ш Е Н И Е за формирање на комисија за урбанизам.....
- Р Е Ш Е Н И Е за измена на Решение за формирање на комисија за урбанизам.....
- Р Е Ш Е Н И Е за надоместок на Комисија за урбанизам.....
- РЕШЕНИЕ за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2020 година на Анастасија Чукарска.....
- РЕШЕНИЕ за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2020 година на Бранка Казанџиски.....
- РЕШЕНИЕ за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2020 година на Ивана Костадинска.....
- РЕШЕНИЕ за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2020 година на Ивана Портарска.....
- РЕШЕНИЕ за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2020 година на **Ирена Миловска**.....
- РЕШЕНИЕ за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2020 година на Мерсима Кантурска.....
- РЕШЕНИЕ за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2020 година на Милена Кускинска Салчин.....
- РЕШЕНИЕ за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2020 година на Тања Сачкарска.....

- РЕШЕНИЕ за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2020 година на Глигор Пачемски.....
- РЕШЕНИЕ за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2020 година на Енгин Чиндаровски.....
- РЕШЕНИЕ за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2020 година на Игор Пачемски.....
- РЕШЕНИЕ за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2020 година на Јованка Тркалевска.....
- РЕШЕНИЕ за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2020 година на Катерина Кацарска.....
- РЕШЕНИЕ за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2020 година на Милка Трајановска.....
- РЕШЕНИЕ за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2020 година на Стојан Станковски.....
- РЕШЕНИЕ за формирање Координативно тело за унапредување на меѓуетничката интеграција во училиштата.....
- РЕШЕНИЕ за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 0001.....
- РЕШЕНИЕ за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 0002.....
- РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0002.....
- РЕШЕНИЕ за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 0003.....
- РЕШЕНИЕ за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 0004.....
- РЕШЕНИЕ за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 0005.....
- РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0005.....
- РЕШЕНИЕ за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 0006.....
- РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0006.....
- РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0006.....
- РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0006.....
- РЕШЕНИЕ за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 0007.....
- РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0007.....
- РЕШЕНИЕ за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 0008.....

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0008.....

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0008.....

РЕШЕНИЕ за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 0009.....

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0009.....

РЕШЕНИЕ за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 0010.....

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0010.....

РЕШЕНИЕ за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 0011.....

РЕШЕНИЕ за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 0012.....

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0012.....

РЕШЕНИЕ за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 0013.....

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0013.....

РЕШЕНИЕ за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 0014.....

РЕШЕНИЕ за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 0015.....

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0015.....

РЕШЕНИЕ за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 0016.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**  
за објавување на  
**О Д Л У К А**  
за прифаќање на предлог  
за воспоставување на меѓуопштинска соработка

Се објавува **О Д Л У К А** за прифаќање на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка, Бр. 09-2358/1 што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 29.07.2020 година.

Бр.08-2398/1  
30.07.2020 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за меѓуопштинска соработка („Сл.весник на РМ,, бр.79/09), член 14 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на Република Македонија“ бр.5/2002), и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Советот на Општина Берово на 35-тата седница, одржана на ден 29.07.2020 година, донесе:

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ПРЕДЛОГ**  
**ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА**

Член 1

Се прифаќа Предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка поднесен од страна на Градоначалникот на Општина Пехчево Бр.08-489/1 од 28.04.2020 година, утврден со Одлука за утврдување на предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка Бр.08-522/1 од 05.05.2020 година, донесена од страна на Советот на Општина Пехчево, за обезбедување на услуги од Општина Берово за Општина Пехчево и тоа: техничка поддршка при донесување и изработка на урбанистичка документација, учество во постапката за легализација на бесправно изградени објекти, учество во постапката за бесправно изградени објекти на земјоделско земјиште, учество во постапката за издавање на одобрение за градење во електронска форма за објекти на градежно и земјоделско земјиште, комплетна услуга од сообраќаен инспектор и комплетна услуга од просветен инспектор, за определен надоместок.

Член 2

Градоначалниците на двете општини ќе склучат Договор за меѓуопштинска соработка во кој ќе се утврди видот и времетраењето на вршењето на услугите, условите и постапките за престанок на договорот и други прашања.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-2358/1  
29.07.2020 година  
Берово

СОВЕТ НА ОПШТИНА БЕРОВО  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

### З А К Л У Ч О К

за објавување на

### Р Е Ш Е Н И Е

за именување на членови во заедничката комисија за подготовка на предлог на актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Пехчево и Општина Берово

Се објавува Р Е Ш Е Н И Е за именување на членови во заедничката комисија за подготовка на предлог на актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Пехчево и Општина Берово, Бр. 09-2359/1 што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 29.07.2020 година.

Бр.08-2398/2  
30.07.2020 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 8 од Законот за меѓуопштинска соработка („Сл.весник на РМ., бр.79/09), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на Република Македонија“ бр.5/2002), член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 И 20/19), Советот на Општина Берово на 35-тата седница, одржана на ден 29.07.2020 година, донесе:

### Р Е Ш Е Н И Е

за именување на членови во заедничката комисија за подготовка на предлог на актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Пехчево и Општина Берово

#### Член 1

За членови на заедничката комисија за подготовка на предлог на актот воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Пехчево и Општина Берово се именуваат:

Од Општина Пехчево согласно Решението за именување на членови во заедничката комисија за воспоставување на меѓуопштинска соработка со општина Берово, донесено од страна на Советот на Општина Пехчево со бр.08-522/2 од 05.05.2020 година, лицата:

- Јован Бојчовски – самостоен референт за реализација на урбанистички планови;
- Ефтим Андоновски – самостоен референт за уредување на градежно зејиште, локални патишта и улици;

Од Општина Берово лицата:

- Мишо Догазански – Раководител на одделение за урбанизам ;
- Тони Гоковиќ – Општински инспектор за патен сообраќај ;

#### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-2359/1  
29.07.2020 година  
Берово

СОВЕТ НА ОПШТИНА БЕРОВО  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**  
за објавување на  
**О Д Л У К А**  
за давање на согласност на  
Годишниот План за вработување  
на Дом на култура “Димитар Беровски” – Берово за 2021 година

Се објавува **О Д Л У К А** за давање на согласност на Годишниот План за вработување на Дом на култура “Димитар Беровски” – Берово за 2021 година, Бр. 09-2360/1 што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 29.07.2020 година.

Бр.08-2398/3  
30.07.2020 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) а во врска со член 20-б став 1 алинеја 3 и став 2 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20), Советот на Општина Берово на 35-тата седница одржана на ден 29.07.2020 година донесе:

**О Д Л У К А**  
за давање на согласност на  
Годишниот План за вработување  
на Дом на култура “Димитар Беровски” – Берово за 2021 година

Член 1

Се дава согласност на Годишниот План за вработување на Дом на култура “Димитар Беровски” – Берово за 2021 година, Бр.01-67/1 од 17.07.2020 година.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Годишниот План за вработување на Дом на култура “Димитар Беровски” – Берово за 2021 година, Бр.01-67/1 од 17.07.2020 година.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.



Бр.09-2360/1  
29.07.2020 година  
Б е р о в о

Совет на Општина Берово  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Деловодно  
Лице  
Димитар Беровски  
17.07.2020  
Берово

## Прилог 1 – Образец на годишен план за вработување

## ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

БР. И ДАТУМ НА ДОНЕСУВАЊЕ:	01-67/1 17.07. 2020г.	
ИНСТИТУЦИЈА:	Дом на културата „Димитар Беровски“, - Берово	
ЗА ГОДИНА:	2021	
ЕМБС НА ИНСТИТУЦИЈАТА:	4041330	
ЕДБ НА ИНСТИТУЦИЈАТА:	4001970102869	
ДАТУМ НА ПОДГОТОВКА:	17.07.2020г.	
Подготвил: (го потпишува на датумот на подготовка)	Име и презиме	Потпис
Одобрил: (го потпишува на датумот на подготовка)	Звонко Скендерски	
<b>РАКОВОДНО ЛИЦЕ НА ИНСТИТУЦИЈАТА:</b> (го потпишува на датумот на подготовка и на датумот на донесување)	Тања Шенковска	

## ДЕЛ 1. СОСТОЈБА ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА

Табела 1. Планирана бројна состојба на крајот на тековната година

	Опис	ВКУПНО	Македонци	Албанци	Турци	Срби	Власи	Роми	Болњаци	Други
а	Моментално вработени во институцијата (на датумот на пополнување на годишниот план)	5	5							
б	Планирани пензионирања и најавени заминувања во тековната година (заклучно со 31 декември тековната година)	0	0							
в	Планирани нови вработувања во тековната година (заклучно со 31 декември тековната година)	2	2							
г	Планирана бројна состојба на 31 декември тековната година (г = а - б + в)	7	7							

## ДЕЛ 2. ПЛАНИРАНИ ДВИЖЕЊА НА КАДАРОТ ВО СЛЕДНАТА ГОДИНА

**Табела 2.** Планирано пополнување на работни места преку унапредување и/или распоредување во следната година

р. бр	на работно место (шифра и назив)	во орг. еднин.	во рамки на орг. еднин.	во рамки на орг. еднин.	во рамки на орг. еднин.	кратко образложение	НЕ	
							Дали планирате пополнување на работни места преку унапредување и/или распоредување на вработените во рамките на институцијата, заклучно со 31 декември следната година? (наведете број)	НЕ
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

**Табела 3.** Планирано испразнување на работни места преку објавување на трансфер листа во следната година

Дали планирате испразнување на работни места преку објавување на трансфер листа, заклучно со 31 декември следната година?		НЕ	
		(наведете број)	
р. бр	работно место (шифра и назив)	од орг. един. во рамки на орг. един.	во рамки на орг. един. во рамките на институцијата
		причина 1: намалување на надлежности на институцијата	причина 2: намалување на обемот на работа
		причина 3: недостигавање на постални	причина 4: работното место се укинува (наведете датум)
			причина 5: Друго (наведете ја причината)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

**Табела 4.** Планирано испраќување на работни места преку пензионирања и најавени заминувања во следната година  
 Дали се планирани пензионирања и/или најавени заминувања на работни места преку институција заклучно со 31 декември следната година?

р. бр	работно место (шифра и назив)	во рамки на орг. един.	во рамки на орг. един.	во рамки на орг. един.	причина 1: пензионирање (наведете датум на престанок на работниот однос)	причина 2: најавено заминување (наведете датум на престанок на работниот однос)	причина 3: друго (наведете ја причината и датум на престанок на работниот однос)	не	
								да	не
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Наведете ги работните места кои ќе се испраќат, одберете една од наведените причини:

(внесете кратко образложение за причината и по потреба додадете нови редови...)

Табела 5. Планирани пензионирања по припадност на заедница

а	Опис	ВКУПНО																			
		Македонци	Албанци	Турци	Срби	Власи	Роми	Бошњаци	Други												
	Планирани пензионирања во следната година (вклучувајќи со 31 декември следната година)																				



## ДЕЛ 3. ПЛАНИРАНИ НОВИ ВРАБОТУВАЊА ВО СЛЕДНАТА ГОДИНА

**Табела б.** Планирано пополнување на работни места преку нови вработувања во следната година

Дали имате потреба од нови вработувања во вашата институција заклучно со 31. декември следната година? (напоменувајте) **ДА**

Доколку одговорите со ДА, наведете го ВКУПНИОТ број на нови вработувања за кои имате потреба: (наведете број) **2**

Наведете ги работните места на кои планирате нови вработувања и одберете една од наведените причини (внесете кратко образложение за причината и по потреба доадајте нови причини. Постава внесете колку месеци во следната година се планира да работат новите вработени и колков буџет е потребен за плата на новиот вработен во следната година)

Р. бр	работно место (шифра и назва)	во орг. единица	во рамки на орг. единица	во рамките на орг. единица	причина 1: зголемување на надлежностите на институцијата или обемот на работа на орг. единица	причина 2: пензионирање или најаваено заминување	причина 3: друго (наведете ја причината)	Колку месеци во следната година се планира да му се исплата плата на новиот вработен? (наведете број)	Колков буџет ќе биде потребен за плата на новиот вработен во следната година? (наведете го денари)
1	КУ/ЛО304Г03006 Соработник за фолклорна и сценско-уметничка дејност				1		Потреба од ново вработување	12	387 906
2	КУ/ЛО304Г02005 Библиотекарски помошник				1		Потреба од ново вработување	12	387 906
3									
4									



5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				

Табела 7. Број на работни места кои се планира да се пополнат преку нови вработувања во следната година

	Опис	ВКУПНО
а	Планирани нови вработувања во следната година (заклучно со 31 декември следната година)	2

Табела 8. Податоци кои се внесуваат во онлајн калкулаторот "Балансер", поставен на веб локацијата <http://balanser.mioa.gov.mk>

	Опис	ВКУПНО	Македонци	Албанци	Турци	Срби	Власи	Роми	Бошњаци	Други
а	Стертна позиција за годината на која се однесува планот (се внесуваат податоците од Табела 1, ред г, бројна состојба на 31 декември во тековната година)	7	7							
б	Пензионирања во годината на која се однесува планот (се внесуваат податоците од Табела 5, ред а, пензионирања заклучно со 31 декември следната година)									
в	Планирани нови вработувања во годината на која се однесува планот (се внесува податокот од Табела 7, ред а)	2								

Пристапете на онлајн калкулаторот кој се наоѓа на веб локацијата <http://balancer.mioa.gov.mk/>, внесете ги податоците од оваа табела и тука приложете го испечатениот документ од калкулаторот

7/20/2020

Balancer Calculator

Годишен План Годишен Извештај

МИОА balancER Дом на културата  
Димитар Беровски

17.07.2020 год  
Берово

Матичен број на институцијата / назив на институцијата (доволно е да се внесат првите три бројки / букви): Дом на култура Димитар Беровски п.о. Берово (4041330) x

Име на институцијата: Дом на култура Димитар Беровски п.о. Берово (4041330)

Попис на ниво на: Берово

Број на нови вработувања: 2

Припадност на етничка заедница	Вработени на 31 декември тековната година (1)	Планирани пензионирања и замикувања во следната година (2)	Процентуална состојба (3)	Попис на население 2002 (4)	Распределба на новите вработувања за следната година (5)
Македонци	5	0	100.00%	95.65%	2
Албанци	0	0	0.00%	0%	0
Турци	0	0	0.00%	0.65%	0
Роми	0	0	0.00%	3.29%	0
Срби	0	0	0.00%	0.14%	0
Власи	0	0	0.00%	0.04%	0
Бошњаци	0	0	0.00%	0.02%	0
Други	0	0	0.00%	0.19%	0
Останати	0	0	0.00%	4.35%	0
Вкупно	5	0	100.00%	100%	2

Табела со сите можни распределби на нововработените лица

Испечати

Симни документ

Вкупно	Македонци	Албанци	Турци	Роми	Срби	Власи	Бошњаци	Други
2	2	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0

© 2020 - balancer.mioa.gov.mk



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**  
за објавување на  
**О Д Л У К А**  
за давање на согласност на  
Измена на Годишниот План за вработување  
на Општина Берово за 2020 година

Се објавува **О Д Л У К А** за давање на согласност на Измена на Годишниот План за вработување на Општина Берово за 2020 година, Бр. 09-2361/1 што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 29.07.2020 година.

Бр.08-2398/4  
30.07.2020 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на Република Македонија“ бр.5/02), а во врска со член 20-б став 11 од Законот за вработените во јавниот сектор од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20), Советот на Општина Берово на 35-тата седница одржана на ден 29.07.2020 година донесе:

**О Д Л У К А**  
за давање на согласност на  
Измена на Годишниот План за вработување  
на Општина Берово за 2020 година

Член 1

Се дава согласност на Измената на Годишниот План за вработување на Општина Берово за 2020 година, Бр.01-2205/1 од 13.07.2020 година и Балансер Бр.01-2205/2 од 13.07.2020 година година кој е составен дел на истиот.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Измената на Годишниот План за вработување на Општина Берово за 2020 година, Бр.01-2205/1 од 13.07.2020 година и Балансерот Бр.01-2205/2 од 13.07.2020 година кој е составен дел на истиот.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-2361/1  
29.07.2020 година  
Б е р о в о

Совет на Општина Берово  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

## Прилог 1 – Образец на годишен план за вработување

## Измена на ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ за 2020 година за Општина Берово

<b>БР. И ДАТУМ НА ДОНЕСУВАЊЕ:</b>	01 - _____/1 од _____, 2020 година
-----------------------------------	------------------------------------

<b>ИНСТИТУЦИЈА:</b>	<b>ОПШТИНА БЕРОВО</b>
<b>ЗА ГОДИНА:</b>	<b>2020 година</b>
<b>ЕМБС НА ИНСТИТУЦИЈАТА:</b>	<b>5992184</b>
<b>ЕДБ НА ИНСТИТУЦИЈАТА:</b>	<b>4001005107203</b>
<b>ДАТУМ НА ПОДГОТОВКА:</b>	<b>13.07.2020 година</b>

	<b>Име и презиме</b>	<b>Потпис</b>
<b>Подготвил:</b> (го потпишува на датумот на подготовка)	<b>м-р Зорица Ризовска</b> <b>Одделение за управување</b> <b>со човечки ресурси</b>	_____
<b>Одобрил:</b> (го потпишува на датумот на подготовка)	<b>Раководител на одделение</b> <b>за управување со човечки</b> <b>ресурси</b> <b>Емилија Ваканска</b>	_____
<b>РАКОВОДНО ЛИЦЕ НА ИНСТИТУЦИЈАТА:</b> (го потпишува на датумот на подготовка и на датумот на донесување)	<b>Градоначалник</b> <b>Звонко Пекевски с.р.</b>	_____

**ДЕЛ 1. СОСТОЈБА ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА****Табела 1.** Планирана бројна состојба на крајот на тековната година

	Опис	ВКУПНО	Македонци	Албанци	Турци	Срби	Власи	Роми	Бошњаци	Други
а	Моментално вработени во институцијата (на датумот на пополнување на годишниот план)	48	48							
б	Планирани пензионирања и најавени заминувања во тековната година (заклучно со 31 декември тековната година)	2	2							
в	Планирани нови вработувања во тековната година (заклучно со 31 декември тековната година)	5	5							
г	<b>Планирана бројна состојба на 31 декември тековната година (г = а - б + в)</b>	<b>51</b>	<b>51</b>							







**ДЕЛ 3. ПЛАНИРАНИ НОВИ ВРАБОТУВАЊА ВО 2020 ГОДИНА****Табела 6.** Планирано пополнување на работни места преку нови вработувања во тековната година

Дали имате потреба од нови вработувања во вашата институција заклучно со 31 декември? (заокружете)							<b>ДА</b>	НЕ
Доколку одговоривте со ДА, наведете го ВКУПНИОТ број на нови вработувања за кои имате потреба: (наведете број)							5	
Наведете ги работните места на кои планирате нови вработувања и одберете една од наведените причини (внесете кратко образложение за причината и по потреба додадете нови редици. Потоа внесете колку месеци во следната година се планира да работи новиот вработен и колкав буџет е потребен за плата на новиот вработен во следната година)								
р. бр	работно место (шифра и назив)	во орг. единица	причина 1: зголемување на надлежностите на институцијата или обемот на работа на орг. единица	причина 2: пензионирање или најавено заминување	причина 3: друго (наведете ја причината)	Колку месеци во тековната година се планира да му се исплаќа плата на новиот вработен? (наведете број)	Колкав буџет ќе биде потребен за плата на новиот вработен во тековната година? (наведете во денари) Бруто износ:	
1	УПР0101В02000 Виш соработник за образование, спортски и клтурни дејности и социјална и здравствена заштита на децата	Одделение за јавни дејности	/	/	упразнето работно место	3	110.274,00	
2	УПР0101В01000 Општински градежен инспектор	Одделение за инспекциски работи – Инспекторат	/	упразнето работно место по основ на пензионирање на 29.05.2020 година	/	3	131.469,00	
3	УПР0101В04000 Помлад инспектор за туризам	Одделение за инспекциски работи – Инспекторат	/	/	ново работно место	3	101.250,00	
4	УПР0101В04000 Помлад инспектор за заштита на животна средина	Одделение за инспекциски работи – Инспекторат	/	/	ново работно место	3	101.250,00	
5	ПОЖ0210В03000 Пожарникар спасител возач	Територијална противпожарна единица	/	упразнето работно место по основ на пензионирање предвидено во август 2020 година	/	3	70.911,00	



Матичен број на институцијата / назив на институцијата (доволно е да се внесат првите три бројки / букви):

Општина Берово (5992184)

Име на институцијата:

Општина Берово (5992184)

Попис на ниво на:

Берово

број на нови вработувања

5

Припадност на етничка заедница	Вработени на 31 декември тековната година (1)	Планирани пензионирања и заминувања во следната година (2)	Процентуална состојба (3)	Попис на население 2002 (4)	Распределба на новите вработувања за следната година (5)
Македонци	51	2	100.00%	95.65%	5
Албанци	0	0	0.00%	0%	0
Турци	0	0	0.00%	0.65%	0
Роми	0	0	0.00%	3.29%	0
Срби	0	0	0.00%	0.14%	0
Власи	0	0	0.00%	0.04%	0
Бошњаци	0	0	0.00%	0.02%	0
Други	0	0	0.00%	0.19%	0
Останати	0	0	0.00%	4.35%	0
Вкупно	51	2	100.00%	100%	5

Табела со сите можни распределби на новонаеманите лица

Испечати

Симни документ

Вкупно	Македонци	Албанци	Турци	Роми	Срби	Власи	Бошњаци	Други
5	5	0	0	0	0	0	0	0
4	4	0	0	0	0	0	0	0
3	3	0	0	0	0	0	0	0
2	2	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**  
за објавување на

**О Д Л У К А**  
за давање на согласност на  
Измена на годишен план за вработување за 2020 година на  
ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки” Берово

Се објавува О Д Л У К А за давање на согласност на Измена на годишен план за вработување за 2020 година на ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки” Берово, Бр. 09-2362/1 што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 29.07.2020 година.

Бр.08-2398/5  
30.07.2020 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) а во врска со член 20-б став 11 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20), Советот на Општина Берово на 35-тата седница одржана на ден 29.07.2020 година донесе:

**О Д Л У К А**  
за давање на согласност на  
Измена на годишен план за вработување за 2020 година на  
ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки” Берово

**Член 1**

Се дава согласност на Измената на Годишниот План за вработување на ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки” Берово за 2020 година, Бр.0403-83/1 од 14.07.2020 година и Балансер Бр.0403-83/2 од 14.07.2020 година кој е составен дел на истиот.

**Член 2**

Одлуката за давање на согласност на Измената на Годишниот План за вработување на ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки” Берово за 2020 година, Бр.0403-83/1 од 14.07.2020 година и Балансер Бр.0403-83/2 од 14.07.2020 година, да се достави до ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки” Берово.

**Член 3**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-2362/1  
29.07.2020 година  
Б е р о в о

Совет на Општина Берово  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Општинска јавна установа за социјална  
заштита на стари лица Д-Р ИВАН ВЛАШКИ  
Бр. 0403-83/3  
14.07 2020 год.  
БЕРОВО



ОЈУСЗСЛ д-р Иван Влашки  
Ул.Маршал Тито бр. 8/А- Берово  
Тел 033/550-999  
Mail :drivanvlaski@yahoo.com

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНА БЕРОВО

Примено:	16.07.2020
Својарачко:	Бр. 09-2225/1

ДО:

Совет на Општина Берово

1. **ПРЕДМЕТ:** Достава на измена на Годишен план за вработување за 2020 година на ОЈУСЗСЛ д-р Иван Влашки

Почитувани,

Во прилог Ви доставуваме измени на Годишен план за вработување за 2020 година на ОЈУСЗСЛ д-р Иван Влашки на Ваше понатамошно постапување.

Со почит,

Бр.  
14.07.2020г.  
Берово

ОЈУСЗСЛ „д-р Иван Влашки“ –Берово

Директор

Живка Бојчовска-Каламадевска



7/14/2020

Balancer Calculator

МИОА balancER

Општинска јавна установа за социјална  
заштита на стари лица Д-Р ИВАН ВЛАШКИ  
Бр. 0403-8312  
14.07 2020 год.  
БЕРОВО

Годишен План

Годишен Извештај

Матичен број на институцијата / назив на институцијата (доволно е да се внесат првите три бројки / букви): Општинска јавна установа за социјална заштита на стари г. х

Име на институцијата: Општинска јавна установа за социјална заштита на стари лица д-р Иван Влашки - Берово (7071507)

Попис на ниво на: Берово

Број на нови вработувања: 3

Припадност на етничка заедница	Вработени на 31 декември тековната година (1)	Планирани пензионирања и заминувања во следната година (2)	Процентуална состојба (3)	Попис на население 2002 (4)	Распределба на новите вработувања за следната година (5)
Македонци	10	0	90.91%	95.65%	3
Албанци	0	0	0.00%	0%	0
Турци	0	0	0.00%	0.65%	0
Роми	1	0	9.09%	3.29%	0
Срби	0	0	0.00%	0.14%	0
Власи	0	0	0.00%	0.04%	0
Бошњаци	0	0	0.00%	0.02%	0
Други	0	0	0.00%	0.19%	0
Останати	1	0	9.09%	4.35%	0
Вкупно	11	0	100.00%	100%	3

Табела со сите можни распределби на нововработените лица

Испечати

Симни документ

Вкупно	Македонци	Албанци	Турци	Роми	Срби	Власи	Бошњаци	Други
3	3	0	0	0	0	0	0	0
2	2	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0

© 2020 - balancER.mioa.com.mk




Општинска јавна установа за социјална  
заштита на стари лице Д-р ИВАН ВЛАШКИ

Бр. 0403-32/1  
14.07 2020 год.  
БЕРОВО

Прилог 1 – Образец на годишен план за вработување

## ИЗМЕНА НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 2020 год. на ОЈУСЗСЛ Д-р Иван Влашки Берово

БР. И ДАТУМ НА ДОНЕСУВАЊЕ:			Потпис
ИНСТИТУЦИЈА:	ОЈУСЗСЛ д-р Иван Влашки Берово		
ЗА ГОДИНА:	2020 година	Име и презиме	
ЕМБС НА ИНСТИТУЦИЈАТА:	7071507	Андријана Геринска	
ЕДБ НА ИНСТИТУЦИЈАТА:	4001015504618	Живка Бојчовска Каламадевска	
ДАТУМ НА ПОДГОТОВКА:	14.07.2020	Живка Бојчовска Каламадевска	
Подготвил:	(го потпишува на датумот на подготовка)		
Одобрил:	(го потпишува на датумот на подготовка)		
<b>РАКОВОДНО ЛИЦЕ НА ИНСТИТУЦИЈАТА:</b>	(го потпишува на датумот на подготовка и на датумот на донесување)		



**ДЕЛ 1. СОСТОЈБА ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА****Табела 1.** Планирана бројна состојба на крајот на тековната година

	Опис	ВКУПНО	Македонци	Албанци	Турци	Срби	Власи	Роми	Бошњаци	Други
<b>а</b>	Моментално вработени во институцијата (на датумот на пополнување на годишниот план)	11	10					1		
<b>б</b>	Планирани пензионирања и најавени заминувања во тековната година (заклучно со 31 декември тековната година)	0	0							
<b>в</b>	Планирани нови вработувања во тековната година (заклучно со 31 декември тековната година)	3	3							
<b>г</b>	Планирана бројна состојба на 31 декември тековната година (г = а - б + в)	14	13					1		

## ДЕЛ 2. ПЛАНИРАНИ ДВИЖЕЊА НА КАДАРОТ ВО СЛЕДНАТА ГОДИНА

**Табела 2.** Планирано пополнување на работни места преку унапредување и/или распоредување во следната година

р. бр	на работно место (шифра и назив)	во орг. едн.	во рамки на орг. едн.	во рамки на орг. едн.	Дали планирате пополнување на работни места преку унапредување и/или распоредување на вработените во рамките на институцијата, заклучно со 31 декември следната година? <small>(закружете)</small>	
					ДА	НЕ
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Доколку одговорите со ДА, наведете го ВКУПНИОТ број на работни места кои планирате да ги пополните преку унапредување и/или распоредување во рамките на институцијата: (наведете број)

Наведете ги работните места кои планирате да ги пополните преку интерен оглас и/или решение за распоредување: (наведете кратко образложение за причината и по потреба додадете некои детали...)

Наведете ги работните места кои планирате да ги пополните преку интерен оглас и/или решение за распоредување: (наведете кратко образложение за причината и по потреба додадете некои детали...)

кратко образложение

**Табела 3.** Планирано испразнување на работни места преку објавување на трансфер листа во следната година

р. бр	работно место (шифра и назив)	од орг. един.	во рамки на орг. един.	во рамки на орг. един.	во рамки на орг. един.	причина 1: намалување на надлежности на институцијата	причина 2: намалување на обемот на работа	причина 3: последоствув ање на постапки	причина 4: работното место се укинува (наведете датум)	причина 5: друго (наведете ја причината)	ДА НЕ	
											ДА	НЕ
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

**Табела 4.** Планирано испразнување на работни места преку пензионирања и најавени заминувања во следната година  
 Дали се планирани пензионирања и/или најавени заминувања на вработени од вашата институција заклучно со 31 декември следната година?  
 (заокружете)

р. бр	работно место (шифра и назив)	во орг. един.	во рамки на орг. един.	во рамки на орг. един.	во рамки на орг. един.	причина 1: пензионирање (наведете датум на престанок на работниот однос)	причина 2: најавено заминување (наведете датум на престанок на работниот однос)	причина 3: друго (наведете ја причината и датум на престанок на работниот однос)	НЕ	
									ДА	НЕ
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										

Доколку одговорите со ДА, наведете го ВКУПНИОТ број на вработени кои ќе се пензионираат или ќе заминат: (наведете број)  
 Наведете ги работните места кои ќе се испразнат, одберете една од наведените причини:  
 (внесете кратко образложение за причината и по потреба додадете нови редови...)

10										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Табела 5. Планирани пензионирања по припадност на заедница

а	Опис	ВКУПНО	Македонци	Албанци	Турци	Срби	Власи	Роми	Бошњаци	Други
	Планирани пензионирања во следната година (заклучно со 31 декември следната година)	0	0							

## ДЕЛ 3. ПЛАНИРАНИ НОВИ ВРАБОТУВАЊА ВО СЛЕДНАТА ГОДИНА

**Табела 6.** Планирано пополнување на работни места преку нови вработувања во следната година  
Дали имате потреба од нови вработувања во вашата институција заклучно со 31 декември следната година? (заокружете)

		ДА		НЕ					
		(наведете број)		(наведете број)					
Доколку одговорите со ДА, наведете го ВКУПНИОТ број на нови вработувања за кои имате потреба:									
Наведете ги работните места на кои планирате нови вработувања и одберете една од наведените причини (внесете кратко објаснување за причината и го потреба додадете нови редови. Потоа внесете колку месеци во следната година се планира да работи новиот вработен и колкав буџет е потребен за плата на новиот вработен во следната година)									
р. бр	работно место (шифра и назив)	во орг. единица	во рамки на орг. единица	во рамки на орг. единица	причина 1: зголемување на надлежностите на институцијата или обемот на работа на орг. единица	причина 2: пензионирање или најавено заминување	причина 3: друго (наведете ја причината)	Колку месеци во следната година се планира да му се исплата на новиот вработен? (наведете број)	Колкав буџет ќе биде потребен за плата на новиот вработен во следната година? (наведете во денари)
1	Геронто-домашин СО30303503004	Оддел за сместување, нега, исхрана и здравствена заштита на корисниците	Оддел за сместување, нега, исхрана и здравствен заштитен на корисниците	Оддел за сместување, нега, исхрана и здравствена заштита	Ново метрополното работно место			5	93960
2	Геронто-домашин СО30303603004	Оддел за сместување, нега, исхрана и здравствена заштита на	Оддел за сместување, нега, исхрана и здравствен заштитен на корисниците	Оддел за сместување, нега, исхрана и здравствена заштита	Угрозено место по основ на пензионирање			5	93960



3	Медицинска сестра СО30303Б02010	Оддел за сместување на и скрапа и здравствена заштита на корисниците	Оддел за сместување на и здравствена заштита на корисниците	Оддел за сместување на и скрапа и здравствена заштита на корисниците	Ново непополнето работно место				4	80000						

Табела 7. Број на работни места кои се планира да се пополнат преку нови вработувања во следната година

	Опис	ВКУПНО
а	Планирани нови вработувања во следната година (завлучено со 31 декември следната година)	3

Табела 8. Податоци кои се внесуваат во онлајн калкулаторот "Балансер", поставен на веб локацијата <http://balancer.mioa.gov.mk>

	Опис	ВКУПНО	Македонци	Албанци	Турци	Срби	Власи	Роми	Бошњаци	Други
а	Стартна позиција за годината на која се однесува планот (се внесуваат податоците од Табела 1, ред Г, бројна состојба на 31 декември во тековната годината)	14	13					1		



б	<b>Пензионирања во годината на која се однесува планот</b> (се внесуваат податоците од Табела 5, ред а, пензионирања заклучно со 31 декември следната година)	0	0						
в	<b>Планирани нови вработувања во годината на која се однесува планот</b> (се внесува податокот од Табела 7, ред а)	3							

Пристапете на онлајн калкулаторот кој се наоѓа на веб локацијата <http://balanser.mioa.gov.mk/>, внесете ги податоците од оваа табела и тука приложете го испечатениот документ од калкулаторот

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**

за објавување на

**О Д Л У К А**

за давање на согласност на Годишен План за вработување на Општинска јавна установа за социјална заштита на стари лица “Д-р Иван Влашки” Берово за 2021 година

Се објавува О Д Л У К А за давање на согласност на Годишен План за вработување на Општинска јавна установа за социјална заштита на стари лица “Д-р Иван Влашки” Берово за 2021 година, Бр. 09-2363/1 што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 29.07.2020 година.

Бр.08-2398/6  
30.07.2020 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) а во врска со член 20-б став 1 алинеја 3 и став 2 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20), Советот на Општина Берово на 35-тата седницата одржана на ден 29.07.2020 година донесе:

**О Д Л У К А**

за давање на согласност на Годишен План за вработување на Општинска јавна установа за социјална заштита на стари лица “Д-р Иван Влашки” Берово за 2021 година

**Член 1**

Се дава согласност на Годишен План за вработување на Општинска јавна установа за социјална заштита на стари лица “Д-р Иван Влашки” Берово за 2021 година, Бр.0403-84/1 од 17.07.2020 година со Балансер Бр.0403-84/2 од 17.07.2020 година, кој е составен дел на истиот.

**Член 2**

Одлуката за давање на согласност на Годишен План за вработување на Општинска јавна установа за социјална заштита на стари лица “Д-р Иван Влашки” Берово за 2021 година, Бр.0403-84/1 од 17.07.2020 година со Балансерот Бр.0403-84/2 од 17.07.2020 година, да се достави до ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки” Берово.

**Член 3**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-2363/1  
29.07.2020 година  
Б е р о в о

Совет на Општина Берово  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Општинска јавна установа за социјална  
заштита на стари лица Д-Р ИВАН ВЛАШКИ  
Бр. 0903-8413  
17-07 2020 год.  
БЕРОВО



ОЈУСЗСЛ д-р Иван Влашки  
Ул. Маршал Тито бр. 8/А- Берово  
Тел 033/550-999  
Mail :drivanvlaski@yahoo.com

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНА БЕРОВО

Примено	20.07.2020
ОПШТИНСКИ	Бр. 09-2249/1
Гр. 09	
Датум	
Содержина	

ДО:

Совет на Општина Берово

1. **ПРЕДМЕТ:** Достава Годишен план за вработување за 2021 година на ОЈУСЗСЛ д-р Иван Влашки

Почитувани,

Во прилог Ви доставуваме Годишен план за вработување за 2021 година на ОЈУСЗСЛ д-р Иван Влашки на Ваше понатамошно постапување.

Со почит,

Бр.  
17.07.2020г.  
Берово

ОЈУСЗСЛ „д-р Иван Влашки“ –Берово

Директор

Живка Бојчовска Каламадевска







Општинска јавна установа за образовање  
 Заштитно-наставничка д-р Иван Влашки  
 Бр. 0403-84/19  
17-07 2020 год.  
 БЕРОВО

Прилог 1 – Образец на годишен план за вработување

## ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 2021 год. на ОЈУЗСЛ Д-р Иван Влашки Берово

БР. И ДАТУМ НА ДОНЕСУВАЊЕ: .

ИНСТИТУЦИЈА:	ОЈУЗСЛ Д-р Иван Влашки Берово
ЗА ГОДИНА:	2021 година
ЕМБС НА ИНСТИТУЦИЈАТА:	7071507
ЕДБ НА ИНСТИТУЦИЈАТА:	4001015504618
ДАТУМ НА ПОДГОТОВКА:	17.07.2020

Подготвила:	Име и презиме	Потпис
(го потпишуваш на датумот на подготовка)	Андријана Ѓеринска	
Одобрил:	Живка Бојчовска Каламадеvsка	
(го потпишуваш на датумот на подготовка)	Живка Бојчовска Каламадеvsка	
РАКОВОДНО ЛИЦЕ НА ИНСТИТУЦИЈАТА: (го потпишуваш на датумот на подготовка и на датумот на донесување)	Живка Бојчовска Каламадеvsка	

## ДЕЛ 1. СОСТОЈБА ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА

Табела 1. Планирана бројна состојба на крајот на тековната година

Опис	ВКУПНО	Македонци	Албанци	Турци	Срби	Власи	Роми	Бошњаци	Други
<b>а</b> Моментално вработети во институцијата (на датумот на пополнување на годишниот гласн)	11	10					1		
<b>б</b> Планирани пензионирања и најавени заминувања во тековната година (заклучно со 31. декември тековната година)	0	0							
<b>в</b> Планирани нови вработувања во тековната година (заклучно со 31. декември тековната година)	3	3							
<b>г</b> Планирана бројна состојба на 31. декември тековната година (г = а - б + в)	14	13					1		

## ДЕЛ 2. ПЛАНИРАНИ ДВИЖЕЊА НА КАДАРОТ ВО СЛЕДНАТА ГОДИНА

**Табела 2.** Планирано пополнување на работни места преку унапредување и/или распределување во следната година

Дали планирате пополнување на работни места преку унапредување и/или распределување на вработените во рамките на институцијата, заклучно со 31 декември следната година? (заопфатете) **ДА** **НЕ**

Доколку одговорите со ДА, наведете го ВНУТРИОТ број на работни места кои планирате да ги пополните преку унапредување и/или распределување во рамките на институцијата: (наведете број)

Наведете ги работните места кои планирате да ги пополните преку интерен оглас и/или решение за распределување: (наведете кратко образложение за припадност и по потреба вклучете нови редици...)

Р. бр	на работно место (шифра и назив)	во орг. едн.	во рамки на орг. едн.	во рамки на орг. едн.	кратко образложение
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					



**Табела 3.** Планирано испразнување на работни места преку објавување на трансфер листа во следната година

Дали планирате испразнување на работни места преку објавување на трансфер листа, заклучно со 31 декември следната година?

Доколку одговорите со **ДА**, наведете го **ВКУПНИОТ** број на работни места кои планирате да ги испразните преку објавување на трансфер листа и одберете една од наведените причини:

Наведете ги работните места кои планирате да ги испразните преку објавување на трансфер листа и одберете една од наведените причини: *(внесете кратка објашнување за причината и по потреба додадете нов редици...)*

p. бр	работно место (шифра и назив)	од орг. един.	во рамки на орг. един.	во рамки на орг. един.	причина 1: намалување на надлежности на институцијата	причина 2: намалување на обемот на работа	причина 3: поедноставување на постапки	причина 4: работното место се укинува (наведете датум)	причина 5: друго (наведете ја причината)	ДА		НЕ	
										(воопштете)	(наведете број)	(воопштете)	(наведете број)
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

**Табела 4.** Планирано испраќување на работни места преку пензионирања и најавени заминувања во следната година

Дали се планирани пензионирања и/или најавени заминувања на работни места од вашата институција заклучно со 31 декември следната година? (заокружете) **ДА** **НЕ**

Доколку одговорите со ДА, наведете го ВКУПНИОТ број на вработени кои ќе се пензионираат или ќе заминат. (наведете број)

Наведете ги работните места кои ќе се испраќат, одберете една од наведените причини:  
(наведете кратко објаснување за причината и по потреба доаѓаат нови редици...)

р. бр	работно место (шифра и назив)	во орг. един.	во рамки на орг. един.	во рамки на орг. един.	причина 1: пензионирање (наведете датум на престанок на работниот однос)	причина 2: најавено заминување (наведете датум на престанок на работниот однос)	причина 3: друго (наведете ја причината и датум на престанок на работниот однос)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							



10									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Табела 5. Планирани пензионирања по припадност на заедница

а	Опис	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
Планирани пензионирања во следната година (завршно со 31 декември следната година)		0	Македонци							
	ВКУПНО	0	Албанци							
			Турци							
			Срби							
			Власи							
			Роми							
			Бошњаци							
			Други							

## ДЕЛ 3. ПЛАНИРАНИ НОВИ ВРАБОТУВАЊА ВО СЛЕДНАТА ГОДИНА

		Табела 6. Планирано пополнување на работни места преку нови вработувања во следната година		Дали имате потреба од нови вработувања во вашата институција заклучно со 31 декември следната година? (заокружете)		ДА	НЕ		
				Доколку одговорите со ДА, наведете го ВКУПНИОТ број на нови вработувања за кои имате потреба:		(наведете број)	З		
				Наведете ги работните места на кои планирате нови вработувања и одберете една од наведените причини (внесете кратко објаснение за причината и по потреба додате нови редови. Помош внесете колку месеци во следната година се планира да работат новите вработени и колкав буџет е потребен за платата на новиот вработен во следната година)					
Р. бр	работно место (шифра и назив)	во орг. единица	во рамки на орг. единица	во рамки на орг. единица	причина 1: зголемување на надлежностите на институцијата или обемот на работа на орг. единица	причина 2: пензионирање или наставно заминување	причина 3: друго (наведете ја причината)	Колку месеци во следната година се планира да му се исплаќа плата на новиот вработен? (наведете број)	Колкав буџет ќе биде потребен за плата на новиот вработен во следната година? (наведете во денари)
1	Геронто домаќин СО30303Е03004	Оддел за сместување, нега и скрапа и здравствена заштита на корисниците	Оддел за сместување, нега, скрапа и здравствена заштита на корисниците	Оддел за сместување, нега, скрапа и здравствена заштита	Ново непополнето работно место			5	93960
2	Геронто домаќин СО30303Е03004	Оддел за сместување, нега, скрапа и здравствена заштита на	Оддел за сместување, нега, скрапа и здравствена заштита на корисниците	Оддел за сместување, нега, скрапа и здравствена заштита	Управното место по основ на пензионирање			5	93960



Табела 7. Број на работни места кои се планира да се пополнат преку нови вработувања во следната година

Опис	ВКУПНО
Планирани нови вработувања во следната година (Зажгнато со 31 декември следната година)	3

Табела 8. Податоци кои се внесуваат во онлајн калкулаторот "Балансер", поставен на веб локацијата <http://balanser.mioa.gov.mk>

Опис	ВКУПНО	Македонци	Албанци	Турци	Срби	Власи	Роми	Бошњаци	Други
Стартна позиција за годината на која се внесува планот (се внесуваат податоците од Табела 1, ред Г, бројна состојба на 31 декември во тековната годината)	14	13					1		

<b>6</b> <b>Пензионирања</b> во годината на која се однесува планот (се внесуваат податоците од Табела 5, ред 5, пензионирања заклучно со 31 декември следната година)	0	0			
<b>в</b> <b>Планирани нови вработувања во годината на која се однесува планот</b> (се внесува податокот од Табела 7, ред 3)	3				

Пристапете на онлајн калкулаторот кој се наоѓа на веб локацијата <http://balanser.mioa.gov.mk/> внесете ги податоците од оваа табела и тука приложете го испечатениот документ од калкулаторот

7/20/2020

Balancer Calculator

МИОА balancER

Општинска јавна установа за социјална  
заштита на стари лица Д-Р ИВАН ВЛАШКИ  
Бр. 0403-34/2  
17.07 2020 год.  
БЕРОВО

Годишен План    Годишен Извештај

Матичен број на институцијата / назив на институцијата (доволно е да се внесат првите три бројки / букви): Општинска јавна установа за социјална заштита на стари л x

Име на институцијата: Општинска јавна установа за социјална заштита на стари лица д-р Иван Влашки - Берovo (7071507)

Попис на ниво на: Берovo

Број на нови вработувања: 3

Припадност на етничка заедница	Вработени на 31 декември тековната година (1)	Планирани пензионирања и заминувања во следната година (2)	Процентуална состојба (3)	Попис на население 2002 (4)	Распределба на новите вработувања за следната година (5)
Македонци	10	0	90.91%	95.65%	3
Албанци	0	0	0.00%	0%	0
Турци	0	0	0.00%	0.65%	0
Роми	1	0	9.09%	3.29%	0
Срби	0	0	0.00%	0.14%	0
Власи	0	0	0.00%	0.04%	0
Бошњаци	0	0	0.00%	0.02%	0
Други	0	0	0.00%	0.19%	0
Останати	1	0	9.09%	4.35%	0
Вкупно	11	0	100.00%	100%	3

Табела со сите можни распределби на нововработените лица

Испечати

Симни документ

Вкупно	Македонци	Албанци	Турци	Роми	Срби	Власи	Бошњаци	Други
3	3	0	0	0	0	0	0	0
2	2	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0

© 2020 - balancER.mioa.gov.mk



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**  
за објавување на

**З А К Л У Ч О К**  
за усвојување на Годишен Извештај за работа на  
ООУ “Никола Петров Русински” с.Русиново, Берово  
во учебната 2019/2020 година

Се објавува **З А К Л У Ч О К** за усвојување на Годишен Извештај за работа на ООУ “Никола Петров Русински” с.Русиново, Берово во учебната 2019/2020 година, Бр. 09-2364/1 што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 29.07.2020 година.

Бр.08-2398/7  
30.07.2020 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02) и член 76 став 1 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Советот на Општина Берово на 35-тата седницата одржана на 29.07.2020 година донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
за усвојување на Годишен Извештај за работа на  
ООУ “Никола Петров Русински” с.Русиново, Берово  
во учебната 2019/2020 година

1. Советот на Општина Берово го усвои Годишниот Извештај за работа на ООУ “Никола Петров Русински” с.Русиново, Берово во учебната 2019/2020 година, Бр.01-198/1 од 10.07.2020 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-2364/1  
29.07.2020 година  
Б е р о в о

Совет на Општина Берово  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**  
за објавување на

**О Д Л У К А**  
за давање на согласност на  
Годишниот План за вработување  
на ООУ “Никола Петров Русински” с.Русиново, Берово за 2021 година

Се објавува **О Д Л У К А** за давање на согласност на Годишниот План за вработување на ООУ “Никола Петров Русински” с.Русиново, Берово за 2021 година, Бр. 09-2365/1 што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 29.07.2020 година.

Бр.08-2398/8  
30.07.2020 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) а во врска со член 20-б став 1 алинеја 3 и став 2 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20), Советот на Општина Берово на 35-тата седница одржана на ден 29.07.2020 година донесе:

**О Д Л У К А**  
за давање на согласност на  
Годишниот План за вработување  
на ООУ “Никола Петров Русински” с.Русиново, Берово за 2021 година

**Член 1**

Се дава согласност на Годишниот План за вработување на ООУ “Никола Петров Русински” с.Русиново, Берово за 2021 година, Бр.04-197/1 од 10.07.2020 година со составен дел Балансер.

**Член 2**

Составен дел на оваа Одлука е Годишниот План за вработување на ООУ “Никола Петров Русински” с.Русиново, Берово за 2021 година, Бр.04-197/1 од 10.07.2020 година со составен дел Балансер.

**Член 3**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-2365/1  
29.07.2020 година  
Б е р о в о

Совет на Општина Берово  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ООУ НИКОЛА ПЕТРОВ РУСИСКИ

Бр. 03-203/1  
16.07. 2020 год.  
Русиново БЕРОВО



ОУ „Никола Петров Русински“  
ул. „Борис Кидрич“ бр. 1  
2315 Русиново, Општина Берово  
тел: 033 / 448 – 522 моб: 071 / 246 – 210  
http://www.npr.edu.mk  
e-mail: rusinski\_rusinovo@yahoo.com

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНА БЕРОВО

Примено:	16.07.2020
Забелешка:	Бр. 09-2228/1

До  
СОВЕТ НА ОПШТИНА БЕРОВО  
Берово

**Предмет:** Доставување на Годишен план за вработување

ООУ „Никола Петров – Русински“ Русиново, Берово Ви доставува Годишен план

Прилог:

- Годишен план за вработување за 2021 година;

Со почит!

16.07.2020 година

Русиново

ООУ „Никола Петров-Русински“  
Директор  
  
/Мирјана Пецуровска/

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ООУ „НИКОЛА ПЕТРОВ РУСИСКИ




Бр 04-197/1  
10.07.2020 год.  
Русиново БЕРОВО

Прилог 1 – Образец на годишен план за вработување

## ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

БР. И ДАТУМ НА ДОНЕСУВАЊЕ:	04 – 197/1 од 10.07.2020
----------------------------	--------------------------

ИНСТИТУЦИЈА:	ООУ „Никола Петров – Русински“ с. Русиново
ЗА ГОДИНА:	2021
ЕМБС НА ИНСТИТУЦИЈАТА:	4041291
ЕДБ НА ИНСТИТУЦИЈАТА:	4001966101572
ДАТУМ НА ПОДГОТОВКА:	10.07.2020

Подготвил:	Име и презиме	Потпис
(го потпишува на датумот на подготовка)	Сања Галабовска	
Одобрил:	Директор	
(го потпишува на датумот на подготовка)	Мирјана Печуровска	
<b>РАКОВОДНО ЛИЦЕ НА ИНСТИТУЦИЈАТА:</b>	Директор	
(го потпишува на датумот на подготовка и на датумот на донесување)	Мирјана Печуровска	



## ДЕЛ 1. СОСТОЈБА ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА

Табела 1. Планирана бројна состојба на крајот на тековната година

Опис	ВКУПНО	Македонци	Албанци	Турци	Срби	Власи	Роми	Бошњаци	Други
а Моментално вработени во институцијата (на датумот на пополнување на годишниот план)	4	4	0	0	0	0	0	0	0
б Планирани пензионирања и најавени заминувања во тековната година (зајучно со 31 декември тековната година)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в Планирани нови вработувања во тековната година (зајучно со 31 декември тековната година)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
г Планирана бројна состојба на 31 декември тековната година (г = а - б + в)	4	4	0	0	0	0	0	0	0

## ДЕЛ 2. ПЛАНИРАНИ ДВИЖЕЊА НА КАДАРОТ ВО СЛЕДНАТА ГОДИНА

Табела 2. Планирано пополнување на работни места преку унапредување и/или распоредување во следната година

р. бр	на работно место (шифра и назив)	во орг. едн.	во рамки на орг. едн.	во рамки на орг. едн.	во рамки на орг. едн.	Дали планирате пополнување на работни места преку унапредување и/или распоредување на вработените во рамките на институцијата, заклучно со 31 декември следната година?	
						ДА	НЕ
1	0	0	0	0	0	0	

Доколку одговорите со ДА, наведете го ВКУПНИОТ број на работни места кои планирате да ги пополните преку унапредување и/или распоредување во рамките на институцијата: *(наведете број)*

Наведете ги работните места кои планирате да ги пополните преку интерен оглас и/или решение за распоредување: *(наведете кратко образложение за причината и по потреба додадете нови редници...)*

Табела 3. Планирано испразнување на работни места преку објавување на трансфер листа во следната година

Дали планирате испразнување на работни места преку објавување на трансфер листа, заклучно со 31 декември следната година? *(заокружете)*

Доколку одговорите со ДА, наведете го ВКУПНИОТ број на работни места кои планирате да ги испразните преку објавување на трансфер листа за преземање во други институции: *(наведете број)*

Наведете ги работните места кои планирате да ги испразните преку објавување на трансфер листа и одберете една од наведените причини: *(наведете кратко образложение за причината и по потреба додадете нови редници...)*

р. бр	работно место (шифра и назив)	од орг. едн.	во рамки на орг. едн.	во рамки на орг. едн.	причина 1: намалување на надлежности на институцијата	причина 2: намалување на обемот на работа	причина 3: поедноставување на постапки	причина 4: работното место се укинува (наведете датум)	причина 5: друго (наведете ја причината)
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/



**Табела 4.** Планирано испразнување на работни места преку пензионирања и најавени заминувања во следната година

Дали се планирани пензионирања и/или најавени заминувања на вработени од вашата институција заклучно со 31 декември следната година?		(Бодоружете)				
		ДА	НЕ			
Доколку одговорите со ДА, наведете го ВКУПНИОТ број на вработени кои ќе се пензионираат или ќе заминат: (наведете број)						
Наведете ги работните места кои ќе се испразнат, одберете една од наведените причини: (онестите илито образложете за причината и по потреба одберете нови редови...)						
Р. бр (шифра и назив)	во орг. едн.	во рамки на орг. едн.	во рамки на орг. едн.	причина 1: пензионирање (наведете датум на престанок на работниот однос)	причина 2: најавено заминување (наведете датум на престанок на работниот однос)	причина 3: друго (наведете ја причината и датум на престанок на работниот однос)
1	/	/	/	/	/	/

**Табела 5.** Планирани пензионирања по припадност на заедница

а	Опис	ВКУПНО	Македонци	Албанци	Турци	Срби	Власи	Роми	Бошњаци	Други
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

## ДЕЛ 3. ПЛАНИРАНИ НОВИ ВРАБОТУВАЊА ВО СЛЕДНАТА ГОДИНА

Табела 6. Планирано пополнување на работни места преку нови вработувања во следната година

Дали имате потреба од нови вработувања во вашата институција заклучно со 31 декември следната година? (заклучоците)	ДА	НЕ
Доколку одговорите со ДА, наведете го ВКУПНИОТ број на нови вработувања за кои имате потреба: (наведете број)		1

Наведете ги работните места на кои планирате нови вработувања и одберете една од наведените причини (несете мротно обрзание за прилика и на потреба додадете нови редови. Пополно внесете колку месеци во следната година се планира да работи новиот вработен и колкав буџет е потребен за плати на новиот вработен во следната година)

Р. бр	работно место (шифра и назив)	во орг. единица	причина 1: зголемување на надлежностите на институцијата или обемот на работа на орг. единица	причина 2: пензионирање или најавено заминување	причина 3: друго (наведете ја причината)	Колку месеци во следната година се планира да му се исплаќа плата на новиот вработен? (наведете број)	Колкав буџет ќе биде потребен за плата на новиот вработен во следната година? (наведете во денари)
1	Благајник ОВН 01 02 В02 020	Административна служба	Одделение за нормативно – правни работи, човечки ресурси и општи работи	/	/	12	30,358

Табела 7. Број на работни места кои се планира да се пополнат преку нови вработувања во следната година

Опис	ВКУПНО
Планирани нови вработувања во следната година (заклучно со 31 декември следната година)	1

Табела 8. Податоци кои се внесуваат во онлајн калкулаторот "Балансер", поставен на веб локацијата <http://balanser.mioa.gov.mk>

а	Опис	ВКУПНО								
		Македонци	Албанци	Турци	Срби	Власи	Роми	Бошњаци	Други	
а	Стартна позиција за годината на која се однесува планот (се внесуваат податоците од Табела 1, ред г, бројна состојба на 31 декември во тековната година)	4	4	0	0	0	0	0	0	0
б	Пензионирања во годината на која се однесува планот (се внесуваат податоците од Табела 5, ред в, пензионирања заклучно со 31 декември следната година)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в	Планирани нови вработувања во годината на која се однесува планот (се внесува податокот од Табела 7, ред а)	1								

Balancer Calculator

---

**МНОА balancER** Годишен План    Годишен Извештај

Матичен Број на институцијата / назив на институцијата (двојано и до се внесат првите три бројки / букви): Општинско основно училиште Никола Петров Русински - Р<sup>к</sup> х

Име на институцијата: Општинско основно училиште Никола Петров Русински - Русинско Берово (4041291)

Попис на ниво на: **Берово**

Број на нови вработувања: 1

Припадност на етничка заедница	Вработени на 31 декември тековната година (1)	Планирани пензионирања и заминувања во следната година (2)	Процентуална состојба (3)	Попис на население 2002 (4)	Распределба на новите вработувања во следната година (5)
Македонци	4	0	100.00%	95.65%	1
Албанци	0	0	0.00%	0%	0
Турци	0	0	0.00%	0.65%	0
Роми	0	0	0.00%	3.29%	0
Срби	0	0	0.00%	0.14%	0
Власи	0	0	0.00%	0.04%	0
Бошњаци	0	0	0.00%	0.02%	0
Други	0	0	0.00%	0.19%	0
Останати	0	0	0.00%	4.35%	0
<b>Вкупно</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>

Табела со сите можни распределби на нововработените лица

Испечати    Симни документ

Вкупно	Македонци	Албанци	Турци	Роми	Срби	Власи	Бошњаци	Други
1	1	0	0	0	0	0	0	0

© 2020 - balancER, moasoft.mk

ООУ „Никола Петров – Русински“



Директор

Мирјана Пецуровска



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**  
за објавување на

**З А К Л У Ч О К**  
за давање на согласност за формирање на паралелки со помалку од 20 ученика за учебната 2020/2021 година на ООУ “Никола Петров Русински” с.Русиново, Берово

Се објавува **З А К Л У Ч О К** за давање на согласност за формирање на паралелки со помалку од 20 ученика за учебната 2020/2021 година на ООУ “Никола Петров Русински” с.Русиново, Берово, Бр. 09-2366/1 што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 29.07.2020 година.

Бр.08-2398/9  
30.07.2020 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен Весник на Република Македонија” бр.5/02), член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово (“Службен гласник на Општина Берово” бр. 13/02, 18/07, 30/08 и 20/10) и член 53 став 5 од Законот за основното образование (“Службен Весник на Република Македонија” бр.161/2019), Советот на Општина Берово на 35-тата седница одржана на 29.07.2020 година донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
за давање на согласност за формирање на паралелки со помалку од 20 ученика за учебната 2020/2021 година на ООУ “Никола Петров Русински” с.Русиново, Берово

1. Советот на Општина Берово дава согласност за формирање на паралелки со помалку од 20 ученика за учебната 2020/2021 година на ООУ “Никола Петров Русински” с.Русиново, Берово.
2. Составен дел на оваа согласност е табеларен приказ на паралелки, доставен од страна на ООУ “Никола Петров Русински” с.Русиново, Берово Бр.03-176/1 од 01.07.2020 година.
3. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Берово“.

Бр.09-2366/1  
29.07.2020 година  
Б е р о в о

Совет на Општина Берово  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**  
за објавување на

**З А К Л У Ч О К**  
за усвојување на Годишен Извештај за работа на  
ОСУ “Ацо Русковски” Берово во учебната 2019/2020 година

Се објавува **З А К Л У Ч О К** за усвојување на Годишен Извештај за работа на ОСУ “Ацо Русковски” Берово во учебната 2019/2020 година, Бр. 09-2367/1 што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 29.07.2020 година.

Бр.08-2398/10  
30.07.2020 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 76 став 1 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Советот на Општина Берово на 35-тата седницата одржана на 29.07.2020 година донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
за усвојување на Годишен Извештај за работа на  
ОСУ “Ацо Русковски” Берово во учебната 2019/2020 година

1. Советот на Општина Берово го усвои Годишниот Извештај за работа на ОСУ “Ацо Русковски” Берово во учебната 2019/2020 година, Бр.02-480/1 од 13.07.2020 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-2367/1  
29.07.2020 година  
Б е р о в о

Совет на Општина Берово  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**  
за објавување на

**О Д Л У К А**  
за давање на согласност на  
Годишниот План за вработување  
на ОСУ “Ацо Русковски” Берово за 2021 година

Се објавува **О Д Л У К А** за давање на согласност на Годишниот План за вработување на ОСУ “Ацо Русковски” Берово за 2021 година, Бр. 09-2368/1 што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 29.07.2020 година.

Бр.08-2398/11  
30.07.2020 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) а во врска со член 20-б став 1 алинеја 3 и став 2 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20), Советот на Општина Берово на 35-тата седница одржана на ден 29.07.2020 година донесе:

**О Д Л У К А**  
за давање на согласност на  
Годишниот План за вработување  
на ОСУ “Ацо Русковски” Берово за 2021 година

**Член 1**

Се дава согласност на Годишниот План за вработување на ОСУ “Ацо Русковски” Берово за 2021 година, Бр.04-477/1 од 09.07.2020 година со составен дел Балансер.

**Член 2**

Составен дел на оваа Одлука е Годишниот План за вработување на ОСУ “Ацо Русковски” Берово за 2021 година, Бр.04-477/1 од 09.07.2020 година, со составен дел Балансер.

**Член 3**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-2368/1  
29.07.2020 година  
Б е р о в о

Совет на Општина Берово  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
 Општина Берово  
 Општинско средно училиште "Ацо Рувковски"  
 Бр. 04-427/1  
 К. 01  
 БЕРОВО 09.07.2020 год.

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
 Општина Берово  
 Општинско средно училиште "Ацо Рувковски"  
 Бр. 04-427/1  
 К. 01  
 БЕРОВО 09.07.2020 год.

До  
 Општина Берово

Презмет: Доставување на Годишен план за вработување

Во прилог Ви доставуваме Годишен план за вработување за 2021 година  
 по ОСУ "Ацо Рувковски" Берово.

Со почит,

ОСУ "Ацо Рувковски" Берово  
 Директор,  
 Сашко Корчевски  


РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
 Директорат за образование  
 Бр. 04-427/1  
 09.07.2020 год.  
 БЕРОВО

Прилог 1 – Образец на годишен план за вработување

### ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

БР. И ДАТУМ НА ДОНЕСУВАЊЕ:	04-477/1 09.07.2020	
ИНСТИТУЦИЈА:	Општинско средно училиште "Ацо Рувковски" - Берово	
ЗА ГОДИНА:	2021	
ЕМБС НА ИНСТИТУЦИЈАТА:	4041313	
ЕДБ НА ИНСТИТУЦИЈАТА:	4001978102205	
ДАТУМ НА ПОДГОТОВКА:	09.07.2020	
	Име и презиме	Потпис
Подготвил: (го потпишува на датумот на подготовка)	Љупчо Павловски	
Одобрил: (го потпишува на датумот на подготовка)	Сашко Корчевски	
РАКОВОДНО ЛИЦЕ НА ИНСТИТУЦИЈАТА: (го потпишува на датумот на подготовка и на датумот на донесување)	Сашко Корчевски	

## ДЕЛ 1. СОСТОЈБА ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА

Табела 1. Планирана бројна состојба на крајот на тековната година

	Опис	ВКУПНО	Етничка состојба							
			Македонци	Албанци	Турци	Срби	Власи	Роми	Босњаци	Други
а	Моментално вработени во институцијата (на датумот на пополнување на годишниот план)	8	8	0	0	0	0	0	0	0
б	Планирани пензионирања и најавени заминувања во тековната година (заклучно со 31 декември тековната година)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в	Планирани нови вработувања во тековната година (заклучно со 31 декември тековната година)	4	4							
г	Планирана бројна состојба на 31 декември тековната година (г = а - б + в)	12	12							

2

## ДЕЛ 2. ПЛАНИРАНИ ДВИЖЕЊА НА КАДАРОТ ВО СЛЕДНАТА ГОДИНА

Табела 2. Планирано пополнување на работни места преку унапредување и/или распоредување во следната година

Дали планирате пополнување на работни места преку унапредување и/или распоредување на вработените во рамките на институцијата, заклучно со 31 декември следната година? (закружете)						ДА	НЕ
Доколку одговорите со ДА, наведете го ВКУПНИОТ број на работни места кои планирате да ги пополните преку унапредување и/или распоредување во рамките на институцијата: (наведете број)							
Наведете ги работните места кои планирате да ги пополните преку интерен оглас и/или решение за распоредување: (внесете кратко образложение за примената и по потреба додадете нови редници...)							
р. бр.	на работно место (шифра и назив)	во орг. един.	во рамки на орг. един.	во рамки на орг. един.	кратко образложение		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

3

**Табела 3.** Планирано испразнување на работни места преку објавување на трансфер листа во следната година

Дали планирате испразнување на работни места преку објавување на трансфер листа, заклучно со 31 декември следната година?										
									ДА	НЕ
Доколку одговорите со ДА, наведете го ВКУПНИОТ број на работни места кои планирате да ги испразните преку објавување на трансфер листа за преземање во други институции: <small>(заокружете)</small>										
Наведете ги работните места кои планирате да ги испразните преку објавување на трансфер листа и одберете една од наведените причини: <small>(наведете број)</small>										
<small>(несете кратко образложение за причината и по потреба додадете нови редови...)</small>										
р. бр	работно место (шифра и назив)	од орг. един.	во рамки на орг. един.	во рамки на орг. един.	причина 1: намалување на надлежности на институцијата	причина 2: намалување на обемот на работа	причина 3: поодноставување на постапки	причина 4: работното место се укинува (наведете датум)	причина 5: друго (наведете ја причината)	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

4

**Табела 4.** Планирано испразнување на работни места преку пензионирања и најавени заминувања во следната година

Дали се планирани пензионирања и/или најавени заминувања на вработени од вашата институција заклучно со 31 декември следната година?							
						ДА	НЕ
Доколку одговорите со ДА, наведете го ВКУПНИОТ број на вработени кои ќе се пензионираат или ќе заминат: <small>(заокружете)</small>							
Наведете ги работните места кои ќе се испразнат, одберете една од наведените причини: <small>(наведете број)</small>							
<small>(несете кратко образложение за причината и по потреба додадете нови редови...)</small>							
р. бр	работно место (шифра и назив)	во орг. един.	во рамки на орг. един.	во рамки на орг. един.	причина 1: пензионирање (наведете датум на престанок на работниот однос)	причина 2: најавено заминување (наведете датум на престанок на работниот однос)	причина 3: друго (наведете ја причината и датум на престанок на работниот однос)
1	Секретар 694/ОБН 01.02.801 001				28.07.2021		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

5

Табела 5. Планирани пензионирања по припадност на заедница

Опис	ВКУПНО	Македонци	Албанци	Турци	Срби	Власи	Роми	Босњаци	Други
а Планирани пензионирања во следната година (заклучно со 31 декември следната година)	1	1							

6

## ДЕЛ 3. ПЛАНИРАНИ НОВИ ВРАБОТУВАЊА ВО СЛЕДНАТА ГОДИНА

Табела 6. Планирано пополнување на работни места преку нови вработувања во следната година

Дали имате потреба од нови вработувања во вашата институција заклучно со 31 декември следната година? (заокружете)										
									ДА	НЕ
Доколку одговорите со ДА, наведете го ВКУПНИОТ број на нови вработувања за кои имате потреба: (наведете број)										
7										
Наведете ги работните места на кои планирате нови вработувања и одберете една од наведените причини (внесете кратко објаснување за причината и по потреба додадете нови редови. Постава вклучува колку месеци во следната година се планира да работат новите вработени и колкав буџет е потребен за плата на новиот вработен во следната година)										
р. бр	работно место (шифра и назив)	во орг. единица	во рамки на орг. единица	во рамки на орг. единица	причина 1: зголемување на надлежностите на институцијата или обемот на работа на орг. единица	причина 2: пензионирање или најамено заменување	причина 3: друго (наведете ја причината)	Колку месеци во следната година се планира да му се исплаќа плата на новиот вработен? (наведете број)	Колкав буџет ќе биде потребен за плата на новиот вработен во следната година? (наведете во денари)	
1	Носен чувар				Да			12	320.000,00	
2	Хигиеничар				Да			12	253.284,00	
3	Батаријак				Да			12	416.000,00	
4	Сметководител				Да			12	430.000,00	

7

5	Паркилонач/				Да		Отворена е нова зграда за диспозирање и паралелки во Лехево	12	320.000,00
6	Паркилонач					Да		12	320.000,00
7	Секретар 694/ОБН 01 02 ВР1 001					Пензионирање		5	192.865,00
8									
9									
10									

Табела 7. Број на работни места кои се планира да се пополнат преку нови вработувања во следната година

	Опис	ВКУПНО
а	Планирани нови вработувања во следната година (вклучно со 31 декември следната година)	7

8

Табела 8. Податоци кои се внесуваат во онлајн калкулаторот "Балансер", поставен на веб локацијата <http://balancer.mio.gov.mk>

	Опис	ВКУПНО	Македонци	Албанци	Турци	Срби	Власи	Роми	Босњаци	Други
а	Стартна позиција за годината на која се однесува планот (се внесуваат податоците од Табела 1, ред г, бројна состојба на 31 декември во тековната година)	12								
б	Пензионирања во годината на која се однесува планот (се внесуваат податоците од Табела 5, ред а, пензионирања заклучно со 31 декември следната година)	1								
в	Планирани нови вработувања во годината на која се однесува планот (се внесува податокот од Табела 7, ред а)	7								

9



**MIOA balancer**

Гласник (Линк) Гласник (Калкулатор)

Математички број на институцијата / лозинка на институцијата Општоинско средно училиште Ацо Ристовски Берово (404131) x  
 (долорно е да се внесат податоци за бројот / буџетот):

Име на институцијата: Општоинско средно училиште Ацо Ристовски Берово (4041313)

Платис се ниво на: Берово

Број на нови вработувања: 7

Привредност на етничка заедница	Вработени на додворна работна места во последната година (1)	Планирани вработувања во следната година (2)	Процентуална состојба (3)	Потпис на наследие 2002 (4)	Распоредбата на новите вработувања за следната година (5)
Македонци	12	1	100.00%	95.55%	7
Албанци	0	0	0.00%	0%	0
Турци	0	0	0.00%	0.65%	0
Роми	0	0	0.00%	3.29%	0
Срби	0	0	0.00%	0.14%	0
Власи	0	0	0.00%	0.64%	0
Бошњаци	0	0	0.00%	0.02%	0
Други	0	0	0.00%	0.15%	0
Останати	0	0	0.00%	4.35%	0
<b>Вкупно</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>100.00%</b>	<b>100%</b>	<b>7</b>

Табела со сите нуќки распоредби на вработувањето. Докој

Вкупно	Исповедани						Својни документи		
	Македонци	Албанци	Турци	Роми	Срби	Власи	Бошњаци	Други	
7	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	



Директор  
Сашко Корчевски



Пристапете на онлајн калкулаторот кој се наоѓа на веб локацијата <http://balancer.mioa.gov.mk/>, внесете ги податоците од оваа табела и тука приложете го испечатениот документ од калкулаторот

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**

за објавување на

**З А К Л У Ч О К**

за давање на согласност за формирање на паралелки со помалку од 25 ученика за учебната 2020/2021 година на ОСУ “Ацо Русковски” Берово

Се објавува З А К Л У Ч О К за давање на согласност за формирање на паралелки со помалку од 25 ученика за учебната 2020/2021 година на ОСУ “Ацо Русковски” Берово, Бр. 09-2369/1 што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 29.07.2020 година.

Бр.08-2398/12  
30.07.2020 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен Весник на Република Македонија” бр.5/02), член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово (“Службен гласник на Општина Берово” бр. 13/02, 18/07, 30/08 и 20/10) и член 28 став 3 од Законот за средното образование (“Службен Весник на Република Македонија” бр.44/95.....64/2018), Советот на Општина Берово на 35-тата седница одржана на 29.07.2020 година донесе:

**З А К Л У Ч О К**

за давање на согласност за формирање на паралелки со помалку од 25 ученика за учебната 2020/2021 година на ОСУ “Ацо Русковски” Берово

1. Советот на Општина Берово дава согласност за формирање на паралелки со помалку од 25 ученика за учебната 2020/2021 година на ОСУ “Ацо Русковски” Берово.
2. Составен дел на оваа согласност е табеларен приказ на паралелки, доставен од страна на ОСУ “Ацо Русковски” Берово Бр.03-483/1 од 13.07.2020 година.
3. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Берово“.

Бр.09-2369/1  
29.07.2020 година  
Б е р о в о

Совет на Општина Берово  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

### З А К Л У Ч О К

за објавување на

### О Д Л У К А

за доделување на стипендии на 10 (десет) талентирани ученици во  
ОСУ “Ацо Русковски” Берово за учебната 2020/2021 година

Се објавува О Д Л У К А за доделување на стипендии на 10 (десет) талентирани ученици во ОСУ “Ацо Русковски” Берово за учебната 2020/2021 година Бр. 09-2370/1 што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 29.07.2020 година.

Бр.08-2398/13  
30.07.2020 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ“ бр.05/2002) член 19 став 2 точка 11 од Статутот на Општина Берово („Службен Гласник на Општина Берово“ бр. 13/2002, 18/2007, 30/2008, 20/2010 и 20/19) и Програмата за активностите на општина Берово во областа на социјалната заштита за 2020 година Бр.09-4529/1 од 19.12.2020 година, Советот на Општина Берово на 35 -та седница одржана на ден 29.07.2020 година донесе:

### О Д Л У К А

за доделување на стипендии на 10 (десет) талентирани ученици во  
ОСУ “Ацо Русковски” Берово за учебната 2020/2021 година

#### Член 1

Општина Берово доделува стипендии на 10 (десет) талентирани ученици во ОСУ “Ацо Русковски” Берово за учебната 2020/2021 година.

#### Член 2

Средствата за оваа намена се предвидени во Буџетот на Општина Берово, во Програмата за активностите на општина Берово во областа на социјалната заштита за 2020 година.

Висината на стипендијата ќе изнесува 2.000,00 денари (две илјади денари) месечно, а ќе се исплатува за период од 9 (девет) месеци.

Исплатата на стипендијата ќе се однесува за периодот од месец септември 2020 година заклучно со месец мај 2021 година.

#### Член 3

Општина Берово ќе објави јавен Конкурс за доделување на стипендии на талентирани ученици запишани во ОСУ „Ацо Русковски” Берово во учебната 2020/2021 година.

#### Член 4

Условите, критериумите и постапката за доделување на стипендија ќе бидат утврдени со посебен Правилник, кој ќе биде донесен од страна на Советот на Општина Берово.

#### Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе биде објавена во Службен гласник на Општина Берово.

Бр.09-2370/1  
29.07.2020 година  
Б е р о в о

Совет на Општина Берово  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

### **З А К Л У Ч О К**

за објавување на

### **П Р А В И Л Н И К**

за начинот и посебните критериуми за доделување на месечна стипендија на 10 талентирани ученици во ОСУ „Ацо Русковски“ - Берово

Се објавува **П Р А В И Л Н И К** за начинот и посебните критериуми за доделување на месечна стипендија на 10 талентирани ученици во ОСУ „Ацо Русковски“ – Берово, Бр. 09-2371/1 што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 29.07.2020 година.

Бр.08-2398/14  
30.07.2020 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ“ бр.05/2002) и член 19 став 2 точка 11 од од Статутот на Општина Берово („Службен Гласник на Општина Берово“ бр. 13/2002, 18/2007, 30/2008, 20/2010 и 20/19), Советот на Општина Берово на 35 -та седница одржана на ден 29.07.2020 година донесе:

### **П Р А В И Л Н И К**

за начинот и посебните критериуми за доделување на месечна стипендија на 10 талентирани ученици во ОСУ „Ацо Русковски“ - Берово

### **ОСНОВНИ ОДРЕДБИ**

#### **Член 1**

(1) Со овој правилник се утврдуваат, условите, критериумите и постапката за доделување на стипендија на талентирани ученици во ОСУ „Ацо Русковски“ Берово, од страна на Општина Берово, како и начинот на нивното доделување.

(2) Средствата за реализација на овој вид стипендии се планираат во Буџетот на Општина Берово на годишно ниво по претходно направена процена.

### **ОПШТИНСКА СТИПЕНДИЈА**

#### **Член 2**

(1) Доделувањето на општинската стипендија на 10 (десет) талентирани ученици е со цел да се поттикнат учениците да постигнуваат подобри резултати во воспитно - образовната работа и слободните активности, да го афирмираат училиштето и општината во државни и меѓународни рамки.

(2) Општинска стипендија за престојната учебна година за период од 9 (девет) месеци, се доделува на 10(десет) редовни ученици запишани во ОСУ „Ацо Русковски“ Берово, согласно објавен Конкурс за доделување на стипендии на талентирани ученици запишани во ОСУ „Ацо Русковски“ (во натамошниот текст: Конкурсот), кои ги исполнуваат условите предвидени во овој Правилник.

(3) Конкурсот за доделување на стипендии на талентирани ученици, ќе биде истакнат на општинската Веб страна, на огласна табла во општината и на огласна табла во ОСУ „Ацо Русковски“ Берово.

## ВРЕДНОСТ НА ОПШТИНСКАТА СТИПЕНДИЈА

### Член 3

- (1) Општина Берово доделува општинска стипендија за талентирани ученици во средното образование, запишани во ОСУ „Ацо Русковски“ Берово.
- (2) Општина Берово доделува општинска стипендија на првите 10 (десет) ученика кои според наведените критериуми во овој Правилник освоиле најмногу бодови.
- (3) Доколку на ранг листата има двајца или повеќе ученици со ист број на бодови, Комисијата ќе постапи по принципот „ прв дојден, прв услужен“.
- (4) Првите 10 (десет) ученика кои имаат добиено најмногу бодови на ранг листата според критериумите од Правилникот, ќе добијат месечна општинска стипендија за претстојната учебна година во времетраење од 9 (девет) месеци, во висина од 2.000,00(две илјади денари) денари месечно.

## КРИТЕРИУМИ, РОК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

### Член 4

- (1) Средствата за 10 (десет) општински стипендии, предвидени во Буџетот на општина Берово, ќе се распределуваат на учениците кои се државјани на Република Северна Македонија, запишани како редовни ученици во II (втора), III (трета) и IV (четврта) година во ОСУ „Ацо Русковски“ Берово;
- (2) Најдоцна до 10 (десети) септември, во тековната година, општина Берово, ќе обајви Конкурс за стипендирање на 10 (десет) талентирани ученици за тековната учебна година;
- (3) Учениците кои конкурираат за стипендија, се должни да достават пријава, со која во прилог ги доставуваат следните документи:
  - Уверение за државјанство за ученикот во оригинал или фотокопија заверена на нотар(не постаро од 6 месеци);
  - Фотокопија од свидетелства(заверени на нотар):
    - за завршена прва година во ОСУ „Ацо Русковски“ Берово (за учениците од втора година),
    - за завршена прва и втора година во ОСУ „Ацо Русковски“ Берово (за учениците од трета година)
    - за завршена прва, втора и трета година во ОСУ „Ацо Русковски“ Берово (за учениците од четврта година);
  - Потврда од училиштето дека ученикот/чката е запишан/а како редовен ученик во ОСУ „Ацо Русковски“ Берово во тековната учебна година(оригинал);
  - Потврда за примерно поведење во текот на средното образование(оригинал);
  - Документ кој потврдува учество и освоени награди на **индивидуални државни натпревари организирани од акредитирани здруженија, интернационални натпревари и олимпијади(оригинал или фотокопија заверена на нотар).**
  - Фотокопија од трансакциска сметка на ученикот/чката (доколку ученикот/чката нема сопствена трансакциска сметка, тогаш доставува фотокопија од трансакциска сметка на еден од родителите/старателот и фотокопија од личен документ за идентификација од родителот/старателот на чие име е трансакциската сметка);
- Изјава потпишана од родител-старател дека кандидатот не е корисник на друга стипендија, објавена на општинската веб страна;
- Изјава потпишана од родител-старател дека доставените документи се вистинити и податоците во нив се идентични со оние податоци внесени во електронската пријава, објавена на општинската веб страна ;

-Изјава потпишана од родител-старател за обработка на личните податоци на кандидатот и неговото потесно семејство, објавена на општинската веб страна;

(4) Документацијата од став 3 на овој член, во хартиена форма, учесникот ја прибавува и доставува директно во архива на општина Берово или по пошта со назнака во горниот лев агол на пликото, Пријава на Конкурс за доделување на стипендии на редовни ученици запишани во ОСУ, „Ацо Русковски“ Берово“, на адреса „Општина Берово, ул.„Димитар Влахов“ бр.10, Берово“.

#### Член 5

Корисникот на стипендијата од општина Берово ја користи стипендијата врз основа на склучен Договор со општина Берово, со кој подетално ќе се уредат меѓусебните права и обврски помеѓу давателот и корисникот на стипендијата.

#### Член 6

Секој критериум што го исполнува кандидатот за добивање на општинска стипендија, Комисијата за стипендирање на талентирани ученици, го вреднува на следниот начин:

- **Континуиран одличен успех изминатите години**

Ред.бр.	Просек	Бодови
1.	5,00	30
2.	од 4,90 до 4,99	25
3.	Од 4,80 до 4,89	20

- **Континуирано примерно поведение**

Ред. бр.	Оправдани изостаноци	бодови
1.	Нема изостаноци	10
2.	Од 0 до 100 оправдани изостаноци	5
3.	Над 100 оправдани изостаноци	0

- По еден бод се одзема за секој направен неоправдан изостанок
- **Учество и освоени награди на државни натпревари организирани од акредитирани здруженија на наставници кои можат да организираат натпревари за учениците од средните училишта, интернационални натпревари и олимпијади**

За награди освоени на државно ниво ќе се признаваат само награди доделени од акредитирани здруженија на наставници од страна на Министерството за образование и наука кои организираат натпревари на ученици.

Државен натпревар	Бодови
1 место	15
1 награда	13

2 место	11
2 награда	10
3 место	8
3 награда	7
Пофалница	5
Учество	3

Учество и освоено место на Олимпијада

Олимпијада	Бодови
1 место	17
2 место	13
3 место	10
Пофалница	7
Учество	5

Учество и освоено место на Меѓународен натпревар

Под меѓународен натпревар се подразбира меѓусебен натпревар помеѓу ученици од најмалку десет различни држави.

Меѓународен натпревар	Бодови
1 место	19
2 место	15
3 место	12
Пофалница	9
Учество	7

Напомена: Ќе се земаат во предвид сите горенаведени критериуми по бодови.

#### Член 7

Општина Берово ќе додели стипендија на 10 (десет) талентирани ученици кои според наведените критериуми во член 6 од овој Правилник, освоиле најмногу поени. Доколку два или повеќе ученика имаат ист број на поени, Комисијата ќе постапи по принципот „ прв дојден, прв услужен “.

#### Член 8

(1) За разгледување на документите по објавениот Конкурс, Градоначалникот формира Комисија за стипендирање на талентирани ученици, составена од 3 (три) члена од редот на вработените во општинската администрација.

(2) По доставата на потребната документација од страна на учениците, Комисијата ја разгледува целокупната документација на пријавените кандидати, ги применува критериумите од овој Правилник и за својата работа води Записник.

(3) Комисијата изготвува бодовна листа за секој кандидат, според која се рангираат кандидатите, утврдува Ранг листа и утврдената Ранг листа му ја доставува на Градоначалникот на разгледување и одлучување.

(4) Градоначалникот врз основа на доставената ранг листа, донесува Одлука за доделување на стипендии на 10 (десет) талентирани ученици.

- (5) Ненавремените и некомплетни пријави, нема да се разгледуваат и бодуваат.  
(6) За одлуката за доделување на стипендии се известуваат сите учесници на конкурсот.  
(7) Против Одлуката на Градоначалникот може да се поднесе Приговор во рок од 5(пет) дена од денот на известувањето за извршениот избор. Приговорот со поднесува до Градоначалникот на Општина Берово.

## ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

### Член 9

Пријавата од член 4 став 3, ќе биде достапна во електронска форма за симнување на веб страната на општина Берово.

### Член 10

Со донесувањето на овој Правилник, престанува да важи Правилникот за доделување на стипендии бр.01-337/1 од 22.2.2012 година и Измената и дополнување на Правилник за доделување на стипендии бр.04-337/2 од 23.02.2012 година.

### Член 11

Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото донесување и ќе се објави во "Службен гласник на Општина Берово".

Бр.09-2371/1  
29. 07.2020 година  
Берово

Совет на Општина Берово  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**  
за објавување на

### **О Д Л У К А** **ЗА РЕОНИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА** **НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА БЕРОВО**

Се објавува **О Д Л У К А** за реонизација на основни училиштана територијата на општина Берово, Бр. 09-2372/1 што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 29.07.2020 година.

Бр.08-2398/15  
30.07.2020 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.



Врз основа на член 63 став 5 од Законот за основно образование („Службен весник на РСМ“ број 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17, 64/18 и 161/19), и член 22 точка 8 од Законот за локална самоуправа „Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 16 став 1 точка 8 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ број 13/02, 18/07, 30/08, 20/10, 20/19), Советот на Општина Берово на седницата одржана на 29.7.2020 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА РЕОНИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА**  
**НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА БЕРОВО**

**Член 1**

На територијата на Општина Берово, се утврдуваат 8(осум) реони на општинските основни училишта во кои се запишуваат деца во прво одделение, со цел за сеопфатно и задолжително образование и тоа:

1. Реон на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово

1.1. Реон на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово - матична зграда (овој реон ги опфаќа учениците кои живеат во градот Берово;

1.2. Реон на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово - Подрачно училиште во с.Митрашинци  
Овој реон ги опфаќа учениците кои живеат во с.Митрашинци;

1.3. Реон на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово, Подрачно училиште во с. Будинарци  
Овој реон ги опфаќа учениците кои живеат во селото Будинарци;

1.4. Реон на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово -Подрачно училиште во с. Смојмирово  
Овој реон ги опфаќа учениците кои живеат во село Смојмирово;

1.5. Реон на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово -Подрачно училиште во с. Ратево  
Овој реон ги опфаќа учениците кои живеат во село Ратево;

1.6. Реон на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово -Подрачно училиште во с. Владимирово  
Овој реон ги опфаќа учениците кои живеат во село Владимирово;

1.7. Реон на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово -Подрачно училиште во с. Двориште  
Овој реон ги опфаќа учениците кои живеат во село Двориште;

2. Реон ООУ „Никола Петров Русински“ с.Русиново, Берово

2.1. ООУ „Никола Петров Русински“ с.Русиново, Берово - матична зграда.  
Овој реон ги опфаќа учениците што живеат во село Русиново.

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“.

Број 09-2372/1  
29.7.2020 година  
Берово

Совет на Општина Берово  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**  
за објавување на  
**О Д Л У К А**  
за прифаќање на донација

Се објавува **О Д Л У К А** за прифаќање на донација од Благој Механџиски, Бр. 09-2373/1 што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 29.07.2020 година.

Бр.08-2398/16  
30.07.2020 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/02) и член 19 став 2 точка 43 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), а во врска со член 6 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Службен Весник на Република Македонија” Бр.61/04.....192/2015) и Изјавата од Благој Механџиски УЗП 754/2020 од 14.07.2020 година, примена во Општина Берово со бр.08-1792/2 од 14.07.2020 година, Советот на Општина Берово на 35-тата седница одржана на 29.07.2020 година донесе:

**О Д Л У К А**  
за прифаќање на донација

Член 1

Со оваа одлука, Општина Берово ја прифаќа донацијата дадена во добра и услуги, дадена од давателот Благој Механџиски со адреса на живеење на ул. “Леринска” бр.27 б Скопје.

Член 2

Донацијата која се дава на Општина Берово се состои во:

- 1 (еден) број на електронско рекламno пано, а како поддршка на развојната политика на општина Берово во областа на туризмот.

Член 3

Донацијата од член 1 на оваа Одлука ќе се прими и реализира согласно закон.

Член 4

За донацијата ќе биде склучен посебен договор, помеѓу Градоначалникот на Општина Берово, како примател на донацијата и Благој Механџиски од Скопје, како донатор.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-2373/1  
29.07.2020 година  
Б е р о в о

Совет на Општина Берово  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**  
за објавување на  
**О Д Л У К А**  
за прифаќање на донација

Се објавува **О Д Л У К А** за прифаќање на донација од ДГГПНЛИ Геоконтрол ДООЕЛ Струмица, Бр. 09-2374/1 што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 29.07.2020 година.

Бр.08-2398/17  
30.07.2020 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 43 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), а во врска со член 6 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен Весник на Република Македонија“ Бр.61/04.....192/2015), Советот на Општина Берово на 35-тата седница одржана на 29.07.2020 година донесе:

**О Д Л У К А**  
за прифаќање на донација

Член 1

Со оваа одлука, Општина Берово ја прифаќа донацијата дадена во добра и услуги, дадена од давателот ДГГПНЛИ Геоконтрол ДООЕЛ Струмица.

Член 2

Донацијата која се дава на Општина Берово се состои во:

- 3 (три) броја Проектна документација – Основен проект за изградба на пешачка патека крак од улица “Прохот Пчински” во Берово, со Т.Б.ОП-064/20 (во хартиена и електронска форма), изработен од страна на ДГГПНЛИ Геоконтрол ДООЕЛ Струмица и
- 3 (три) броја од Извештај за извршена Ревизија на основен проект за изградба на пешачка патека крак од улица “Прохот Пчински” во Берово, со Тех.бр.Р-015/20 (во хартиена и електронска форма), изработен од страна на ЖИ ГО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје.

Член 3

Донацијата од член 1 на оваа Одлука ќе се прими и реализира согласно закон.

Член 4

За донацијата ќе биде склучен посебен договор, помеѓу Градоначалникот на Општина Берово, како примател на донацијата и ДГГПНЛИ Геоконтрол ДООЕЛ Струмица, како донатор.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-2374/1  
29.07.2020 година  
Б е р о в о

Совет на Општина Берово  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**

за објавување на

**З А К Л У Ч О К**

за давање на согласност на

Одлуката за ослободување од надоместок на трошоци за престој во детска градинка што паѓа на товар на родителите чии деца престојуваат во ОЈУДГ “23 Август” Берово

Се објавува **З А К Л У Ч О К** за давање на согласност на Одлуката за ослободување од надоместок на трошоци за престој во детска градинка што паѓа на товар на родителите чии деца престојуваат во ОЈУДГ “23 Август” Берово, Бр. 09-2375/1 што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 29.07.2020 година.

Бр.08-2398/18  
30.07.2020 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр. 13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19) , Советот на Општина Берово на 35-тата седницата одржана на 29.07.2020 година донесе:

**З А К Л У Ч О К**

за давање на согласност на

Одлуката за ослободување од надоместок на трошоци за престој во детска градинка што паѓа на товар на родителите чии деца престојуваат во ОЈУДГ “23 Август” Берово

1. Советот на Општина Берово дава согласност на Одлуката за ослободување од надоместок на трошоци за престој во детска градинка што паѓа на товар на родителите чии деца престојуваат во ОЈУДГ “23 Август” Берово, Бр.02-114/1 од 20.05.2020 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-2375/1  
29.07.2020 година  
Б е р о в о

Совет на Општина Берово  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**  
за објавување на

**О Д Л У К А**  
за давање на согласност на  
Годишниот План за вработување  
на ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово за 2021 година

Се објавува **О Д Л У К А** за давање на согласност на Годишниот План за вработување на ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово за 2021 година, Бр. 09-2376/1 што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 29.07.2020 година.

Бр.08-2398/19  
30.07.2020 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) а во врска со член 20-б став 1 алинеја 3 и став 2 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20), Советот на Општина Берово на 35-тата седница одржана на ден 29.07.2020 година донесе:

**О Д Л У К А**  
за давање на согласност на  
Годишниот План за вработување  
на ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово за 2021 година

**Член 1**

Се дава согласност на Годишниот План за вработување на ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово за 2021 година, Бр.01-225/1 од 09.07.2020 година со составен дел Балансер.

**Член 2**

Составен дел на оваа Одлука е Годишниот План за вработување на ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово за 2021 година, Бр.01-225/1 од 09.07.2020 година со составен дел Балансер.

**Член 3**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-2376/1  
29.07.2020 година  
Б е р о в о




Совет на Општина Берово  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Република Северна Македонија  
ООУ ДЕДО ИЉО МАЛЕШЕВСКИ

Бр. 01-22112  
29.7.2020  
Берово год

Прилог 1 – Образец на годишен план за вработување

**ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 2021 ГОДИНА  
НА ООУ „ДЕДО ИЉО МАЛЕШЕВСКИ“, БЕРОВО**

БР. И ДАТУМ НА ДОНЕСУВАЊЕ.: 01-225/1 09.07.2020		
ИНСТИТУЦИЈА:	ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ДЕДО ИЉО МАЛЕШЕВСКИ“ БЕРОВО	
ЗА ГОДИНА:	2021	
ЕМБС НА ИНСТИТУЦИЈАТА:	4041232	
ЕДБ НА ИНСТИТУЦИЈАТА:	4001978101403	
ДАТУМ НА ПОДГОТОВКА:	09.07.2020	
Подготвил: (го потпишува на датумот на подготовка)	Име и презиме АНА СИВЕТСКА	Потпис 
Одобрил: (го потпишува на датумот на подготовка)	НАТАША АВРАМСКА	
<b>РАКОВОДНО ЛИЦЕ НА ИНСТИТУЦИЈАТА:</b> (го потпишува на датумот на подготовка и на датумот на донесување)	НАТАША АВРАМСКА	

## ДЕЛ 1. СОСТОЈБА ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА

Табела 1. Планирана бројна состојба на крајот на тековната година

	Опис	ВКУПНО	Македонци	Албанци	Турци	Срби	Власи	Роми	Бошњаци	Други
а	Моментално вработени во институцијата (на датумот на пополнување на годишниот план)	19	19	0	0	0	0	0	0	0
б	Планирани пензионирања и најавени заминувања во тековната година (заклучно со 31. декември тековната година)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в	Планирани нови вработувања во тековната година (заклучно со 31. декември тековната година)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
г	Планирана бројна состојба на 31 декември тековната година (г = а - б + в)	19	19	0	0	0	0	0	0	0

## ДЕЛ 2. ПЛАНИРАНИ ДВИЖЕЊА НА КАДАРОТ ВО СЛЕДНАТА ГОДИНА

**Табела 2.** Планирано пополнување на работни места преку унапредување и/или распоредување во следната година  
 Дали планирате пополнување на работни места преку унапредување и/или распоредување на вработените во рамките на институцијата, заклучно со 31 декември следната година? ДА НЕ  
(покриеност)

Доколку одговорите со ДА, наведете го ВКУПНИОТ број на работни места кои планирате да ги пополните преку унапредување и/или распоредување во рамките на институцијата: (наведете број)

Наведете ги работните места кои планирате да ги пополните преку интерен оглас и/или решение за распоредување: (внесете кратко образложение за причината и по потреба додадете нови редови...)

р. бр	на работно место (шифра и назив)	во орг. един.	во рамки на орг. един.	во рамки на орг. един.	кратко образложение
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					



**Табела 3. Планирано испразување на работни места преку објавување на трансфер листа во следната година**

р. бр	работно место (шифра и назив)	од орг. един.	во рамки на орг. един.	во рамки на орг. един.	причина 1: намалување на надлежности на институцијата	причина 2: намалување на обемот на работа	причина 3: поедноставување на постапки	причина 4: работното место се укинува (наведете датум)	причина 5: друго (наведете ја причината)	Дали планирате испразување на работни места преку објавување на трансфер листа, заклучно со 31. декември (заокружете)	
										ДА	НЕ
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

Доколку одговорите со ДА, наведете го ВКУПНИОТ број на работни места кои планирате да ги испразните преку објавување на трансфер листа за преземање во други институции:  
 Наведете ги работните места кои планирате да ги испразните преку објавување на трансфер листа и одберете една од наведените причини:  
 (внесете кратко образложение за причината и по потреба додадете нови редови...)

**Табела 4. Планирано испразување на работни места преку пензионирања и најавени заминувања во следната година**

Дали се планирани пензионирања и/или најавени заминувања на вработени од вашата институција заклучно со 31 декември следната година?		ДА		НЕ			
Доколку одговорите со ДА, наведете го ВКУПНИОТ број на вработени кои ќе се пензионираат или ќе заминат: (наведете број)				4			
Наведете ги работните места кои ќе се испразнат, одберете една од наведените причини: (внесете кратко образложение за причината и по потреба додадете нови редови...)							
р. бр	работно место (шифра и назив)	во орг. един.	во рамки на орг. един.	во рамки на орг. един.	причина 1: пензионирање (наведете датум на престанок на работниот однос)	причина 2: најавено заминување (наведете датум на престанок на работниот однос)	причина 3: друго (наведете ја причината и датум на престанок на работниот однос)
4	Хигиеничар ОБН 04 01 А01 002				пензионирање 1.1.2021г		
5	Хигиеничар ОБН 04 01 А01 002				пензионирање 1.1.2021г		
6	Хигиеничар ОБН 04 01 А01 002				пензионирање 8.4.2021г		
7	Хигиеничар ОБН 04 01 А01 002						испразнето 1.1.2020г
8							
9							

Табела 5. Планирани пензионирања по припадност на заедница

а	Опис	ВКУПНО	Македонци	Албанци	Турци	Срби	Власи	Роми	Бошњаци	Други
	Планирани пензионирања во следната година (заключно со 31 декември следната година)	4	4	0	0	0	0	0	0	0

## ДЕЛ 3. ПЛАНИРАНИ НОВИ ВРАБОТУВАЊА ВО СЛЕДНАТА ГОДИНА

**Табела 6.** Планирано пополнување на работни места преку нови вработувања во следната година

Дали имате потреба од нови вработувања во вашата институција заклучно со 31 декември следната година? (заокружете)

Доколку одговорите со ДА, наведете го ВКУПНИОТ број на нови вработувања за кои имате потреба: (наведете број)

Наведете ги работните места на кои планирате нови вработувања и одберете една од наведените причини (енесете кратко објаснување за причината и по потреба додадете нови редови. Потоа внесете колку месеци во следната година се планира да работи новиот вработен и колков буџет е потребен за плата на новиот вработен во следната година)

р. бр	работно место (шифра и назив)	во орг. единица	во рамки на орг. единица	во рамки на орг. единица	причина 1: зголемување на надлежностите на институцијата или обемот на работа на орг. единица	причина 2: пензионирање или најавено заминување	причина 3: друго (наведете ја причината)	Колку месеци во следната година се планира да му се исплаќа плата на новиот вработен? (наведете број)	Колков буџет ќе биде потребен за плата на новиот вработен во следната година? (наведете во денари)	ДА	НЕ
1	Хигиеничар ОБН 04 01 А01 002					пензионирање 1.1.2021г		12	253.284,00 ден		4
2	Хигиеничар ОБН 04 01 А01 002					пензионирање 1.1.2021г		12	253.284,00 ден		
3	Хигиеничар ОБН 04 01 А01 002					пензионирање 8.4.2021г		9	189.963,00 ден		
4	Хигиеничар ОБН 04 01 А01 002						Испразнето 1.1.2020	12	253.284,00 ден		
5											

6										
7										
8										
9										
10										

**Табела 7.** Број на работни места кои се планира да се пополнат преку нови вработувања во следната година

	Опис	ВКУПНО
a	Планирани нови вработувања во следната година (заклучно со 31 декември следната година)	4

Табела 8. Податоци кои се внесуваат во онлајн калкулаторот "Балансер", поставен на веб локацијата <http://balanser.misa.gov.mk>

	Опис	ВКУПНО	Македонци	Албанци	Турци	Срби	Власи	Роми	Бошњаци	Други
<b>а</b>	<b>Стартна позиција за годината на која се однесува планот</b> (се внесуваат податоците од Табела 1, ред г, бројна состојба на 31 декември во тековната годината)	19	19							
<b>б</b>	<b>Пензионирања во годината на која се однесува планот</b> (се внесуваат податоците од Табела 5, ред а, пензионирања заклучно со 31 декември следната година)	4	4							
<b>в</b>	<b>Планирани нови вработувања во годината на која се однесува планот</b> (се внесува податокот од Табела 7, ред а)	4								



Пристапете на онлајн калкулаторот кој се наоѓа на веб локацијата <http://balancer.mioa.gov.mk/>, внесете ги податоците од оваа табела и тука приложете го испечатениот документ од калкулаторот



Јовишиќ Абрамски  
Абду

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**

за објавување на  
**З А К Л У Ч О К**

за давање на согласност за формирање на паралелки со помалку од 20 ученика за учебната 2020/2021 година на ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово

Се објавува **З А К Л У Ч О К** за давање на согласност за формирање на паралелки со помалку од 20 ученика за учебната 2020/2021 година на ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово, Бр. 09-2377/1 што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 29.07.2020 година.

Бр.08-2398/20  
30.07.2020 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен Весник на Република Македонија” бр.5/02), член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово (“Службен гласник на Општина Берово” бр. 13/02, 18/07, 30/08 и 20/10) и член 53 став 5 од Законот за основното образование (“Службен Весник на Република Македонија” бр.161/2019), Советот на Општина Берово на 35-тата седница одржана на 29.07.2020 година донесе:

**З А К Л У Ч О К**

за давање на согласност за формирање на паралелки со помалку од 20 ученика за учебната 2020/2021 година на ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово

1. Советот на Општина Берово дава согласност за формирање на паралелки со помалку од 20 ученика за учебната 2020/2021 година на ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово.
2. Составен дел на оваа согласност е табеларен приказ на паралелки, доставен од страна на ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово Бр.03-232/1 од 20.07.2020 година.
3. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Берово“.

Бр.09-2377/1  
29.07.2020 година  
Б е р о в о

Совет на Општина Берово  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**  
за објавување на

Дополнување на  
**П Р О Г Р А М А** (ЈД, Ј6 и ЈФ)  
за изградба,реконструкција и одржување  
на локални патишта и улици во Општина Берово во 2020 година

Се објавува Дополнување на **П Р О Г Р А М А** (ЈД, Ј6 и ЈФ) за изградба,реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина Берово во 2020 година, Бр. 09-2378/1 што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 29.07.2020 година.

Бр.08-2398/21  
30.07.2020 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ БР.5/2002),а во врска со член 14 став 4 и член 15 став 3 од Законот за јавни патишта (Сл. Весник на РМ бр.84/08.....163/16) и член 19 став 2 точка 12 од Статутот на Општина Берово,Советот на Општина Берово на 35-тата седница одржана на 29.07.2020 година донесе:

Дополнување на  
**П Р О Г Р А М А** (ЈД, Ј6 и ЈФ)  
за изградба,реконструкција и одржување  
на локални патишта и улици во Општина Берово  
во 2020 година

**Член 1**

Се врши дополнување на Програма (ЈД, Ј6 и ЈФ) за изградба,реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина Берово во 2020 година, со бр. 09-4533/1 од 19.12.2019 год. , Дополнување на Програмата (ЈД,Ј6 и ЈФ) бр.09-4651/1 од 26.12.2019 год. , Дополнување на програмата бр.09-440/1 од 29.01.2020 год. и Дополнување на програмата бр.09-1563/1 од 13.05.2020 год. донесени од Советот на Општина Берово.

**Член 2**

Во точка 1 Изградба, доизградба,реконструкција и санирање на улици во Општина Берово се вршат следните измени:

Во подточка 1.1 Изградба и доизградба на улици вредноста „17.959.380,00 “ се менува и гласи „18.693.027,00 “

Во истата подточка се додава нова алинеа која гласи

-,Изградба на пешачка патека по кеј на р.Брегалница со вредност 733.647,00 ден.“

Во подточка 1.2 Реконструкција и рехабилитација на улици вредноста „44.632.668 ден.“ се менува и гласи „44.639.876 ден.“

Во истатата подточка во алинеа „Пешачка патека – крак на ул.„Прохор Пчински“ вредноста „282.758,00“ се менува и гласи „289.966,00“

Во подточката Се вкупно 1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+1.9+1.10 вредноста „70.731.219,00“ денари „ се менува и гласи „71.472.074,00 ден „,

Во последната подточка Се вкупно 1+2 вредноста „71.911.219,00 ден.“ се менува и гласи „72.652.074,00 ден.“

### Член 3

Во делот „ПРИХОДИ,, се вршат следните измени:

Во Точката 1. Изградба,доизградба, реконструкција и санирање на улици во Општина Берово во алинеа - Сопствено учество вредноста „30.357.743,00 ден., се менува и гласи „ 31.091.390,00 ден.,,

Во истата точка во алинеа –Средства од повисоко ниво на власт и донации вредноста „40.373.476 “ се менува и гласи „40.380.684,00“

Во подточката Вкупно вредноста „70.731,219,00 денари „ се менува и гласи „ 71.472.074,00 денари,,.

Во последниот став Се Вкупно 1+2 вредноста „71.911.219,00 денари „ се менува и гласи „72.652.074,00 ден.,,

### Член 4

Останатите одредби од Програма(ЈД, Ј6 и ЈФ) за изградба,реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина Берово во 2020 година, со бр. 09-4533/1 од 19.12.2019 год. , Дополнување на Програмата (ЈД,Ј6 и ЈФ) бр.09-4651/1 од 26.12.2019 год., Дополнување на програмата бр.09-440/1 од 29.01.2020 год., и Дополнување на програмата бр.09-1563/1 од 13.05.2020 год., донесени од Советот на Општина Берово, остануваат исти.

### Член 5

Овие измени и дополнувања влегуваат во сила со денот на донесувањето и ќе се објават во „Службен Гласник на Општина Берово,, .

Бр.09-2378/1

Во Берово, 29.07. 2020 година

Совет на Општина Берово  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**  
за објавување на

**З А К Л У Ч О К**  
за усвојување на Извештајот за реализација на  
Програмата за изградба, реконструкција и одржување на јавно осветлување во Општина  
Берово во 2019 година

Се објавува **З А К Л У Ч О К** за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на јавно осветлување во Општина Берово во 2019 година, Бр.09-2379/1 што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 29.07.2020 година.

Бр.08-2398/22  
30.07.2020 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 76 став 1 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Советот на Општина Берово на 35-тата седница одржана на 29.07.2020 година донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
за усвојување на Извештајот за реализација на  
Програмата за изградба, реконструкција и одржување на јавно осветлување во Општина  
Берово во 2019 година

1. Советот на Општина Берово го усвои Извештајот за реализација на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на јавно осветлување во Општина Берово во 2019 година, Бр.22-2256/1 од 20.07.2020 година.
2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на јавно осветлување во Општина Берово во 2019 година.
3. Овој Заклучок влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-2379/1  
29.07.2020 година  
Б е р о в о

Совет на Општина Берово  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**  
за објавување на

**З А К Л У Ч О К**  
за усвојување на Извештајот за реализација на  
Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето  
на Општина Берово во 2019 година

Се објавува **З А К Л У Ч О К** за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Берово во 2019 година, Бр. 09-2380/1 што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 29.07.2020 година.

Бр.08-2398/23  
30.07.2020 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 76 став 1 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Советот на Општина Берово на 35-тата седница одржана на 29.07.2020 година донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
за усвојување на Извештајот за реализација на  
Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето  
на Општина Берово во 2019 година

1. Советот на Општина Берово го усвои Извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Берово во 2019 година, Бр.22-2255/1 од 20.07.2020 година
2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Берово во 2019 година
3. Овој Заклучок влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-2380/1  
29.07.2020 година  
Б е р о в о

Совет на Општина Берово  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**  
за објавување на

**З А К Л У Ч О К**  
за усвојување на Извештајот за реализација на  
Програмата за одржување на јавно зеленило  
во Општина Берово во 2019 година

Се објавува **З А К Л У Ч О К** за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одржување на јавно зеленило во Општина Берово во 2019 година Бр. 09-2381/1што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 29.07.2020 година.

Бр.08-2398/24  
30.07.2020 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02) и член 76 став 1 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Советот на Општина Берово на 35-тата седница одржана на 29.07.2020 година донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
за усвојување на Извештајот за реализација на  
Програмата за одржување на јавно зеленило  
во Општина Берово во 2019 година

1. Советот на Општина Берово го усвои Извештајот за реализација на Програмата за одржување на јавно зеленило во Општина Берово во 2019 година, Бр.22-2254/1 од 20.07.2020 година.
2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Програмата за одржување на јавно зеленило во Општина Берово во 2019 година.
3. Овој Заклучок влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-2381/1  
29.07.2020 година  
Б е р о в о

Совет на Општина Берово  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**  
за објавување на

**З А К Л У Ч О К**  
за усвојување на Извештајот за реализација на  
Програмата за одржување на јавна чистота  
во Општина Берово во 2019 година

Се објавува **З А К Л У Ч О К** за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одржување на јавна чистота во Општина Берово во 2019 година, Бр. 09-2382/1 што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 29.07.2020 година.

Бр.08-2398/25  
30.07.2020 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 76 став 1 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Советот на Општина Берово на 35-тата седница одржана на 29.07.2020 година донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
за усвојување на Извештајот за реализација на  
Програмата за одржување на јавна чистота  
во Општина Берово во 2019 година

1. Советот на Општина Берово го усвои Извештајот за реализација на Програмата за одржување на јавна чистота во Општина Берово во 2019 година, Бр.22-2253/1 од 20.07.2020 година.
2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Програмата за одржување на јавна чистота во Општина Берово во 2019 година.
3. Овој Заклучок влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-2382/1  
29.07.2020 година  
Б е р о в о

Совет на Општина Берово  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**  
за објавување на

**О Д Л У К А**  
за утврдување на приоритет за аплицирање на Проектот на  
UNDP и Шведската Агенција за меѓународен развој (СИДА)  
“Градење на општинските капацитети за имплементација на проекти”

Се објавува О Д Л У К А за утврдување на приоритет за аплицирање на Проектот на UNDP и Шведската Агенција за меѓународен развој (СИДА) “Градење на општинските капацитети за имплементација на проекти” Бр. 09-2383/1 што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 29.07.2020 година.

Бр.08-2398/26  
30.07.2020 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 73 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02 , 18/07, 30/08 , 20/10 и 20/19), а во врска со Проектот на UNDP и Шведската Агенција за меѓународен развој (СИДА) “Градење на општинските капацитети за имплементација на проекти”, Советот на Општина Берово на 35-тата седница одржана на ден 29.07.2020 година донесе:

**О Д Л У К А**  
за утврдување на приоритет за аплицирање на Проектот на  
UNDP и Шведската Агенција за меѓународен развој (СИДА)  
“Градење на општинските капацитети за имплементација на проекти”

**Член 1**

Проектот “Изработка на техничка документација за изградба на мост на локален пат м.в „Трите реки“–с. Ратево“ се утврдува како приоритет на Општина Берово за аплицирање на Проектот на UNDP и Шведската Агенција за меѓународен развој (СИДА) “Градење на општинските капацитети за имплементација на проекти” .

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-2383/1  
29.07.2020 година  
Берово

Совет на Општина Берово  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

### З А К Л У Ч О К

за објавување на

### О Д Л У К А

за сопствено учество на Општина Берово во реализација на проектот „Штип и Берово заедно за подобрување на условите за живеење за Ромската заедница“

Се објавува О Д Л У К А за сопствено учество на Општина Берово во реализација на проектот „Штип и Берово заедно за подобрување на условите за живеење за Ромската заедница“, Бр. 09-2384/1 што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 29.07.2020 година.

Бр.08-2398/27  
30.07.2020 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1, точка 15 и член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 73 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Советот на Општина Берово на 35-тата седница одржана на ден 29.07.2020 година донесе:

### О Д Л У К А

за сопствено учество на Општина Берово во реализација на проектот „Штип и Берово заедно за подобрување на условите за живеење за Ромската заедница“

#### Член 1

Советот на Општина Берово дава согласност за одобрување на финансиски средства за учество на Општина Берово во реализација на проектот „Штип и Берово заедно за подобрување на условите за живеење за Ромската заедница“.

#### Член 2

Вкупната вредност на проектот изнесува 890.000 евра.

Од вкупната вредност 800,000 евра се обезбедени од Европската Комисија додека 90,000 евра треба да се обезбедат од двете општини Штип и Берово, од кои Општина Берово ќе учествува во проектот со сопствено кофинансирање во износ од 19,330 евра, а остатокот на средствата ќе бидат обезбедени од Општина Штип.

#### Член 3

Проектот „ Штип и Берово заедно за подобрување на условите за живеење за Ромската заедница“ е аплициран во рамките на ИПА програмата повик EuropeAid/168111/DD/ACT/MK – ЕУ за Ромите и граѓаните кои живеат во сиромаштија “, за обезбедување на финансии за инвестирање во подобрување на условите за домување и инфраструктура во ромската населба во општина Берово.

#### Член 4



Средствата од член 2 на оваа одлука ќе бидат обезбедени и исплатени од Буџетот на Општина Берово во следните три години.

#### Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-2384/1  
29.07.2020 година  
Берово

Совет на Општина Берово  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.



Врз основа на член 23 став 1, став 4 и став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 90/17, 64/18), Градоначалникот на Општина Берово донесе:

### РЕШЕНИЕ

за формирање на комисија за урбанизам

#### Член 1

Со ова решение се формира Комисија за урбанизам на Општина Берово.

#### Член 2

Комисијата од член 1 на ова Решение е во состав:

1. ИЛИЈА УСТАПЕТРОВ, д-р - со овластување за урбанистичко планирање;
2. РАДЕ ВЕНКОВ, д-р - со овластување за урбанистичко планирање;
3. ДИМИТАР ДАНИЛОВ, д-р - со овластување за урбанистичко планирање;
4. МИШО ДОГАЗАНСКИ, д-р - стручно лице за урбанистичко планирање;
5. ЛИЛЈАНА ДВОЈАКОВСКА, инж.арх. - стручно лице за урбанистичко планирање;

#### Член 3

Комисијата за урбанизам постапува по поднесените иницијативи согласно член 20 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, ја изработува планската програма за урбанистичките планови од член 7 став 1 точка 2 од истиот закон, регулациски план на генерален урбанистички план и локална урбанистичка планска документација за потребите на општината, доставува предлог за одобрување или неприфаќање на планската програма за локална урбанистичка планска документација за потребите на правни и физички лица, дава стручно мислење за нацртот на генерален урбанистички план, односно на предлогот на урбанистичките планови од член 7 став 1 точка 2 алинеја 2, 3 и 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, дава стручно мислење за предлогот на регулациски план на генерален урбанистички план, спроведува јавна презентација и јавна анкета при одобрување на локална урбанистичко – планска документација, доставува предлог до градоначалникот за одобрување на локална урбанистичко – планска документација и дава мислење за техничка исправка на урбанистички план.

#### Член 4

На надворешните членови на Комисијата им следува надоместок за учеството во работата на Комисијата, кој се обезбедува од Буџетот на Општина Берово.

#### Член 5

Висината на надоместокот од член 4 на ова решение се утврдува врз основа на обемот на извршените работи и реално направените трошоци за извршување на работите и истата ќе ја утврди Градоначалникот со посебно решение.

#### Член 6

Оваа Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен Гласник на Општина Берово”;



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНА БЕРОВО  
бр. 37-2900/1  
04.11.2019  
БЕРОВО

Врз основа на член 23 став 1, став 4 и став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 90/17, 64/18), и член 50 став 1 точка 16 од Законот за локалната самоуправа (“Службен Весник на Република Македонија” Бр.5/2002) и член 61 став 1 алинеа 12 и член 78 став 3 од Статутот на Општина Берово (“Службен Гласник на Општина Берово” бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесе:

**РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНА**  
на Решение за формирање на комисија за урбанизам  
Бр.37-2900/1 од 05.09.2018 година

**Член 1**

Се врши измена на Решение за формирање на Комисија за урбанизам Бр.37-2900/1 од 05.09.2018 година.

**Член 2**

Во член 2 став 1 точка 2 од Решението за формирање на Комисија за урбанизам Бр.37-2900/1 од 05.09.2018 година: “РАДЕ ВЕНКОВ, д-р - со овластување за урбанистичко планирање” се заменува со “СТОЈАН ДИНЕВ д-р - со овластување за урбанистичко планирање.”

**Член 3**

Останатите одредби од Решение за формирање на Комисија за урбанизам Бр.37-2900/1 од 05.09.2018 година, остануваат непроменети.

**Член 4**

Оваа Решение е составен дел на Решението за формирање на Комисија за урбанизам Бр.37-2900/1 од 05.09.2018 година, влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен Гласник на Општина Берово;



Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локалната самоуправа (“Службен Весник на Република Македонија” Бр.5/02), член 23 став 4 и став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен Весник на Република Македонија” Бр.199/14.....64/18), а во врска со Решението за формирање на Комисија за урбанизам Бр.37-2900/1 од 05.09.2018 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе:

## РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува надоместок за учество во работа на Комисија за урбанизам на следните надворешни членови:

- ✚ Илија Устапетров – д-р;
- ✚ Раде Венков – д-р и
- ✚ Димитар Данаилов – д-р.

2. За работата во изработка на:

- ✚ Измена и дополна УПВНМ за ТУРИСТИЧКА НАСЕЛБА Беровско Езеро

и давање на мислење на

- ✚ Измена и дополна УПВНМ за ТУРИСТИЧКА НАСЕЛБА Беровско Езеро

лицата од член 1 на ова Решение ги следува надоместок.

3. Надоместокот од член 1 на ова Решение се утврдува врз основа на обемот на извршените работи и реално направените трошоци и изнесува:

- ✚ 5.000,00 денари за Илија Устапетров – д-р, кој е во својство на претседател на комисијата ;
- ✚ 2.500,00 денари за Раде Венков – д-р, кој е во својство на член на комисијата;
- ✚ 2.500,00 денари за Димитар Данаилов – д-р, кој е во својство на член на комисијата.
- ✚

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен Гласник на Општина Берово”.

Бр.08-498/1  
12.02.2019 година  
Берово

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локалната самоуправа (“Службен Весник на Република Македонија” Бр.5/02), член 23 став 4 и став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен Весник на Република Македонија” Бр.199/14.....64/18), а во врска со Решението за формирање на Комисија за урбанизам Бр.37-2900/1 од 05.09.2018 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе:

## РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува надоместок за учество во работа на Комисија за урбанизам на следните надворешни членови:

- ✚ Илија Устапетров - дия;
- ✚ Раде Венков – дия и
- ✚ Димитар Данаилов – дия.

2. За работата во изработка на:

- ✚ Измена и дополна на ДУП на Берово за локалитет “Манастир”

и давање на мислење на

- ✚ Измена и дополна на ДУП на Берово за локалитет “Манастир”

лицата од член 1 на ова Решение ги следува надоместок.

3. Надоместокот од член 1 на ова Решение се утврдува врз основа на обемот на извршените работи и реално направените трошоци и изнесува:

- ✚ 5.000,00 денари за Илија Устапетров – дия, кој е во својство на претседател на комисијата ;
- ✚ 2.500,00 денари за Раде Венков – дия, кој е во својство на член на комисијата;
- ✚ 2.500,00 денари за Димитар Данаилов – дия, кој е во својство на член на комисијата.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен Гласник на Општина Берово”.

Бр.08-497/1  
12.02.2019 година  
Берово

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локалната самоуправа (“Службен Весник на Република Македонија” Бр.5/02), член 23 став 4 и став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен Весник на Република Македонија” Бр.199/14.....64/18), а во врска со Решението за формирање на Комисија за урбанизам Бр.37-2900/1 од 05.09.2018 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе:

## РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува надоместок за учество во работа на Комисија за урбанизам на следните надворешни членови:

- ✚ Илија Устапетров - дия;
- ✚ Раде Венков – дия и
- ✚ Димитар Данаилов – дия.

2. За работата во изработка на:

- ✚ ЛУПД за ГП 1.1 со намена Г2, лесна и незагадувачка индустрија на КП бр.569 КО Смојмирово, Општина Берово

и давање на мислење на

- ✚ ЛУПД за ГП 1.1 со намена Г2, лесна и незагадувачка индустрија на КП бр.569 КО Смојмирово, Општина Берово

лицата од член 1 на ова Решение ги следува надоместок.

3. Надоместокот од член 1 на ова Решение се утврдува врз основа на обемот на извршените работи и реално направените трошоци и изнесува:

- ✚ 5.000,00 денари за Илија Устапетров – дия кој е во својство на претседател на комисијата ;
- ✚ 2.500,00 денари за Раде Венков – дия кој е во својство на член на комисијата;
- ✚ 2.500,00 денари за Димитар Данаилов – дия кој е во својство на член на комисијата.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен Гласник на Општина Берово”.

Бр.08-496/1  
12.02.2019 година  
Берово

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локалната самоуправа (“Службен Весник на Република Македонија” Бр.5/02), член 23 став 4 и став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен Весник на Република Македонија” Бр.199/14.....64/18), а во врска со Решението за формирање на Комисија за урбанизам Бр.37-2900/1 од 05.09.2018 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе:

## РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува надоместок за учество во работа на Комисија за урбанизам на следните надворешни членови:

- ✚ Илија Устапетров - дия;
- ✚ Раде Венков – дия и
- ✚ Димитар Данаилов – дия.

2. За работата во изработка на:

- ✚ ЛУПД за изградба на објекти со намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија, КО Смојмирово, КП бр.1378, Општина Берово (дооформување на ГП 1.1 на КП бр.5309 и 5311)

и давање на мислење на

- ✚ ЛУПД за изградба на објекти со намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија, КО Смојмирово, КП бр.1378, Општина Берово (дооформување на ГП 1.1 на КП бр.5309 и 5311)

лицата од член 1 на ова Решение ги следува надоместок.

3. Надоместокот од член 1 на ова Решение се утврдува врз основа на обемот на извршените работи и реално направените трошоци и изнесува:

- ✚ 5.000,00 денари за Илија Устапетров – дия кој е во својство на претседател на комисијата ;
- ✚ 2.500,00 денари за Раде Венков – дия кој е во својство на член на комисијата;
- ✚ 2.500,00 денари за Димитар Данаилов – дия кој е во својство на член на комисијата.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен Гласник на Општина Берово”.

Бр.08-495/1  
12.02.2019 година  
Берово

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.



Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локалната самоуправа (“Службен Весник на Република Македонија” Бр.5/02), член 23 став 4 и став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен Весник на Република Македонија” Бр.199/14.....64/18), а во врска со Решението за формирање на Комисија за урбанизам Бр.37-2900/1 од 05.09.2018 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе:

## РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува надоместок за учество во работа на Комисија за урбанизам на следните надворешни членови:

- ✚ Илија Устапетров - дия;
- ✚ Раде Венков – дия и
- ✚ Димитар Данаилов – дия.

2. За работата во изработка на:

- ✚ ЛУПД за ГП 1.1 со намена А4, времено сместување на КП бр.3125/1, КП бр.3127 и КП бр.3128, КО Владимирово, Општина Берово

и давање на мислење на

- ✚ ЛУПД за ГП 1.1 со намена А4, времено сместување на КП бр.3125/1, КП бр.3127 и КП бр.3128, КО Владимирово, Општина Берово

лицата од член 1 на ова Решение ги следува надоместок.

3. Надоместокот од член 1 на ова Решение се утврдува врз основа на обемот на извршените работи и реално направените трошоци и изнесува:

- ✚ 5.000,00 денари за Илија Устапетров – дия кој е во својство на претседател на комисијата ;
- ✚ 2.500,00 денари за Раде Венков – дия кој е во својство на член на комисијата;
- ✚ 2.500,00 денари за Димитар Данаилов – дия кој е во својство на член на комисијата.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен Гласник на Општина Берово”.

Бр.08-494/1  
12.02.2019 година  
Берово

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 и член 63 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 05/2002), член 22 став 1 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2020 година со архивски број 09 – 4642/1 од 26.12.2019 година, Записник со архивски број 05 – 1602/2 од 18.05.2020 година, согласно член 4 и член 6 став 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со архивски број 09 - 4522/1 од 19.12.2019 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**за исплата на средства**  
**од Буџетот на Општина Берово за 2020 година**

1. На лицето **Анастасија Чукарска** со адреса на живеење ул.„Бел Камен“ бр.хх во с.Русиново, Берово со ЕМБГ хxxxxxxxxxxxxxxxxx, од Буџетот на Општина Берово за 2020 година се доделува парична помош во висина од **5.000,00** денари за новородено дете.
2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2020 година програма **А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.**
3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на име на **Анастасија Чукарска**, на трансакциска сметка број хxxxxxxxxxxxxxxxxx на Стопанска Банка АД Скопје.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Берово“.

**ОБРАЗЛОЖЕНИЕ**

Лицето Анастасија Чукарска достави Барање за исплата на парична помош за новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 1602/1 од 13.05.2020 година. Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна помош или парична награда направи увид во доставената документација и констатираше со записник со архивски број 05 – 1602/2 од 18.05.2020 година дека барателот има доставено комплетна документација согласно член 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете и дека истиот ги исполнува условите за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2020 година. Согласно член 22 став 1 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2020 година со архивски број 09 – 4642/1 од 26.12.2019 година, за секое новородено дете чии родители се со место на живеење во Општина Берово, ќе се врши исплата на 5.000,00 денари од потставка 464 990 – други трансфери, од програмата А0 согласно програмата за социјална заштита.

Врз основа на претходно наведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од изреката на ова решение.

**Правна поука:** Против ова Решение може да се поднесе приговор до Градоначалникот на Општина Берово во рок од 8 дена по приемот на истото.

*Изготвила: м-р Зорица Ризовска*  
*Контролирала: Емилија Ваќанска*

**Бр. 05 – 1602/3**  
**18.05.2020 година**  
**Берово**

**Општина Берово**  
**Градоначалник**  
**Звонко Пекевски с.р.**

Доставено до:  
- именуваниот  
- архива на Општина Берово  
- Одделение за управување со човечки ресурси  
- Одделение за финансиски прашања  
- Одделение за јавни дејности



Врз основа на член 50 став 1 точка 8 и член 63 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 05/2002), член 22 став 1 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2020 година со архивски број 09 – 4642/1 од 26.12.2019 година, Записник со архивски број 05 – 1640/2 од 22.05.2020 година, согласно член 4 и член 6 став 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со архивски број 09 - 4522/1 од 19.12.2019 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**за исплата на средства**  
**од Буџетот на Општина Берово за 2020 година**

1. На лицето **Бранка Казанџиски** со адреса на живеење ул.„5“ бр.хх во Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, од Буџетот на Општина Берово за 2020 година се доделува парична помош во висина од **5.000,00** денари за новородено дете.

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2020 година програма **А0 Совет на Општина**, потставка 464 990 други трансфери.

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на име на **Бранка Казанџиска**, на трансакциска сметка број xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx на Стопанска Банка АД Скопје.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Берово“.

**ОБРАЗЛОЖЕНИЕ**

Лицето Бранка Казанџиски достави Барање за исплата на парична помош за новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 1640/1 од 18.05.2020 година. Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна помош или парична награда направи увид во доставената документација и констатираше со записник со архивски број 05 – 1640/2 од 22.05.2020 година дека барателот има доставено комплетна документација согласно член 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете и дека истиот ги исполнува условите за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2020 година. Согласно член 22 став 1 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2020 година со архивски број 09 – 4642/1 од 26.12.2019 година, за секое новородено дете чии родители се со место на живеење во Општина Берово, ќе се врши исплата на 5.000,00 денари од потставка 464 990 – други трансфери, од програмата А0 согласно програмата за социјална заштита.

Врз основа на претходно наведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од изреката на ова решение.

**Правна поука:** Против ова Решение може да се поднесе приговор до Градоначалникот на Општина Берово во рок од 8 дена по приемот на истото.

*Изготвила: м-р Зорица Ризовска*

*Контролирала: Емилија Ваќанска*

**Бр. 05 – 1640/3**  
**22.05.2020 година**  
**Берово**

**Општина Берово**  
**Градоначалник**  
**Звонко Пекевски с.р.**

Доставено до:

- именуваниот
- архива на Општина Берово
- Одделение за управување со човечки ресурси
- Одделение за финансиски прашања
- Одделение за јавни дејности

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 и член 63 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 05/2002), член 22 став 1 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2020 година со архивски број 09 – 4642/1 од 26.12.2019 година, Записник со архивски број 05 – 1766/2 од 02.06.2020 година, согласно член 4 и член 6 став 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со архивски број 09 - 4522/1 од 19.12.2019 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**за исплата на средства**  
**од Буџетот на Општина Берово за 2020 година**

1. На лицето **Ивана Костадинска** со адреса на живеење ул.„10“ бр.хх во с.Двориште, Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxxx, од Буџетот на Општина Берово за 2020 година се доделува парична помош во висина од **5.000,00** денари за новородено дете.

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2020 година програма **А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.**

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на име на **Ивана Костадинска** на трансакциска сметка број xxxxxxxxxxxxxxxx МКД на Уни Банка АД Скопје.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Берово“.

**ОБРАЗЛОЖЕНИЕ**

Лицето Ивана Костадинска достави Барање за исплата на парична помош за новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 1766/1 од 28.05.2020 година. Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна помош или парична награда направи увид во доставената документација и констатираше со записник со архивски број 05 – 1766/2 од 02.06.2020 година дека барателот има доставено комплетна документација согласно член 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете и дека истиот ги исполнува условите за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2020 година. Согласно член 22 став 1 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2020 година со архивски број 09 – 4642/1 од 26.12.2019 година, за секое новородено дете чии родители се со место на живеење во Општина Берово, ќе се врши исплата на 5.000,00 денари од потставка 464 990 – други трансфери, од програмата А0 согласно програмата за социјална заштита.

Врз основа на претходно наведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од изреката на ова решение.

**Правна поука:** Против ова Решение може да се поднесе приговор до Градоначалникот на Општина Берово во рок од 8 дена по приемот на истото.

*Изготвила: м-р Зорица Ризовска*

*Контролирала: Емилија Ваќанска*

**Бр. 05 – 1766/3**  
**02.06.2020 година**  
**Берово**

**Општина Берово**  
**Градоначалник**  
**Звонко Пекевски с.р.**

Доставено до:

- именуваниот
- архива на Општина Берово
- Одделение за управување со човечки ресурси
- Одделение за финансиски прашања
- Одделение за јавни дејности

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 и член 63 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 05/2002), член 22 став 1 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2020 година со архивски број 09 – 4642/1 од 26.12.2019 година, Записник со архивски број 05 – 1947/2 од 17.06.2020 година, согласно член 4 и член 6 став 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со архивски број 09 - 4522/1 од 19.12.2019 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**за исплата на средства**  
**од Буџетот на Општина Берово за 2020 година**

1. На лицето **Ивана Портарска** со адреса на живеење ул.„Партизанска“ бр.хх во Берово со **ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxxxxx**, од Буџетот на Општина Берово за 2020 година се доделува парична помош во висина од **5.000,00** денари за новородено дете.

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2020 година програма **А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери**.

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на име на **Ивана Портарска** на трансакциска сметка број **xxxxxxxxxxxxxxx** на Стопанска Банка АД Скопје.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Берово“.

**ОБРАЗЛОЖЕНИЕ**

Лицето Ивана Портарска достави Барање за исплата на парична помош за новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 1947/1 од 17.06.2020 година. Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна помош или парична награда направи увид во доставената документација и констатираше со записник со архивски број 05 – 1947/2 од 17.06.2020 година дека барателот има доставено комплетна документација согласно член 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете и дека истиот ги исполнува условите за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2020 година. Согласно член 22 став 1 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2020 година со архивски број 09 – 4642/1 од 26.12.2019 година, за секое новородено дете чии родители се со место на живеење во Општина Берово, ќе се врши исплата на 5.000,00 денари од потставка 464 990 – други трансфери, од програмата А0 согласно програмата за социјална заштита.

Врз основа на претходно наведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од изреката на ова решение.

**Правна поука:** Против ова Решение може да се поднесе приговор до Градоначалникот на Општина Берово во рок од 8 дена по приемот на истото.

*Изготвила: м-р Зорица Ризовска*

*Контролирала: Емилија Ваќанска*

**Бр. 05 – 1947/3**  
**17.06.2020 година**  
**Берово**

**Општина Берово**  
**Градоначалник**  
**Звонко Пекевски с.р.**

Доставено до:

- именуваниот
- архива на Општина Берово
- Одделение за управување со човечки ресурси
- Одделение за финансиски прашања
- Одделение за јавни дејности

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 и член 63 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 05/2002), член 22 став 1 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2020 година со архивски број 09 – 4642/1 од 26.12.2019 година, Записник со архивски број 05 – 1784/2 од 02.06.2020 година, согласно член 4 и член 6 став 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со архивски број 09 - 4522/1 од 19.12.2019 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**за исплата на средства**  
**од Буџетот на Општина Берово за 2020 година**

1. На лицето **Ирена Миловска** со адреса на живеење ул.„**Гоце Делчев**“ бр.хх во Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxxx, од Буџетот на Општина Берово за 2020 година се доделува парична помош во висина од **5.000,00** денари за новородено дете.

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2020 година програма **А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.**

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на име на **Ирена Зелничка** (моминско презиме), на трансакциска сметка број xxxxxxxxxxxxxxxx на НЛБ Банка АД Скопје.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Берово“.

**ОБРАЗЛОЖЕНИЕ**

Лицето Ирена Миловска достави Барање за исплата на парична помош за новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 1784/1 од 29.05.2020 година. Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна помош или парична награда направи увид во доставената документација и констатираше со записник со архивски број 05 – 1784/2 од 02.06.2020 година дека барателот има доставено комплетна документација согласно член 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете и дека истиот ги исполнува условите за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2020 година. Согласно член 22 став 1 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2020 година со архивски број 09 – 4642/1 од 26.12.2019 година, за секое новородено дете чии родители се со место на живеење во Општина Берово, ќе се врши исплата на 5.000,00 денари од потставка 464 990 – други трансфери, од програмата А0 согласно програмата за социјална заштита.

Врз основа на претходно наведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од изреката на ова решение.

**Правна поука:** Против ова Решение може да се поднесе приговор до Градоначалникот на Општина Берово во рок од 8 дена по приемот на истото.

*Изготвила: м-р Зорица Ризовска*

*Контролирала: Емилија Ваќанска*

**Бр. 05 – 1784/3**  
**02.06.2020 година**  
**Берово**

**Општина Берово**  
**Градоначалник**  
**Звонко Пекевски с.р.**

Доставено до:

- именуваниот
- архива на Општина Берово
- Одделение за управување со човечки ресурси
- Одделение за финансиски прашања
- Одделение за јавни дејности

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 и член 63 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 05/2002), член 22 став 1 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2020 година со архивски број 09 – 4642/1 од 26.12.2019 година, Записник со архивски број 05 – 1638/2 од 22.05.2020 година, согласно член 4 и член 6 став 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со архивски број 09 - 4522/1 од 19.12.2019 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**за исплата на средства**  
**од Буџетот на Општина Берово за 2020 година**

1. На лицето **Мерсима Кантурска** со адреса на живеење ул.„23-ти Август“ бр.хх во Берово со **ЕМБГ хxxxxxxxxxxxxxxxxx**, од Буџетот на Општина Берово за 2020 година се доделува парична помош во висина од **5.000,00** денари за новородено дете.

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2020 година програма **А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери**.

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на име на **Мерсима Кантурска**, на трансакциска сметка број **xxxxxxxxxxxxxxxx** на Стопанска Банка АД Скопје.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Берово“.

**ОБРАЗЛОЖЕНИЕ**

Лицето Мерсима Кантурска достави Барање за исплата на парична помош за новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 1638/1 од 18.05.2020 година. Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна помош или парична награда направи увид во доставената документација и констатираше со записник со архивски број 05 – 1638/2 од 22.05.2020 година дека барателот има доставено комплетна документација согласно член 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете и дека истиот ги исполнува условите за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2020 година. Согласно член 22 став 1 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2020 година со архивски број 09 – 4642/1 од 26.12.2019 година, за секое новородено дете чии родители се со место на живеење во Општина Берово, ќе се врши исплата на 5.000,00 денари од потставка 464 990 – други трансфери, од програмата А0 согласно програмата за социјална заштита.

Врз основа на претходно наведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од изреката на ова решение.

**Правна поука:** Против ова Решение може да се поднесе приговор до Градоначалникот на Општина Берово во рок од 8 дена по приемот на истото.

*Изготвила: м-р Зорица Ризовска*

*Контролирала: Емилија Ваќанска*

**Бр. 05 – 1638/3**  
**22.05.2020 година**  
**Берово**

**Општина Берово**  
**Градоначалник**  
**Звонко Пекевски с.р.**

Доставено до:

- именуваниот
- архива на Општина Берово
- Одделение за управување со човечки ресурси
- Одделение за финансиски прашања
- Одделение за јавни дејности

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 и член 63 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 05/2002), член 22 став 1 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2020 година со архивски број 09 – 4642/1 од 26.12.2019 година, Записник со архивски број 05 – 1950/2 од 17.06.2020 година, согласно член 4 и член 6 став 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со архивски број 09 - 4522/1 од 19.12.2019 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**за исплата на средства**  
**од Буџетот на Општина Берово за 2020 година**

1. На лицето **Милена Кускинска Салчин** со адреса на живеење ул.„Белградска“ бр.хх во Берово со **ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxxx**, од Буџетот на Општина Берово за 2020 година се доделува парична помош во висина од **5.000,00** денари за новородено дете.

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2020 година програма **А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери**.

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на име на **Милена Кускинска** на трансакциска сметка број **xxxxxxxxxxxxxxxx** на Стопанска Банка АД Скопје.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Берово“.

**ОБРАЗЛОЖЕНИЕ**

Лицето Милена Кускинска Салчин достави Барање за исплата на парична помош за новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 1950/1 од 17.06.2020 година. Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна помош или парична награда направи увид во доставената документација и констатираше со записник со архивски број 05 – 1950/2 од 17.06.2020 година дека барателот има доставено комплетна документација согласно член 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете и дека истиот ги исполнува условите за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2020 година. Согласно член 22 став 1 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2020 година со архивски број 09 – 4642/1 од 26.12.2019 година, за секое новородено дете чии родители се со место на живеење во Општина Берово, ќе се врши исплата на 5.000,00 денари од потставка 464 990 – други трансфери, од програмата А0 согласно програмата за социјална заштита.

Врз основа на претходно наведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од изреката на ова решение.

**Правна поука:** Против ова Решение може да се поднесе приговор до Градоначалникот на Општина Берово во рок од 8 дена по приемот на истото.

*Изготвила: м-р Зорица Ризовска*

*Контролирала: Емилија Ваќанска*

**Бр. 05 – 1950/3**  
**17.06.2020 година**  
**Берово**

**Општина Берово**  
**Градоначалник**  
**Звонко Пекевски с.р.**

Доставено до:

- именуваниот
- архива на Општина Берово
- Одделение за управување со човечки ресурси
- Одделение за финансиски прашања
- Одделение за јавни дејности

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 и член 63 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 05/2002), член 22 став 1 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2020 година со архивски број 09 – 4642/1 од 26.12.2019 година, Записник со архивски број 05 – 1764/2 од 02.06.2020 година, согласно член 4 и член 6 став 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со архивски број 09 - 4522/1 од 19.12.2019 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**за исплата на средства**  
**од Буџетот на Општина Берово за 2020 година**

1. На лицето **Тања Сачкарска** со адреса на живеење ул.„7“ бр.хх во Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxx, од Буџетот на Општина Берово за 2020 година се доделува парична помош во висина од **5.000,00** денари за новородено дете.

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2020 година програма **А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.**

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на име на **Тања Сачкарска** на трансакциска сметка број xxxxxxxxxxxxxx на Стопанска Банка АД Скопје.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Берово“.

**ОБРАЗЛОЖЕНИЕ**

Лицето Тања Сачкарска достави Барање за исплата на парична помош за новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 1764/1 од 28.05.2020 година. Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна помош или парична награда направи увид во доставената документација и констатираше со записник со архивски број 05 – 1764/2 од 02.06.2020 година дека барателот има доставено комплетна документација согласно член 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете и дека истиот ги исполнува условите за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2020 година. Согласно член 22 став 1 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2020 година со архивски број 09 – 4642/1 од 26.12.2019 година, за секое новородено дете чии родители се со место на живеење во Општина Берово, ќе се врши исплата на 5.000,00 денари од потставка 464 990 – други трансфери, од програмата А0 согласно програмата за социјална заштита.

Врз основа на претходно наведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од изреката на ова решение.

**Правна поука:** Против ова Решение може да се поднесе приговор до Градоначалникот на Општина Берово во рок од 8 дена по приемот на истото.

*Изготвила: м-р Зорица Ризовска*

*Контролирала: Емилија Ваќанска*

**Бр. 05 – 1764/3**  
**02.06.2020 година**  
**Берово**

**Општина Берово**  
**Градоначалник**  
**Звонко Пекевски с.р.**

Доставено до:

- именуваниот
- архива на Општина Берово
- Одделение за управување со човечки ресурси
- Одделение за финансиски прашања
- Одделение за јавни дејности

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 05/2002), член 5 став 1 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош бр. 01 - 543/1 од 01.03.2016 година, врз основа на поднесеното барање со број 05 - 1652/1 од 18.05.2020 година и Записник од Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош со архивски број 05 - 1652/2 од 22.05.2020 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе

#### РЕШЕНИЕ

#### за исплата на парична помош од Буџетот на Општина Берово за 2020 година

1. Од средствата на Буџетот на Општина Берово за 2020 година на лицето **Глигор Пачемски** со адреса на живеење ул. „/“ бр./ во **Берово** со ЕМБГ **xxxxxxxxxxxxxxxx**, да се исплати парична помош во висина од 2.000,00 денари поради незавидна финансиска состојба.
2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2020 година програма **А0 Совет на Општина**, потставка **464 990** други трансфери.
3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на име на **Глигор Пачемски** на трансакциска сметка **xxxxxxxxxxxxxxxx** на Уни Банка АД Скопје.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

#### ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Од страна на лицето Глигор Пачемски е поднесено Барање за добивање на еднократна парична помош со наш архивски број 05 - 1652/1 примено во архива на Општина Берово на ден 22.05.2020 година. Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош го разгледа поднесеното барање и од страна на Комисијата е изготвен Записник со архивски број 05 - 1652/2 од 22.05.2020 година, во кој од приложените документи Комисијата констатираше дека потребната документација е комплетна и барателот ги исполнува критериумите за доделување на средства за еднократна парична помош согласно член 5 став 1 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош со архивски број 01 - 543/1 од 01.03.2016 година.

Врз основа на претходнонаведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од изреката на ова Решение.

**Правна поука:** Против ова Решение може да се поднесе приговор до градоначалникот на Општина Берово во рок од 8 дена од приемот на истото.

*Изготвила: м-р Зорица Ризовска  
Контролирала: Емилија Ваќанска*

**Бр. 05 - 1652/3  
22.05.2020 година  
Берово**

**Општина Берово  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.**

Доставено до:

- именуваниот
- архива на Општина Берово
- Одделение за финансиски прашања
- Одделение за јавни дејности
- Комисија за утврдување за исполнување на доделување на еднократна парична помош



Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 05/2002), член 4 став 2 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош бр. 01 - 543/1 од 01.03.2016 година, врз основа на поднесеното барање со број 05 - 1386/1 од 22.04.2020 година и Записник од Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош со архивски број 05 - 1386/2 од 22.05.2020 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе

#### РЕШЕНИЕ

#### за исплата на парична помош од Буџетот на Општина Берово за 2020 година

1. Од средствата на Буџетот на Општина Берово за 2020 година на лицето **Енгин Чиндаровски** со адреса на живеење ул. „23-ти Август“ бр.хххххххххххххх во **Берово** со ЕМБГ хххххххххххххххххххх, да се исплати парична помош во висина од 2.000,00 денари поради болничко лекување.

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2020 година програма **А0 Совет на Општина**, потставка **464 990** други трансфери.

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на име на **Енгин Чиндаровски** на трансакциска сметка хххххххххххххххх на Охридска Банка.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

#### ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Од страна на лицето Енгин Чиндаровски е поднесено Барање за добивање на еднократна парична помош со наш архивски број 05 - 1386/1 примено во архива на Општина Берово на ден 22.04.2020 година. Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош го разгледа поднесеното барање и од страна на Комисијата е изготвен Записник со архивски број 05 - 1386/2 од 22.05.2020 година, во кој од приложените документи Комисијата констатираше дека потребната документација е комплетна и барателот ги исполнува критериумите за доделување на средства за еднократна парична помош согласно член 4 став 2 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош со архивски број 01 - 543/1 од 01.03.2016 година.

Врз основа на претходнонаведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од изреката на ова Решение.

**Правна поука:** Против ова Решение може да се поднесе приговор до градоначалникот на Општина Берово во рок од 8 дена од приемот на истото.

*Изготвила: м-р Зорица Ризовска*

*Контролирала: Емилија Ваќанска*

**Бр. 05 - 1386/3**  
**22.05.2020 година**  
**Берово**

**Општина Берово**  
**Градоначалник**  
**Звонко Пекевски с.р.**

Доставено до:

- именуваниот
- архива на Општина Берово
- Одделение за финансиски прашања
- Одделение за јавни дејности
- Комисија за утврдување за исполнување на доделување на еднократна парична помош

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 05/2002), член 5 став 1 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош бр. 01 - 543/1 од 01.03.2016 година, врз основа на поднесеното барање со број 05 - 1622/1 од 15.05.2020 година и Записник од Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош со архивски број 05 - 1622/2 од 22.05.2020 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе

#### РЕШЕНИЕ

#### за исплата на парична помош од Буџетот на Општина Берово за 2020 година

1. Од средствата на Буџетот на Општина Берово за 2020 година на лицето **Игор Пачемски** со адреса на живеење ул. „11-ти Октомври“ бр.хх во **Берово** со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxxx, да се исплати парична помош во висина од 2.000,00 денари поради независна финансиска состојба.

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2020 година програма **А0 Совет на Општина**, потставка **464 990** други трансфери.

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на име на **Игор Пачемски** на трансакциска сметка xxxxxxxxxxxxxxxx на Уни Банка АД Скопје.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

#### ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Од страна на лицето Игор Пачемски е поднесено Барање за добивање на еднократна парична помош со наш архивски број 05 - 1622/1 примено во архива на Општина Берово на ден 15.05.2020 година. Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош го разгледа поднесеното барање и од страна на Комисијата е изготвен Записник со архивски број 05 - 1622/2 од 22.05.2020 година, во кој од приложените документи Комисијата констатираше дека потребната документација е комплетна и барателот ги исполнува критериумите за доделување на средства за еднократна парична помош согласно член 5 став 1 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош со архивски број 01 - 543/1 од 01.03.2016 година.

Врз основа на претходнонаведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од изреката на ова Решение.

**Правна поука:** Против ова Решение може да се поднесе приговор до градоначалникот на Општина Берово во рок од 8 дена од приемот на истото.

*Изготвила: м-р Зорица Ризовска*

*Контролирала: Емилија Ваќанска*

**Бр. 05 - 1622/3**  
**22.05.2020 година**  
**Берово**

**Општина Берово**  
**Градоначалник**  
**Звонко Пекевски с.р.**

Доставено до:

- именуваниот
- архива на Општина Берово
- Одделение за финансиски прашања
- Одделение за јавни дејности
- Комисија за утврдување за исполнување на доделување на еднократна парична помош

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 05/2002), член 5 став 2 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош бр. 01 - 543/1 од 01.03.2016 година, врз основа на поднесеното барање со број 05 - 1871/1 од 08.06.2020 година и Записник од Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош со архивски број 05 - 1871/3 од 17.06.2020 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе

#### РЕШЕНИЕ

#### за исплата на парична помош од Буџетот на Општина Берово за 2020 година

1. Од средствата на Буџетот на Општина Берово за 2020 година на лицето **Јованка Тркалевска** со адреса на живеење ул. „/“ бр./ во **с.Митрашинци, Берово** со ЕМБГ **xxxxxxxxxxxxxxxxxx**, да се исплати парична помош во висина од 2.000,00 денари поради незавидна финансиска состојба.

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2020 година програма **А0 Совет на Општина**, потставка **464 990** други трансфери.

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на име на **Јованка Тркалевска** на трансакциска сметка **xxxxxxxxxxxxxxxxxx** на Еуростандард Банка АД Скопје.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

#### ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Од страна на лицето Јованка Тркалевска е поднесено Барање за добивање на еднократна парична помош со наш архивски број 05 - 1871/1 примено во архива на Општина Берово на ден 08.06.2020 година. Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош го разгледа поднесеното барање и од страна на Комисијата е изготвен Записник со архивски број 05 - 1871/3 од 17.06.2020 година, во кој од приложените документи Комисијата констатираше дека потребната документација е комплетна и барателот ги исполнува критериумите за доделување на средства за еднократна парична помош согласно член 5 став 2 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош со архивски број 01 - 543/1 од 01.03.2016 година.

Врз основа на претходнонаведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од изреката на ова Решение.

**Правна поука:** Против ова Решение може да се поднесе приговор до градоначалникот на Општина Берово во рок од 8 дена од приемот на истото.

*Изготвила: м-р Зорица Ризовска  
Контролирала: Емилија Ваќанска*

**Бр. 05 - 1871/4  
17.06.2020 година  
Берово**

**Општина Берово  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.**

Доставено до:  
- именуваниот  
- архива на Општина Берово  
- Одделение за финансиски прашања  
- Одделение за јавни дејности  
- Комисија за утврдување за исполнување на доделување на еднократна парична помош

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 05/2002), член 5 став 1 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош бр. 01 - 543/1 од 01.03.2016 година, врз основа на поднесеното барање со број 05 - 1872/1 од 08.06.2020 година и Записник од Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош со архивски број 05 - 1872/3 од 11.06.2020 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе

#### РЕШЕНИЕ

#### за исплата на парична помош од Буџетот на Општина Берово за 2020 година

1. Од средствата на Буџетот на Општина Берово за 2020 година на лицето **Катерина Кацарска** со адреса на живеење **с.Митрашинци, Берово** со ЕМБГ **xxxxxxxxxxxxxxxx**, да се исплати парична помош во висина од 2.000,00 денари поради незавидна финансиска состојба.
2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2020 година програма **А0 Совет на Општина**, потставка **464 990** други трансфери.
3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на име на **Катерина Кацарска** на трансакциска сметка **xxxxxxxxxxxxxxxx** на Стопанска Банка АД Скопје.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

#### ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Од страна на лицето Катерина Кацарска е поднесено Барање за добивање на еднократна парична помош со наш архивски број 05 - 1872/1 примено во архива на Општина Берово на ден 08.06.2020 година. Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош го разгледа поднесеното барање и од страна на Комисијата е изготвен Записник со архивски број 05 - 1872/3 од 22.05.2020 година, во кој од приложените документи Комисијата констатираше дека потребната документација е комплетна и барателот ги исполнува критериумите за доделување на средства за еднократна парична помош согласно член 5 став 1 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош со архивски број 01 - 543/1 од 01.03.2016 година.

Врз основа на претходнонаведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од изреката на ова Решение.

**Правна поука:** Против ова Решение може да се поднесе приговор до градоначалникот на Општина Берово во рок од 8 дена од приемот на истото.

*Изготвила: м-р Зорица Ризовска  
Контролирала: Емилија Ваќанска*

**Бр. 05 - 1872/4  
11.06.2020 година  
Берово**

**Општина Берово  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.**

- Доставено до:
- именуваниот
  - архива на Општина Берово
  - Одделение за финансиски прашања
  - Одделение за јавни дејности
  - Комисија за утврдување за исполнување на доделување на еднократна парична помош

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 05/2002), член 4 став 2 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош бр. 01 - 543/1 од 01.03.2016 година, врз основа на поднесеното барање со број 05 - 1642/1 од 18.05.2020 година и Записник од Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош со архивски број 05 - 1642/3 од 17.06.2020 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе

### РЕШЕНИЕ

#### за исплата на парична помош од Буџетот на Општина Берово за 2020 година

1. Од средствата на Буџетот на Општина Берово за 2020 година на лицето **Милка Трајановска** со адреса на живеење **с.Митрашинци, Берово** со ЕМБГ **xxxxxxxxxxxxxxxxxx**, да се исплати парична помош во висина од 2.000,00 денари поради болничко лекување.
2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2020 година програма **А0 Совет на Општина**, потставка **464 990** други трансфери.
3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на име на **Милка Трајановска** на трансакциска сметка **xxxxxxxxxxxxxxxxxx** на Шпаркасе Банка.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

### ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Од страна на лицето Милка Трајановска е поднесено Барање за добивање на еднократна парична помош со наш архивски број 05 - 1642/1 примено во архива на Општина Берово на ден 18.05.2020 година. Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош го разгледа поднесеното барање и од страна на Комисијата е изготвен Записник со архивски број 05 - 1642/3 од 17.06.2020 година, во кој од приложените документи Комисијата констатираше дека потребната документација е комплетна и барателот ги исполнува критериумите за доделување на средства за еднократна парична помош согласно член 4 став 2 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош со архивски број 01 - 543/1 од 01.03.2016 година.

Врз основа на претходнонаведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од изреката на ова Решение.

**Правна поука:** Против ова Решение може да се поднесе приговор до градоначалникот на Општина Берово во рок од 8 дена од приемот на истото.

*Изготвила: м-р Зорица Ризовска  
Контролирала: Емилија Ваќанска*

**Бр. 05 - 1642/4  
17.06.2020 година  
Берово**

**Општина Берово  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.**

- Доставено до:
- именуваниот
  - архива на Општина Берово
  - Одделение за финансиски прашања
  - Одделение за јавни дејности
  - Комисија за утврдување за исполнување на доделување на еднократна парична помош

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 05/2002), член 4 став 2 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош бр. 01 - 543/1 од 01.03.2016 година, врз основа на поднесеното барање со број 05 - 1660/1 од 19.05.2020 година и Записник од Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош со архивски број 05 - 1660/2 од 22.05.2020 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе

#### РЕШЕНИЕ

#### за исплата на парична помош од Буџетот на Општина Берово за 2020 година

1. Од средствата на Буџетот на Општина Берово за 2020 година на лицето **Стојан Станковски** со адреса на живеење ул. „Балканска“ бр.хх во **Берово** со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxxx, да се исплати парична помош во висина од 2.000,00 денари поради болничко лекување.
2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2020 година програма **А0 Совет на Општина**, потставка **464 990** други трансфери.
3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на име на **Стојан Станковски** на трансакциска сметка xxxxxxxxxxxxxxxx на Уни Банка АД Скопје.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

#### ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Од страна на лицето Стојан Станковски е поднесено Барање за добивање на еднократна парична помош со наш архивски број 05 - 1660/1 примено во архива на Општина Берово на ден 19.05.2020 година. Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош го разгледа поднесеното барање и од страна на Комисијата е изготвен Записник со архивски број 05 - 1660/2 од 22.05.2020 година, во кој од приложените документи Комисијата констатираше дека потребната документација е комплетна и барателот ги исполнува критериумите за доделување на средства за еднократна парична помош согласно член 4 став 2 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош со архивски број 01 - 543/1 од 01.03.2016 година.

Врз основа на претходнонаведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од изреката на ова Решение.

**Правна поука:** Против ова Решение може да се поднесе приговор до градоначалникот на Општина Берово во рок од 8 дена од приемот на истото.

*Изготвила: м-р Зорица Ризовска  
Контролирала: Емилија Ваќанска*

**Бр. 05 - 1660/3  
22.05.2020 година  
Берово**

**Општина Берово  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.**

- Доставено до:
- именуваниот
  - архива на Општина Берово
  - Одделение за финансиски прашања
  - Одделение за јавни дејности
  - Комисија за утврдување за исполнување на доделување на еднократна парична помош

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа (Службен весник бр.05/2002), член 61 став 1 алинеја 12 од Статутот на Општина Берово (Службен гласник на Општина Берово бр.13/02, 18/07 30/08, 20/10 и 20/19), а согласно Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието (МИМО) и Македонски центар за граѓанско образование, Градоначалникот на општина Берово донесе:

## РЕШЕНИЕ

### за формирање Координативно тело за унапредување на меѓуетничката интеграција во училиштата

1. За членови на **Координативно тело за унапредување на меѓуетничката интеграција во училиштата** се номинираат следните лица:

Од Општина Берово:

- Биљана Марковска
- Биљана Каламадевска;

Од Совет на општина Берово:

- Јованка Василевска Петрушева
- Емилија Пачемска

Од ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ – Берово:

- Ванчо Чибански
- Слаѓана Чиплаковска

Од ОСУ “Ацо Русковски” Берово:

- Ана Пеовска;
- Јованка Пешначка;

Од ООУ „Никола Петров Русински“:

- Сања Галабовска
- Ленче Чипевска

2. Лицата номинирани со член 1 на оваа Решение преку **Координативно тело за унапредување на меѓуетничката интеграција во училиштата** ќе учествуваат во изготвувањето и унапредувањето на планирање, поддршка, реализација и следење на активностите за меѓуетничка кохезија и младински иницијативи во образовните институции во општина Берово, како и изработка на Стратегија за меѓуетничка интеграција во образованието и граѓанска вклученост.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.08-1945/1  
17.6.2020 година  
Берово

Општина Берово  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА - БЕРОВО



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА  
БЕРОВО

Бр. 10-16/1

07.09.2020 год

БЕРОВО

Образец број 7  
член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр. 40/06, ..... 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 07.03.2020 година, во состав Претседател Мишо Догазански и членовите, Јанко Галевски, Јасмина Кржовска, Зоран Нешкевски и Блаже Буровски, го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0001

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 0001.

За претседател на избирачкиот одбор број 0001 се избира ВЕСНА АВРАМСКА од Берово вработен во О.О.У. „Дедо Иљо Малешевски“ Ц.О.У.Ц.О. Берово, со адреса на живеење ул. Моша Пијаде бр. 59, Берово.

своерачен потпис на именуваното лице:

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 0001 се избира НАТАША АВРАМСКА од Берово, вработен/а во О.О.У. „Дедо Иљо Малешевски“ Ц.О.У.Ц.О. Берово, со адреса на живеење ул. Јуриј Гагарин бр. 59, Берово.

своерачен потпис на именуваното лице:

За членови на избирачкиот одбор број 0001 се избираат:

- 1) СЛАВЕ БУРОВСКИ од Берово, вработен/а во О.О.У. „Никола Петров Русински“ - Русиново, со адреса на живеење на ул. Моша Пијаде бр. 82/2/6, Берово

своерачен потпис на именуваното лице:

- 2) НАТАША БЕЏОВСКА од Берово, вработена во О.О.У. „Ванчо Китанов“ Пехчево, со адреса на живеење на ул. Задарска бр. 33, Берово

своерачен потпис на именуваното лице:

- 3) КРИСТИНА НЕШОВСКА од Берово предложен од политичката партија Социјал Демократски сојуз на Македонија, адреса на живеење ул.Гоце Делчев бр.44, Берово;

своерачен потпис на именуваното лице:

- 4) ВИКТОРИЈА НЕШОВСКА од Берово предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Гоце Делчев бр.20, Берово;

своерачен потпис на именуваното лице:





РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА - БЕРОВО



За заменици членови на избирачкиот одбор број 0001 се избираат :

- 1) **СЛАВЧО АЖДЕРСКИ** од Берово, вработен/а во **Фонд за ПИОМ Берово**, со адреса на живеење на ул. 11 Октомври бр. 14, Берово

своерачен потпис на именуваното лице:

- 2) **ЈЕЛИЦА АЖДЕРСКА** од Берово, вработен/а во **О.О.У. „Дедо Иљо Малешевски“ Берово**, со адреса на живеење на ул. 11 Октомври бр. 14, Берово

своерачен потпис на именуваното лице:

- 3) **МАРИЈА БУРОВСКА** од Берово предложен од политичката партија **Социјал Демократски сојуз** на Македонија, адреса на живеење ул.Братство Единство бр.36, Берово;

своерачен потпис на именуваното лице:

- 4) **АЛЕКСАНДАР БОБОЛИНСКИ** од Берово предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење ул.5 бр.10, Берово;

своерачен потпис на именуваното лице:

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Берово и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

**ПРАВНА ПОУКА:**

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

во Берово 07.03.2020  
(место и дата)



ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ

*Мишо Догазански*  
Мишо Догазански

ЧЛЕНОВИ

1. Јанко Галевски *Јанко Галевски*  
2. Јасмина Кржовска *Јасмина Кржовска*  
3. Зоран Нешкевски *Зоран Нешкевски*  
4. Блаже Буровски *Блаже Буровски*

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА - БЕРОВО



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 10-17/1

07.03.2020 год

БЕРОВО

Образец број 7  
член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр. 40/06, ..... 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 07.03.2020 година, во состав Претседател Мишо Догазански и членовите, Јанко Галевски, Јасмина Кржовска, Зоран Нешкевски и Блаже Буровски, го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0002

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 0002.

За претседател на избирачкиот одбор број 0002 се избира БИЛЈАНА ЃЕРДОВСКА од Берово, вработен/а во Детска градинка „23 Август“ - Берово, со адреса на живеење на ул. Карпош бр. 8, Берово

своерачен потпис на именуваното лице:

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 0002 се избира ЛИЛЈАНА ГАЛЕВСКА од Берово, вработен/а во О.О.У. „Дедо Иљо Малешевски“ Ц.О.У.Ц.О. Берово, со адреса на живеење ул. Кеј на Младина бр. 6/2/3, Берово

своерачен потпис на именуваното лице:

За членови на избирачкиот одбор број 0002 се избираат :

- 1) ВИЛИ ЗДРАВКОВСКИ од Берово, вработен/а во „Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство“ - Берово, со адреса на живеење на ул. Страшо Пинџур бр. 12, Берово

своерачен потпис на именуваното лице:

- 2) ЛИЛЈАНА ЗИФОВСКА од Берово, вработен/а во МЗШВ „ Управа за хидрометеоролошки работи “ - Берово, со адреса на живеење на ул. 4-ти Јули бр. 23, Берово

своерачен потпис на именуваното лице:

- 3) ЈОВАНКА ВАСИЛЕВСКА ПЕТРУШЕВА од Берово предложен од политичката партија Социјал Демократски сојуз на Македонија, адреса на живеење ул. Бел Камен бр.18, Берово;

своерачен потпис на именуваното лице:

- 4) САШКО ДИМОВСКИ од Берово предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење ул. Малешка бр.15, Берово;

своерачен потпис на именуваното лице:

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА - БЕРОВО



За заменици членови на избирачкиот одбор број 0002 се избираат :

- 1) **ФЕРИСАН ЗЕКИРОВ** од Берово, вработен/а во Секретаријат по Рамковен договор, со адреса на живеење на ул.Димитар Влахов бр.27, Берово

своерачен потпис на именуваното лице:

- 2) **БИСТРА ГОШЕВСКА** од Берово, вработен/а во Меѓуопштински центар за социјални работи Берово, со адреса на живеење на Кеј на револуција 5/а, Берово

своерачен потпис на именуваното лице:

- 3) **МИЛИЦА ДРАКАЛСКА** од Пехчево предложен од политичката партија Социјал Демократски сојуз на Македонија, адреса на живеење ул.Македонија бр.46, Пехчево;

своерачен потпис на именуваното лице:

- 4) **АЛЕСКАНДРА ЗОГРАФСКА** од Берово предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Маршал Тито бр.148, Берово;

своерачен потпис на именуваното лице:

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Берово и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјави за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на извештаењето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

во Берово 07.03.2020 г.  
(место и дата)




ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ

Мишо Догазански

ЧЛЕНОВИ


1. Јанко Галевски
2. Јасмина Кржовска
3. Зоран Нешкевски
4. Блаже Буровски





РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА  
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 10-3719  
16.03.2020 год.  
БЕРОВО



Образец број 7а  
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ


Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден **16.03.2020** година, во состав Претседател **Мишо Догазански** и членовите, **Јанко Галевски, Јасмина Кржовска, Зоран Нешкевски и Блаже Буровски**, го донесе следното:

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0002


На местото на членот на избирачкиот одбор ВИПИ ЗДРАВКОВСКИ од Берово, на кого му престанал (име и презиме) мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: **Заминување во пензија**, се именува лицето:

**ВЛАДО ДРАКАЛСКИ од Берово**, вработена во МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ Скопје, Даночно Одделение Берово, со адреса на живеење **ул. ПАРТИЗАНСКА бр.12/2-6 во Берово**; (име и презиме, адреса, институција каде е вработен или политичка партија од која е предложен)

своерачен потпис на именуваното лице: 

На местото на зам.членот на избирачкиот одбор БИСТРА ГОШЕВСКА од Берово, на кого му престанал (име и презиме) мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: **Заминување во пензија**, се именува лицето:


**СОФЧЕ ДОЧИНСКА од Берово**, вработена во Општинско Основно училиште ДЕДО ИЉО МАЛЕШЕВСКИ п.р.Берово со адреса на живеење **ул. БРДОСЛАВИЦА бр.39 во Берово**; (име и презиме, адреса, институција каде е вработен или политичка партија од која е предложен)

своерачен потпис на именуваното лице: 


Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Берово и на огласната табла на општината.  
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.


**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.


во Берово 16.03.2020 г.  
(место и дата)




ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
**Мишо Догазански**  
ЧЛЕНОВИ

1. Јанко Галевски 

2. Јасмина Кржовска 

3. Зоран Нешкевски 

4. Блаже Буровски 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА - БЕРОВО



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 10-18/1  
07.03 / 20 год  
БЕРОВО

Образец број 7  
член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр. 40/06, ..... 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 07.03.2020 година, во состав Претседател Мишо Догазански и членовите, Јанко Галевски, Јасмина Кржовска, Зоран Нешкевски и Блаже Буровски, го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0003

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 0003.

За претседател на избирачкиот одбор број 0003 се избира НАТАША ЛАПЕВСКА од Берово, вработен/а во Детска градинка „23 Август“ - Берово, со адреса на живеење на ул. Борис Кидрич бр. 46, Берово.

своерачен потпис на именуваното лице:

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 0003 се избира ТОНИ МИЛЕВСКИ од Берово, вработен/а во С.У на град Скопје „Лазар Танев“, со адреса на живеење ул. Илинденска бр. 8, Берово

своерачен потпис на именуваното лице:

За членови на избирачкиот одбор број 0003 се избираат :

- 1) **ЗОРАН КОЛОВСКИ** од Берово, вработен/а во Детска градинка „23 Август“ - Берово, со адреса на живеење на ул. 11 Октомври бр. 27А

своерачен потпис на именуваното лице:

- 2) **ТОДОРЧО КАЦАРСКИ** од Берово, вработен/а во ЈЗУ „Здравствен дом “ - Берово, со адреса на живеење на ул. 23 Август бр. 40


своерачен потпис на именуваното лице:

- 3) **БИЛЈАНА ДРАКАЛСКА** од Берово предложен од политичката партија Социјал Демократски сојуз на Македонија, адреса на живеење ул. Кеј на револуција бр.3/3/16, Берово;

своерачен потпис на именуваното лице:

- 4) **ЗВОНКО РОЛЕВСКИ** од Берово предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење ул. Сутјеска бр.1, Берово;

своерачен потпис на именуваното лице:

  
 РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА - БЕРОВО



За заменици членови на избирачкиот одбор број 0003 се избираат:

- 1) МЕЛИХА КУЈУНЦИЌ од Берово, вработен/а во Детска градинка „23 Август“ - Берово, со адреса на живеење на ул. 23 Август бр. 16

своерачен потпис на именуваното лице:

- 2) АЛЕКСАНДРА КОВАЧОВСКА од Берово, вработен/а во О.О.У. „Дедо Иљо Малешевски“ Берово, со адреса на живеење на ул. 11 Октомври бр. 14, Берово

своерачен потпис на именуваното лице:

- 3) ЛЕНЧЕ ЃЕРИНСКА од Берово предложен од политичката партија Социјал Демократски сојуз на Македонија, адреса на живеење ул. Гуро Гаковик бр.27, Берово;

своерачен потпис на именуваното лице:

- 4) САЊА КАРБИНСКА од Берово предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење ул. Бел Камен бр.13, Берово;

своерачен потпис на именуваното лице:

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Берово и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

во Берово 07.03.2020 г.  
(место и дата)



ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ

Мишо Догазански

*Мишо Догазански*

ЧЛЕНОВИ

1. Јанко Галевски

*Јанко Галевски*

2. Јасмина Кржовска

*Јасмина Кржовска*

3. Зоран Нешкевски

*Зоран Нешкевски*

4. Блаже Буровски

*Блаже Буровски*





РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА - БЕРОВО



ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 10-19/1  
07-03 2020 год  
БЕРОВО

Образец број 7  
член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр. 40/06, ..... 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 07.03.2020 година, во состав Претседател **Мишо Догазански** и членовите, **Јанко Галевски**, **Јасмина Кржовска**, **Зоран Нешкевски** и **Блаже Буровски**, го донесе следното:

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0004**

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 0004.

За претседател на избирачкиот одбор број 0004 се избира **ТАТЈАНКА МУРТОВСКА** од **Берово**, вработен/а во **Општина Берово - Берово**, со адреса на живеење на ул. **Ленинова бр.5, Берово**.

своерачен потпис на именуваното лице:

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 0004 се избира **ДУШКА МИЛЧОВСКА** од **Берово**, вработен/а во **О.О.У „Дедо Иљо Малешевски“ Берово**, со адреса на живеење ул. **Братство Единство бр. 30, Берово**

своерачен потпис на именуваното лице:

За членови на избирачкиот одбор број 0004 се избираат :

- 1) **БИСТРА НАЦИНСКА** од **Берово**, вработен/а во **Детска градинка „23 Август“ - Берово**, со адреса на живеење на ул. **Моша Пијаде бр. 15**

своерачен потпис на именуваното лице:

- 2) **ШАДИЈЕ МУСТАФОВСКА** од **Берово**, вработен/а во **ЈЗУ „Здравствен дом “ - Берово**, со адреса на живеење на ул. **Маршал Тито бр. 10**

своерачен потпис на именуваното лице:

- 3) **ЛИДИЈА КРАМАРСКА** од **Берово** предложен од политичката партија **Социјал Демократски сојуз на Македонија**, адреса на живеење ул. **Питу Гули бр.12, Берово;**

своерачен потпис на именуваното лице:

- 4) **ЕФТИМЧО РУЖИНСКИ** од **Берово** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење ул. **Моша Пијаде бр.72, Берово;**

своерачен потпис на именуваното лице:

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА - БЕРОВО

За заменици членови на избирачкиот одбор број 0004 се избираат :

- 1) **АЛЕКСАНДАР НАЦИНСКИ** од Берово, вработен/а во Министерство за земјоделие државен инспекторат за земјоделство , со адреса на живеење на ул. Моша Пијаде бр. 15

своерачен потпис на именуваното лице:

- 2) **ЉУБЧО МЕХАНЦИНСКИ** од Берово, вработен/а во Државен инспекторат за труд-Скопје, со адреса на живеење на ул. Карпош бр. 16

своерачен потпис на именуваното лице:

- 3) **МАЈА ДВОЈАКОВСКА** од Берово предложен од политичката партија Социјал Демократски сојуз на Македонија, адреса на живеење ул.Јане Сандански бр.33, Берово;

своерачен потпис на именуваното лице:

- 4) **НАДИЦА ЧЕРГОВСКА** од Берово предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Гуро Гаковик бр.32, Берово;

своерачен потпис на именуваното лице:

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Берово и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

**ПРАВНА ПОУКА:**

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

во Берово 07.03.2020 г.  
(место и дата)



ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ

Мишо Догазански

*Мишо Догазански*

ЧЛЕНОВИ

1. Јанко Галевски

2. Јасмина Кржовска

3. Зоран Нешкевски

4. Блаже Буровски





РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА - БЕРОВО



Образец број 7  
член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик

Бр. 10-30/1

07.03.2020 г.д.

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр. 40/06, ....., 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 07.03.2020 година, во состав Претседател **Мишо Догазански** и членовите, **Јанко Галевски**, **Јасмина Кржовска**, **Зоран Нешкевски** и **Блаже Буровски**, го донесе следното:

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0005**

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 0005.

За претседател на избирачкиот одбор број 0005 се избира **ГЛИГОРЧО РАДИНСКИ** од **Берово**, вработен/а во **Министерство за финансии-Скопје**, со адреса на живеење на ул. **Крушевска Република бр.13**.

своерачен потпис на именуваното лице:

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 0005 се избира **МИРЈАНА ПЕЦУРОВСКА** од **Берово**, вработен/а во **Општинско основно училиште Никола Петров Русински - Русиново**, со адреса на живеење ул. **Јане Сандански бр. 29**

своерачен потпис на именуваното лице:

За членови на избирачкиот одбор број 0005 се избираат :

- 1) **ДРАГИЦА ПОПОВСКА** од **Берово**, вработен/а во **Агенција за катастар на недвижности**, со адреса на живеење на ул. **Кеј на Младина бр.9 Берово**

своерачен потпис на именуваното лице:

- 2) **ЛИЛЈАНА ПОЛЕВСКА** од **Берово**, вработена во **О.О.У. "Дедо Иљо Малешевски" - Берово**, со адреса на живеење на ул. **Маршал Тито бр. 122, Берово**

своерачен потпис на именуваното лице:

- 3) **ГОРАН РУЖИНСКИ** од **Берово** предложен од политичката партија **Социјал Демократски сојуз на Македонија**, адреса на живеење ул. **Ленинова бр.27, Берово**;

своерачен потпис на именуваното лице:

- 4) **ГОКО ПОРТАРСКИ** од **Берово** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење ул. **Вељко Влаховиќ бр.14, Берово**;

своерачен потпис на именуваното лице:

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА - БЕРОВО

За заменици членови на избирачкиот одбор број 0005 се избираат :

- 1) **ЃОРЃИ ПЕОВСКИ** од Берово, вработен/а во Општина Берово - Берово, со адреса на живеење на ул. Дамјан Груев бр. 2

своерачен потпис на именуваното лице:

- 2) **ИГОР ПОПОВ** од Берово, вработен/а во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за хидрометеоролошки работи Берово, со адреса на живеење на ул. Паруца бр. 6/2/9

своерачен потпис на именуваното лице:

- 3) **САЊА ПЕХЧЕВСКА** од Берово предложен од политичката партија Социјал Демократски сојуз на Македонија, адреса на живеење ул.Маршал Тито бр.32, Берово;

своерачен потпис на именуваното лице:

- 4) **СЛОБОДАН КОЛЕВСКИ** од Берово предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Задарска бр.65, Берово;

своерачен потпис на именуваното лице:

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Берово и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

**ПРАВНА ПОУКА:**

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

во Берово 07.03.2020 г.  
(место и дата)



ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Мишо Догазански

*Мишо Догазански*  
ЧЛЕНОВИ

1. Јанко Галевски

2. Јасмина Кржовска

3. Зоран Нешкевски

4. Блаже Буровски

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА



Образец број 7а  
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 06.07.2020 година, во состав Претседател Мишо Догазански и членовите, Јанко Галевски, Јасмина Кржовска, Зоран Нешкевски и Фимка Лукинова, го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА  
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0005

На местото на Зам.Член на избирачкиот одбор САЊА ПЕХЧЕВСКА од Берово, на кого му престанал  
(име и презиме)  
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: промена на член од партијата СДСМ, се именува лицето:  
АНА ПЕОВСКА од Берово, номиниран член од партијата СДСМ, со адреса на живеење на ул.  
(име и презиме, адреса, институција каде е вработен или политичка партија од која е предложен)  
„Неретва“ бр. 25 во Берово;

своерачен потпис на именуваното лице:

Оваа решение влегува во сила со денот на негово донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Берово и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

во Берово 06.07.2020 г.  
(место и дата)



ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ

Мишо Догазански

ЧЛЕНОВИ

1. Јанко Галевски
2. Јасмина Кржовска
3. Зоран Нешкевски
4. Фимка Лукинова



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА - БЕРОВО



Образец број 7  
член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНА БЕРОВО  
Бр 10-211/1  
07.03.2020 год

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр. 40/06, ..... 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден **07.03.2020** година, во состав Претседател **Мишо Догазански** и членовите, **Јанко Галевски, Јасмина Кржовска, Зоран Нешкевски и Блаже Буровски**, го донесе следното:

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0006**

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број **0006**.

За претседател на избирачкиот одбор број **0006** се избира **ЗОРАН СИРАЧЕВСКИ** од Берово, вработен/а во **Министерство за финансии**, со адреса на живеење на ул. **ул.Моша Пијаде бр.11 во Берово**;

своерачен потпис на именуваното лице:

За заменик претседател на избирачкиот одбор број **0006** се избира **МИРЈАНА САМАРЦИСКА** од Берово, вработен/а во Општинско Основно училиште **Дедо Иљо Малешевски - Берово**, со адреса на живеење ул. **Маршал Тито бр. 10/а/9,Берово**

своерачен потпис на именуваното лице:

За членови на избирачкиот одбор број **0006** се избираат :

- 1) **ВАСКО СТОЈАНОВСКИ** со адреса на живеење на ул.Питу Гули бр.24 во Берово, вработен во ООУ "Дедо Иљо Малешевски" – Берово

своерачен потпис на именуваното лице:

- 2) **СТЕВО СУЏУКОВИЌ** со адреса на живеење на ул.Моша Пијаде бр.44 во Берово, вработен во СОУ "Ацо Русковски" – Берово

своерачен потпис на именуваното лице:

- 3) **ГОРЃИ ЦУРЕВСКИ** од Берово предложен од политичката партија Социјал Демократски сојуз на Македонија, адреса на живеење ул.Пролетерски бригади бр.12, Берово;

своерачен потпис на именуваното лице:

- 4) **ДРАГИ НАЦИНСКИ** од Берово предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Моша Пијаде бр.15, Берово;

своерачен потпис на именуваното лице:



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА - БЕРОВО



За заменици членови на избирачкиот одбор број 0006 се избираат:

- 1) **ДИВНА СОКОЛЧЕВСКА** од Берово, вработен/а во ЈЗУ Здравствен дом Берово, со адреса на живеење на ул. Задарска бр. 24, Берово

своерачен потпис на именуваното лице:

- 2) **СУЗАНА САМАРЦИСКА - САЧКАРСКА** со адреса на живеење на ул. Гуро Гаковиќ бр. 46 во Берово, вработена во ОЈУДГ "23-ти Август" – Берово

своерачен потпис на именуваното лице:

- 3) **ВАЊА БУНДЕВСКА** од Берово предложен од политичката партија Социјал Демократски сојуз на Македонија, адреса на живеење ул. Страшо Пинџур бр. 4а, Берово;

своерачен потпис на именуваното лице:

- 4) **БРАНКА ШИШОВСКА** од Берово предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење ул. Задарска бр. 11, Берово;

своерачен потпис на именуваното лице:

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Берово и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

**ПРАВНА ПОУКА:**

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

во Берово 07.03.2020 г.  
(место и дата)



ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Мишо Догазански

*Мишо Догазански*

ЧЛЕНОВИ

1. Јанко Галевски

*Јанко Галевски*

2. Јасмина Кржовска


*Јасмина Кржовска*

3. Зоран Нешкевски

*Зоран Нешкевски*

4. Блаже Буровски


*Блаже Буровски*



**РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**  
**ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА**

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА  
БЕРОВО

Бр. 10-197/1  
07.07 20 год.



**Образец број 7а**  
**член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ**


Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 07.07.2020 година, во состав Претседател Мишо Догазански и членовите Јанко Галевски, Јасмина Кржовска, Кристина Цингарски и Фимка Лукинова го донесе следното

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА**  
**ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0006**

На местото на членот на избирачкиот одбор ГОРГИ ЦУРЕВСКИ од Берово на кого му  
(име и презиме)  
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: промена на член од партијата СДСМ се именува лицето:

БРАНКА МАНОВСКА од Берово, номиниран член од партијата СДСМ, со адреса на живеење БЕРОВО ул.Моша Пијаде бр.123.  
(име и презиме, адреса, институција каде е работил или политичка партија од која е предложен)

своерачен потпис на именованото лице




Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Берово и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.


во Берово 07.07.2020 год.  
(место и дата)






М.П.

**ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА**

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
Мишо Догазански



**ЧЛЕНОВИ**

1. Јанко Галевски 
2. Јасмина Кржовска 
3. Кристина Цингарски 
4. Фимка Лукинова 



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА



10-281/14

12.07.20 год.

Образец број Та  
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.07.2020 година, во состав Претседател Мишо Догазански и членовите Јанко Галевски, Јасмина Кржовска, Кристина Џингарски и Фимка Лукинова го донесе следното

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА**  
**ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0006**

На местото на членот на избирачкиот одбор СУЗАНА САМАРЏИСКА – САЧКАРСКА од Берово на кого (име и презиме) му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : Замена со доставена медицинска потврда за спреченост, се именува лицето :

ЛОРЕНЦА СИМЕВСКА-АРМЕНСКА од Берово, избран член на ИО по случаен избор од страна на ДИК, со адреса на живеење на ул ПАРТИЗАНСКА бр.12 во Берово, (име и презиме, адреса, институција каде е вработен или политичка партија од која е предложен)

своерачен потпис на именуваното лице:

*Лоренца Симевска Арменска*

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Берово и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

во Берово 12.07.2020 год.

(место и дата)



ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Мишо Догазански

*Мишо Догазански*

ЧЛЕНОВИ:

1. Јанко Галевски *Јанко Галевски*
2. Јасмина Кржовска *Јасмина Кржовска*
3. Кристина Џингарски *Кристина Џингарски*
4. Фимка Лукинова *Фимка Лукинова*



**РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**  
**ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА**  
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 10-286/1  
13.07.20020 год.  
**БЕРОВО**



**Образец број 7а**  
**член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден **13.07.2020** година, во состав Претседател Мишо Догазански и членовите, Јанко Галевски, Јасмина Кржовска, Кристина Џингарски и Фимка Лукинова, го донесе следното:

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0006

На местото на Член на избирачкиот одбор ДРАГИ НАЦИНСКИ од Берово, на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: промена на член од политичка партија – ВМРО ДПМНЕ, се именува лицето:

ГАБРИЕЛА ЧУЧУРСКА од Берово, номиниран Член на избирачкиот одбор од партијата ВМРО - ДПМНЕ, со адреса на живеење на ул. Илинденска бр. 41 во Берово;  
(име и презиме, адреса, институција каде е вработен или политичка партија од која е предложен)

своерачен потпис на именуваното лице: 

На местото на Член на избирачкиот одбор БРАНКА ШИШОВСКА од Берово, на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: промена на член од политичка партија – ВМРО ДПМНЕ, се именува лицето:

ИГОР АСПРОВСКИ од Берово, номиниран Член на избирачкиот одбор од партијата ВМРО - ДПМНЕ, со адреса на живеење на ул. Питу Гули бр. 13 во Берово;  
(име и презиме, адреса, институција каде е вработен или политичка партија од која е предложен)

своерачен потпис на именуваното лице: 

Оваа решение влегува во сила со денот на негово донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Берово и на огласната табла на општината.  
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.  
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

во Берово 13.07.2020 г.  
(место и дата)



ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Мишо Догазански  
ЧЛЕНОВИ

1. Јанко Галевски 

2. Јасмина Кржовска 

3. Кристина Џингарски 

4. Фимка Лукинова 





РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА - БЕРОВО



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 10-22/1

07.03.2020 ГОД

БЕРОВО

Образец број 7  
член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр. 40/06, ..... 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 07.03.2020 година, во состав Претседател **Мишо Догазански** и членовите, **Јанко Галевски, Јасмина Кржовска, Зоран Нешкевски и Блаже Буровски**, го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0007

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 0007.

За претседател на избирачкиот одбор број 0007 се избира **ДАРКО ЦИКАРСКИ** од Берово, вработен/а во Државен инспекторат за труд-Скопје, со адреса на живеење на ул. Неретва бр.20А, Берово

своерачен потпис на именуваното лице:

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 0007 се избира **МИХАИЛ САЧКАРСКИ** од Берово, вработен/а во **ООУ "Дедо Иљо Малешевски" - Берово**, со адреса на живеење ул.Карпош бр.22 во Берово

своерачен потпис на именуваното лице:

За членови на избирачкиот одбор број 0007 се избираат:

- 1) **ВЕНКО ЧАМЕРСКИ** од Берово, вработен/а во ОЈУЗС Д-р Иван Влашки, Берово, со адреса на живеење на ул. Маршал Тито бр. 51, Берово

своерачен потпис на именуваното лице:

- 2) **БЛАГИЦА ШИШОВСКА** од Берово, вработен/а во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Берово, со адреса на живеење на ул. Задарска бр. 9, Берово


своерачен потпис на именуваното лице:

- 3) **ДРАГАН ФУРНАЦИСКИ** од Берово предложен од политичката партија Социјал Демократски сојуз на Македонија, адреса на живеење ул.Маршал Тито бр.55а, Берово;

своерачен потпис на именуваното лице:

- 4) **ЛЕНЧЕ ЧИПЕВСКА** од Берово предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Кеј на младина бр.9/1/2, Берово;

своерачен потпис на именуваното лице:


  
**РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**  
**ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА - БЕРОВО**



За заменици членови на избирачкиот одбор број 0007 се избираат :

- 1) **ЗОРАН ЦОПКОВСКИ** од Берово, вработен/а во Општина Берово-Берово, со адреса на живеење на ул. Маршал Тито бр. 41/1/1, Берово

своерачен потпис на именуваното лице:

- 2) **ЕМА ЧИБАНСКА** од Берово, вработен/а во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Берово, со адреса на живеење на ул. 4-ти Јули бр. 1, Берово

своерачен потпис на именуваното лице:

- 3) **ГОРАН КРАКУТОВСКИ** од Берово предложен од политичката партија Социјал Демократски сојуз на Македонија, адреса на живеење ул.Неретва бр.13, Берово;

своерачен потпис на именуваното лице:

- 4) **ФАХРУДИН МУСТАФОВ** од Берово предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Ленинова бр.34, Берово;

своерачен потпис на именуваното лице:

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Берово и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

**ПРАВНА ПОУКА:**

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.  
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.  
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

во Берово 07.03.2020 г.  
(место и дата)



**ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА**  
**ПРЕТСЕДАТЕЛ**

**Мишо Догазански**

*Мишо Догазански*

**ЧЛЕНОВИ**

1. Јанко Галевски

*Јанко Галевски*

2. Јасмина Кржовска

*Јасмина Кржовска*

3. Зоран Нешкевски

*Зоран Нешкевски*

4. Блаже Буровски

*Блаже Буровски*



**РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**  
**ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА**

ОПШТИНА БЕРОВО



Образец број 7а  
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Бр. 10-38/1  
16.03.20

Враќа основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден **16.03.2020** година, во состав Претседател **Мишо Догазански** и членовите, **Јанко Галевски, Јасмина Кржовска, Зоран Нешкевски и Блаже Буровски**, го донесе следното:

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА**  
**ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0007**

На местото на членот на избирачкиот одбор **ВЕНКО ЧАМЕВСКИ од Берово**, на кого му престанал  
(име и презиме)  
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: **Заминување во пензија**, се именува лицето:  
**БОРИС ШТЕРЈЕВ од Берово**, вработен во Општинско Основно училиште **ДЕДО ИЉО МАЛЕШЕВСКИ** во Берово, со адреса на живеење **ул. СТРАШО ПИНЏУР бр.21 во Берово**;  
(име и презиме, адреса, институција каде е вработен или политичка партија од која е предлоген)

своерачен потпис на именуваното лице: 

Оваа решение влегува во сила со денот на негово донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Берово и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

во Берово 16.03.2020 г.  
(место и дата)



**ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА**  
**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
**Мишо Догазански**

**ЧЛЕНОВИ**

1. Јанко Галевски 

2. Јасмина Кржовска 

3. Зоран Нешкевски 

4. Блаже Буровски 





РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА - БЕРОВО



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 10-23/1

07.03.2020 год

БЕРОВО

Образец број 7  
член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр. 40/06, ....., 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 07.03.2020 година, во состав Претседател **Мишо Догазански** и членовите, **Јанко Галевски, Јасмина Кржовска, Зоран Нешкевски и Блаже Буровски**, го донесе следното:

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0008**

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 0008.

За претседател на избирачкиот одбор број 0008 се избира **ДУШКО РАДИНСКИ** од Берово, вработен/а во **Државен инспекторат за транспорт и врски – ПЕ Берово**, со адреса на живеење на ул. **Крушевска Република бр.13, Берово**

своерачен потпис на именуваното лице:

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 0008 се избира **ЈАСМИНКА КРЖОВСКА** од Будинарци, вработен/а во **ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Берово**, со адреса на живеење во **Будинарци**

своерачен потпис на именуваното лице:

За членови на избирачкиот одбор број 0008 се избираат:

- 1) **ЈОВАНЧО ПАРМАЧКИ** од Будинарци, вработен/а во **ЈЗУ Здравен дом, Берово**, со адреса на живеење во **Будинарци**

своерачен потпис на именуваното лице:

- 2) **РАДА ПАРМАЧКА** од Будинарци, вработен/а во **ОЈУДГ 23ти август - Берово**, со адреса на живеење во **с.Будинарци**

своерачен потпис на именуваното лице:

- 3) **ВЕРА СЕВДИНСКА** од Будинарци предложен од политичката партија **Социјал Демократски сојуз на Македонија**, адреса на живеење во **Будинарци**;

своерачен потпис на именуваното лице:

- 4) **ИГОР БОЈЧОВСКИ** од Будинарци предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење во **Будинарци**;

своерачен потпис на именуваното лице:



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА - БЕРОВО



За заменици членови на избирачкиот одбор број 0008 се избираат :

- 1) **СНЕЖАНА ИНГИЛИСКА ПЕРОВСКА** од Будинарци, вработен/а во ОЈУДГ "23ти август" Берово, со адреса на живеење во Будинарци

своерачен потпис на именуваното лице:

- 2) **СОЊА ИНГЕЛИСКА** од Будинарци, вработен/а во Општинско Основно училиште Дедо Иљо Малешевски Берово, со адреса на живеење во Будинарци

своерачен потпис на именуваното лице:

- 3) **ДУШКО ПАРМАЧКИ** од Будинарци предложен од политичката партија **Социјал Демократски сојуз на Македонија**, адреса на живеење во Будинарци;

своерачен потпис на именуваното лице:

- 4) **ГАВРИЛ ПАРМАЧКИ** од Будинарци предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење во Будинарци;

своерачен потпис на именуваното лице:

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Берово и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

**ПРАВНА ПОУКА:**

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.  
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.  
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

во Берово 07.03.2020 г.  
(место и дата)



ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ

Мишо Догазански

*Мишо Догазански*

ЧЛЕНОВИ

1. Јанко Галевски

*Јанко Галевски*

2. Јасмина Кржовска


*Јасмина Кржовска*

3. Зоран Нешкевски

*Зоран Нешкевски*

4. Блаже Буровски

*Блаже Буровски*



Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 06.07.2020 година, во состав Претседател Мишо Догазански и членовите, Јанко Галевски, Јасмина Кржовска, Зоран Нешкевски и Фимка Лукинова, го донесе следното:

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА**  
**ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0008**

На местото на Член на избирачкиот одбор ВЕРА СЕВДИНСКА од Будинарци, на кого му престанал  
(име и презиме)  
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: промена на член од партијата СДСМ, се именува лицето:

ЉУПЧО ЧУТРЕВСКИ од Будинарци, номиниран член од партијата СДСМ, со адреса на живеење во  
Будинарци.

(име и презиме, адреса, институција каде е вработен или политичка партија од која е предложен)

своерачен потпис на именуваното лице:

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Берово и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

во Берово 06.07.2020 г.  
(место и дата)



ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ

Мишо Догазански

ЧЛЕНОВИ

1. Јанко Галевски
2. Јасмина Кржовска
3. Зоран Нешкевски
4. Фимка Лукинова



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА



10-39/1  
16.03.20

Образец број 7а  
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 16.03.2020 година, во состав Претседател Мишо Догазански и членовите, Јанко Галевски, Јасмина Кржовска, Зоран Нешкевски и Блаже Буровски, го донесе следното:

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА**  
**ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0008**

На местото на Претседателот на избирачкиот одбор ДУШКО РАДИНСКИ од Берово, на кого му престанал

(име и презиме)

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: **Боледување**, се именува лицето:

**ВАЛЕНТИНА ПАЧАРСКА** од **Будинарци**, вработен во Општина Берово, со адреса на живеење во **Будинарци**:

(име и презиме, адреса, институција каде е вработен или политичка партија од која е припадник)

своерачен потпис на именуваното лице:

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Берово и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

во Берово 16.03.2020 г.  
(место и дата)

М.П.



1. Јанко Галевски

2. Јасмина Кржовска

3. Зоран Нешкевски

4. Блаже Буровски





РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА - БЕРОВО



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 10-24/1

07.03.2020 година

Образец број 7

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр. 40/06, ....., 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 07.03.2020 година, во состав Претседател **Мишо Догазански** и членовите, **Јанко Галевски**, **Јасмина Кржовска**, **Зоран Нешкевски** и **Блаже Буровски**, го донесе следното:

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0009**

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 0009.

За претседател на избирачкиот одбор број 0009 се избира **СЛАВИЦА ЧАВДАРСКА** од **Берово**, вработен/а во Општинско Основно училиште **Дедо Иљо Малешевски Берово**, со адреса на живеење на ул. **Маршал Тито бр.36, Берово**

своерачен потпис на именуваното лице:

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 0009 се избира **ЗОРКА БОГДАНСКА** од **Владимирово**, вработен/а во Општинско Основно училиште **Дедо Иљо Малешевски Берово**, со адреса на живеење ул. **Моша Пијаде бр.15, Владимирово**

своерачен потпис на именуваното лице:

За членови на избирачкиот одбор број 0009 се избираат :

- 1) **ВАСКА РАБАЦИСКА** од **Владимирово**, вработен/а во Општинско Основно училиште **Дедо Иљо Малешевски Берово**, со адреса на живеење на ул. **Моша Пијаде бр.68, Владимирово**

своерачен потпис на именуваното лице:

- 2) **МАЈА БОЈАЦИСКИ** од **Владимирово**, вработен/а во Општинско Основно училиште **Дедо Иљо Малешевски Берово**, со адреса на живеење на ул. **Моша Пијаде бр.7, Владимирово**

своерачен потпис на именуваното лице:

- 3) **МАРИЈА ЦАРОВСКА** од **Владимирово** предложен од политичката партија **Социјал Демократски сојуз на Македонија**, адреса на живеење ул. **Моша Пијаде бр.2, Владимирово**;

своерачен потпис на именуваното лице:

- 4) **ЖИВКО МЛАДЕНОВСКИ** од **Владимирово** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење во **Владимирово**;

своерачен потпис на именуваното лице:



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА - БЕРОВО



За заменици членови на избирачкиот одбор број 0009 се избираат:

- 1) **ЖИВКО ШУПЕРЛИСКИ** од **Владимирово**, вработен/а во **Општинско Основно училиште Дедо Иљо Малешевски Берово**, со адреса на живеење на **ул. Моша Пијаде бр.45, Владимирово**

своерачен потпис на именуваното лице:

- 2) **ЉУПЧО ДИМИТРОВСКИ** од **Берово**, вработен/а во **АВРСМ Центар за вработување - Берово**, со адреса на живеење во **ул.4-ти јули бр.25, Берово**

своерачен потпис на именуваното лице:

- 3) **НАТАЛИНА БУРОВСКА** од **Владимирово** предложен од политичката партија **Социјал Демократски сојуз на Македонија**, адреса на живеење **ул.Маршал Тито бр.15, Владимирово;**

своерачен потпис на именуваното лице:

- 4) **СПАСЕ СВИЊАРСКИ** од **Владимирово** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење во **Владимирово;**

своерачен потпис на именуваното лице:

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Берово и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

**ПРАВНА ПОУКА:**

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

во Берово 07.03.2020 г.  
(место и дата)



ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ

Мишо Догазански

ЧЛЕНОВИ

1. Јанко Галевски

2. Јасмина Кржовска

3. Зоран Нешковски

4. Блаже Буровски



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА  
БЕРОВО  
Бр. 10-278/1  
12.07 2020 год  
БЕРОВО

Образец број 7а  
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.07.2020 година, во состав Претседател Мишо Догазански и членовите, Јанко Галевски, Јасмина Кржовска, Кристина Цингарски и Фимка Лукинова, го донесе следното:

### РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА  
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0009

На местото на Член на избирачкиот одбор МАЈА БОЈАЦИСКИ од Владимирово, на кого му  
(име и презиме)  
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: **Замена со доставена медицинска потврда за спреченост**, се именува лицето:

СОЊА СТАМБОЛИСКА од Владимирово, номиниран за член на ИО по случаен избор од страна на ДИК, со адреса на живеење на ул. Брашнарска бр. 15 во Владимирово;

(име и презиме, адреса, институција каде е вработен или политичка партија од која е предложен)

своерачен потпис на именуваното лице:

Соња Стамболиска

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Берово и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

во Берово 12.07.2020 г.  
(место и дата)

М.П.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ

Мишо Догазански

ЧЛЕНОВИ

1. Јанко Галевски
2. Јасмина Кржовска
3. Кристина Цингарски
4. Фимка Лукинова





РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА - БЕРОВО



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА  
БЕРОВО

Бр. 10-25/1

07.03.20020 год

Образец број 7  
член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик

Врз основа на Членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр. 40/06, ....., 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 07.03.2020 година, во состав Претседател **Мишо Догазански** и членовите, **Јанко Галевски**, **Јасмина Кржовска**, **Зоран Нешкевски** и **Блаже Буровски**, го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0010

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 0010.

За претседател на избирачкиот одбор број 0010 се избира **СОЊА РУШКОВСКА** од Двориште, вработен/а во Општинско Основно училиште Дедо Иљо Малешевски Берово, со адреса на живеење на ул. **2 бр.20, Двориште**

своерачен потпис на именуваното лице:

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 0010 се избира **ДАНИЕЛА ТРНКОВСКА** од Берово, вработен/а во СОУ "Ацо Русковски" Берово, со адреса на живеење ул. Партизанска бр.39, Берово

своерачен потпис на именуваното лице:

За членови на избирачкиот одбор број 0010 се избираат:

- 1) **МИЛЕ КИТАНОВСКИ** од Двориште, вработен/а во Општинско Основно училиште Дедо Иљо Малешевски Берово, со адреса на живеење на ул. **10 бр.96А, Двориште**

своерачен потпис на именуваното лице:

- 2) **СВЕТЛАНА ЦОПКОВСКА** од Двориште, вработен/а во Општинско Основно училиште Дедо Иљо Малешевски Берово, со адреса на живеење на ул. **3 бр.68, Двориште**


своерачен потпис на именуваното лице:

- 3) **КАТА РАЛПОВСКА** од Берово предложен од политичката партија Социјал Демократски сојуз на Македонија, адреса на живеење ул. Гуро Гаковиќ бр.10, Берово;

своерачен потпис на именуваното лице:

- 4) **ДРАГИ МЛАДЕНОВСКИ** од Двориште предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење во Двориште;

своерачен потпис на именуваното лице:

  
 РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА - БЕРОВО



За заменици членови на избирачкиот одбор број 0010 се избираат :

- 1) **ЖИВКА КИТАНОВСКА ГЛИНЏУРС** од Двориште, вработен/а во Општинско Основно училиште Дедо Иљо Малешевски Берово, со адреса на живеење на ул. 10 бр.112, Двориште

своерачен потпис на именуваното лице:

- 2) **БРАНЧЕ МИЛЧОВСКИ** од Берово, вработен/а во ТППЕ Берово, со адреса на живеење во ул. Крушевска Република бр.3, Берово

своерачен потпис на именуваното лице:

- 3) **ГОРДАНА РУМЕНОВСКА-АЛЕКСОВСКА** од Двориште предложен од политичката партија Социјал Демократски сојуз на Македонија, адреса на живеење ул.4 бр.44, Двориште;

своерачен потпис на именуваното лице:

- 4) **ДРАГИ КИТАНОВСКИ** од Двориште предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење во Двориште;

своерачен потпис на именуваното лице:

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Берово и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

**ПРАВНА ПОУКА:**


Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

во Берово 07.03.2020 г.  
(место и дата)



ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ

Мишо Догазански



ЧЛЕНОВИ


1. Јанко Галевски

2. Јасмина Кржовска

3. Зоран Нешкевски

4. Блаже Буровски






**РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**  
**ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА**

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 10-280/11  
12.07.2020 год.



Образец број 7а  
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ


Враќоснова на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден **12.07.2020** година, во состав Претседател **Мишо Догазански** и членовите, **Јанко Галевски, Јасмина Кржовска, Кристина Џингарски и Фимка Лукинова**, го донесе следното:

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0010


На местото на Зам. Претседател на избирачкиот одбор **ДАНИЕЛА ТРНКОВСКА од Берово**, на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: **Замена со доставена медицинска потврда за спреченост, се именува лицето:**

**ЕМИЛИЈА АВРАМСКА од Берово**, избран за Заменик Претседател на ИО по случаен избор од страна на ДИК, со адреса на живеење на ул. **Неретва бр. 30 во Берово**;  
(име и презиме, адреса, институција каде е вработен или политичка партија од која е предложен)

своерачен потпис на именуваното лице: 

На местото на Зам.Член на избирачкиот одбор **ЖИВКА КИТАНОВСКА ГЛИНЦУРС од Двориште**, на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: **Замена поради смрт, се именува лицето:**


**МИМОЗА КРЖОВСКА од Владимирово**, избран заменик член на ИО по случаен избор од страна на ДИК, со адреса на живеење на ул. **Браќа Распашкови бр. 28 во Берово**;  
(име и презиме, адреса, институција каде е вработен или политичка партија од која е предложен)

своерачен потпис на именуваното лице: 


Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Берово и на огласната табла на општината.  
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.




**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.  
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

во Берово 12.07.2020 г.  
(место и дата)



М.П.

**ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА**  
**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
**Мишо Догазански**  
  
**ЧЛЕНОВИ**

1. Јанко Галевски 
2. Јасмина Кржовска 
3. Кристина Џингарски 
4. Фимка Лукинова 





РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА - БЕРОВО

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 10-2611  
07.03.2020 год  
БЕРОВО



Образец број 7  
член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр. 40/06, ....., 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 07.03.2020 година, во состав Претседател **Мишо Догазански** и членовите, **Јанко Галевски, Јасмина Кржовска, Зоран Нешковски и Блаже Буровски**, го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0011

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 0011.

За претседател на избирачкиот одбор број 0011 се избира **РУМЕНКА НИНЧОВСКА** од **Берово**, вработен/а во Општинско Основно училиште **Дедо Иљо Малешевски Берово**, со адреса на живеење на ул. **Маршал Тито бр.47, Берово**

своерачен потпис на именуваното лице:

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 0011 се избира **ДРАГИ РАШКОВСКИ** од **Берово**, вработен/а во Општинско Основно училиште **Дедо Иљо Малешевски Берово**, со адреса на живеење ул. **Пиринска бр.6-А, Берово**

своерачен потпис на именуваното лице:

За членови на избирачкиот одбор број 0011 се избираат:

- 1) **ЛИМОНКА МИЦАЈКОВСКА** од **Мачево**, вработен во **ЈЗУ Здравствен дом Берово**, со адреса на живеење во **Мачево**

своерачен потпис на именуваното лице:

- 2) **СЛАВИЦА ЧАУШКА** од **Мачево**, вработена во **О.С.У. „Ацо Русковски“ Берово**, со адреса на живеење во **Мачево**

своерачен потпис на именуваното лице:


- 3) **ВЕСКА ВИДИНСКА** од **Мачево** предложен од политичката партија **Социјал Демократски сојуз на Македонија**, адреса на живеење во **Мачево**;

своерачен потпис на именуваното лице:

- 4) **ЉУПЧО ВИДИНСКИ** од **Мачево** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење во **Мачево**;

своерачен потпис на именуваното лице:




  
 РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
   
 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА - БЕРОВО



За заменици членови на избирачкиот одбор број 0011 се избираат :

- 1) **МАЦА ПЕОВСКА** од Смојмирово, вработен во ООУ Дедо Иљо Малешевски Берово, со адреса на живеење ул.Маршал Тито бр.65/А

своерачен потпис на именуваното лице:

- 2) **МИТКО ЦРНЕВСКИ** од Мачево, вработен во ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово, со адреса на живеење во Мачево

своерачен потпис на именуваното лице:

- 3) **ВАНЧО ДРАКУЛОВСКИ** од Мачево предложен од политичката партија Социјал Демократски сојуз на Македонија, адреса на живеење во Мачево;

своерачен потпис на именуваното лице:

- 4) **СУНЧИЦА ВУЧКОВСКА** од Мачево предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење во Мачево;

своерачен потпис на именуваното лице:

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Берово и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

**ПРАВНА ПОУКА:**

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

во Берово 07.03.2020 г.  
(место и дата)



ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Мишо Догазански

*Мишо Догазански*


ЧЛЕНОВИ

1. Јанко Галевски

2. Јасмина Кржовска

3. Зоран Нешкевски

4. Блаже Буровски


  
**РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**  
**ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА - БЕРОВО**



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 10-2711

07.03.2020 год.

Образец број 7

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр. 40/06, ..... 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 07.03.2020 година, во состав Претседател Мишо Догазански и членовите, Јанко Галевски, Јасмина Кржовска, Зоран Нешкевски и Блаже Буровски, го донесе следното:

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0012**

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 0012.

За претседател на избирачкиот одбор број 0012 се избира **ДИЈАНА КАСМСКА** од Будинарци, Берово, вработен/а во О.С.У. „Ацо Русковски“ Берово, со адреса на живеење на ул. Будинарци, Берово

своерачен потпис на именуваното лице:

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 0012 се избира **ДРАГИ ЦИКАРСКИ** од Берово, вработен/а во Агенција за катастар на недвижности ПЕ Берово, со адреса на живеење ул. Балканска бр.8, Берово

своерачен потпис на именуваното лице:

За членови на избирачкиот одбор број 0012 се избираат :

- 1) **ГОРАН ГАЗИНКОВСКИ** од Митрашинци, вработен во Општина Берово - Противпожарен дом Берово, со адреса на живеење во Митрашинци

своерачен потпис на именуваното лице:

- 2) **БЛАГОЈ РУМЕНОВСКИ** од Берово, вработена во ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово, со адреса на живеење во ул.Балканска бр.31,Берово


своерачен потпис на именуваното лице:

- 3) **ГОРАН ПОТРГАНСКИ** од Берово предложен од политичката партија Социјал Демократски сојуз на Македонија, адреса на живеење ул.Белградска бр.19, Берово;

своерачен потпис на именуваното лице:

- 4) **ГЛИГОР ЈАНОВСКИ** од Митрашинци предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење во Митрашинци;

своерачен потпис на именуваното лице:


  
 РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
   
 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА - БЕРОВО



За заменици членови на избирачкиот одбор број 0012 се избираат :

- 1) **МАРИЈА КОЗОВСКА** од Будинарци, вработена во ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово, со адреса на живеење во Будинарци

своерачен потпис на именуваното лице:

- 2) **ЗОРИЦА РИЗИНСКА - ШАХПАСКА** од Смојмирово, вработен во ЈЗУ Здравствен дом Берово, со адреса на живеење во Маршал Тито 48а, Смојмирово

своерачен потпис на именуваното лице:

- 3) **СТОЈАН ЗОРБОВСКИ** од Берово предложен од политичката партија Социјал Демократски сојуз на Македонија, адреса на живеење ул.Сремска бр.26, Берово;

своерачен потпис на именуваното лице:

- 4) **ИГОР ТРКАЛЕВСКИ** од Митрашинци предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење во Митрашинци;

своерачен потпис на именуваното лице:

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Берово и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

**ПРАВНА ПОУКА:**

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

во Берово 07.03.2020 г.  
(место и дата)



ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ

Мишо Догазански

*Мишо Догазански*

ЧЛЕНОВИ-

1. Јанко Галевски

*Јанко Галевски*

2. Јасмина Кржовска

*Јасмина Кржовска*

3. Зоран Нешкевски

*Зоран Нешкевски*

4. Блаже Буровски

*Блаже Буровски*




РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 10-279/1

12.07.2020 год.

БЕРОВО



Образец број 7а  
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Вра основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.07.2020 година, во состав Претседател Мишо Догазански и членовите, Јанко Галевски, Јасмина Кржовска, Кристина Џингарски и Фимка Лукинова, го донесе следното:

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА**  
**ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0012**

На местото на Претседател на избирачкиот одбор ДИЈАНА КАСМСКА од Будинарци, на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: Замена поради учество во листа за советници, се именува лицето:

СВЕТЛАНА АСПРОВСКА од Берово, избран за Претседател на ИО по случаен избор од страна на ДИК, со адреса на живеење на ул. Братство и Единство бр. 19 во Берово;

(име и презиме, адреса, институција каде е работен или политичка партија од која е предложен)

своерачен потпис на именуваното лице:

На местото на Зам.Член на избирачкиот одбор ЗОРИЦА РИЗИНСКА-ШАХПАСКА од Смојмирово, на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: Замена со доставена медицинска потврда за спреченост, се именува лицето:

МОДИЦА БУБЕВСКА од Берово, избран заменик член на ИО по случаен избор од страна на ДИК, со адреса на живеење на ул. Илинденска бр. 1 во Берово;

(име и презиме, адреса, институција каде е работен или политичка партија од која е предложен)

своерачен потпис на именуваното лице:

Модича Бубевска

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Берово и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

во Берово 12.07.2020 г.  
(место и дата)



ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Мишо Догазански

Мишо Догазански

ЧЛЕНОВИ

1. Јанко Галевски Јанко Галевски

2. Јасмина Кржовска Јасмина Кржовска

3. Кристина Џингарски Кристина Џингарски

4. Блаже Буровски Блаже Буровски



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА - БЕРОВО



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА  
БЕРОВО

Бр. 10-28/1

07.03.2020

Образец број 7  
член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр. 40/06, ..... 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 07.03.2020 година, во состав Претседател Мишо Догазански и членовите, Јанко Галевски, Јасмина Кржовска, Зоран Нешкевски и Блаже Буровски, го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0013

Се формира изборачки одбор за изборачкото место број 0013.

За претседател на изборачкиот одбор број 0013 се избира **СЛАВИЦА КОРЧОВСКА** од **Русиново**, вработен во О.С.У. „Ацо Русковски“ **Берово**, со адреса на живеење на ул. 11-ти Октомври бр.1/А во с.Русиново, **Берово**

своерачен потпис на именуваното лице:

За заменик претседател на изборачкиот одбор број 0013 се избира **ВЕСНА БОЈЧОВСКА КУСКИНСКА** од **Берово**, вработена во ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ **Берово**, со адреса на живеење на ул. Цветан Димов бр. 11 во **Берово**

своерачен потпис на именуваното лице:

За членови на изборачкиот одбор број 0013 се избираат :

- 1) **АТАНАС ВАЛМАРСКИ** од **Ратево**, вработен во ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ **Берово**, со адреса на живеење на ул. Гоце Делчев бр. 49 во с. Ратево

своерачен потпис на именуваното лице:

- 2) **МАРИЈА ТАСЕВСКА-КИРОВСКИ** од **Ратево**, вработена во ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ **Берово**, со адреса на живеење во ул.Маршал Тито бр.32,Ратево,Берово

своерачен потпис на именуваното лице:

- 3) **ДЕЈАН АВРАМСКИ** од **Ратево** предложен од политичката партија Социјал Демократски сојуз на Македонија, адреса на живеење ул.Илинденска бр.80, Ратево;

своерачен потпис на именуваното лице:

- 4) **ДЕЈАН ПАЧЕМСКИ** од **Берово** предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Моша Пијаде бр.131, **Берово**;

своерачен потпис на именуваното лице:


  
**РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**  
**ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА - БЕРОВО**



За заменици членови на избирачкиот одбор број 0013 се избираат :

- 1) **НОВКА ТАСЕВСКА** од Ратево, вработена во **О.С.У. „Ацо Русковски“** Берово, со адреса на живеење на ул. 1-ви МАЈ бр. 27, во Ратево  
своерачен потпис на именуваното лице:
  
- 2) **ЈОВЧО ЦИКАРСКИ** од Ратево, вработен во **Детска градинка 23 Август** Берово, со адреса на живеење на ул. 1-ви МАЈ бр. 33, во Ратево  
своерачен потпис на именуваното лице:
  
- 3) **БЛАЖЕ МАЧЕВСКИ** од Ратево предложен од политичката партија **Социјал Демократски сојуз на Македонија**, адреса на живеење ул.Маршал Тито бр.40, Ратево;  
своерачен потпис на именуваното лице:
  
- 4) **БЛАГОЈ АНДОВСКИ** од Ратево предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење во Ратево;  
своерачен потпис на именуваното лице:

Оваа решение влегува во сила со денот на негово донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Берово и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.


**ПРАВНА ПОУКА:**


Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

во Берово 07.03.2020 г.  
(место и дата)



**ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА**  
**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
**Мишо Догазански**

  
 \_\_\_\_\_  
**ЧЛЕНОВИ**

1. Јанко Галевски 
2. Јасмина Кржовска 
3. Зоран Нешкевски 
4. Блаже Буровски 



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 10-40/11

16.03.2020 год.

Образец број 7а  
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 16.03.2020 година, во состав Претседател Мишо Догазански и членовите, Јанко Галевски, Јасмина Кржовска, Зоран Нешкевски и Блаже Буровски, го донесе следното:

РЕШЕНИЕ  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА  
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0013

На местото на Заменик претседател на избирачкиот одбор ВЕСНА БОЈЧОВСКА КУСКИНСКА од Берово, на кого му престанал

(име и презиме)

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: **Породилно боледување**, се именува лицето:

**КАЛИНКА АНДОВСКА од Ратево**, вработен во Општинска Јавна установа за деца-детска градинка 23 АВГУСТ Берово, со адреса на живеење **ул. Гоце Делчев бр.43 во Ратево**;

(име и презиме, адреса, институција каде е вработен или политичка партија од која е предложен)

своерачен потпис на именуваното лице:

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Берово и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

во Берово 16.03.2020 г.  
(место и дата)ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Мишо Догазански

ЧЛЕНОВИ

1. Јанко Галевски
2. Јасмина Кржовска
3. Зоран Нешкевски
4. Блаже Буровски



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА - БЕРОВО



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 10-29/1

07.03.2020 год

БЕРОВО

Образец број 7  
член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр. 40/06, ....., 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 07.03.2020 година, во состав Претседател **Мишо Догазански** и членовите, **Јанко Галевски, Јасмина Кржовска, Зоран Нешкевски и Блаже Буровски**, го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0014

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 0014.

За претседател на избирачкиот одбор број 0014 се избира **СНЕЖАНА КАЛПАЧКА** од **Русиново**, вработен во **ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово**, со адреса на живеење на ул. **Димитар Влахов бр. 16** во с. **Русиново**

своерачен потпис на именуваното лице:

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 0014 се избира **ГОКО БЕЛЧОВСКИ** од **Русиново**, вработена во **ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово**, со адреса на живеење на ул. **Маршал Тито бр. 22** во с. **Русиново**

своерачен потпис на именуваното лице:

За членови на избирачкиот одбор број 0014 се избираат:

- 1) **ЗОРА БУРОВСКА** од **Русиново**, вработена во **ООУ „Никола Петров Русински“ во Русиново**, со адреса на живеење на ул. **Димитар Влахов бр. 54** во с. **Русиново**

своерачен потпис на именуваното лице:

- 2) **МИТКО БЕЛЧОВСКИ** од **Русиново**, вработена во **ООУ „Никола Петров Русински“ во Русиново**, со адреса на живеење на ул. **Маршал Тито бр. 9** во с. **Русиново**


своерачен потпис на именуваното лице:

- 3) **ВАЛЕНТИНКА БЕЛЧОВСКА** од **Русиново** предложен од политичката партија **Социјал Демократски сојуз на Македонија**, адреса на живеење ул. **Никола Петров бр.2, Русиново**;


своерачен потпис на именуваното лице:

- 4) **МОНИКА НИКОЛИЧ** од **Русиново** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење во **Русиново**;

своерачен потпис на именуваното лице:



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА - БЕРОВО



За заменици членови на избирачкиот одбор број 0014 се избираат :

- 1) СУЗАНА КАЛПАЧКА од Русиново, вработена во Детска градинка 23 Август Берово, со адреса на живеење на ул. Димитар Влахов бр. 12 во с. Русиново

своерачен потпис на именуваното лице:

- 2) ЛИЛЈАНА БУРОВСКА од Русиново, вработен во Детска градинка 23 Август Берово, со адреса на живеење на ул. 29ти ноември бр. 11, во Русиново

своерачен потпис на именуваното лице:

- 3) АЛЕКСАНДАР МИРЧОВСКИ од Русиново предложен од политичката партија Социјал Демократски сојуз на Македонија, адреса на живеење ул.Јане Сандански бр.52, Русиново;

своерачен потпис на именуваното лице:

- 4) ГАБРИЕЛА БЕЛЧОВСКА од Русиново предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење во Русиново;

своерачен потпис на именуваното лице:

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Берово и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.


**ПРАВНА ПОУКА:**

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

во Берово 07.03.2020 г.  
(место и дата)



ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Мишо Догазански

  
ЧЛЕНОВИ

1. Јанко Галевски

2. Јасмина Кржовска

3. Зоран Нешкевски

4. Блаже Буровски





РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА - БЕРОВО

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 10-30/1

07.03.2020 год.

БЕРОВО



Образец број 7  
член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр. 40/06, ....., 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 07.03.2020 година, во состав Претседател Мишо Догазански и членовите, Јанко Галевски, Јасмина Кржовска, Зоран Нешкевски и Блаже Буровски, го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0015

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 0015.

За претседател на избирачкиот одбор број 0015 се избира **АНГЕЛКО РАЈКОВСКИ** од Берово, вработен во Агенција за катастар на недвижности, Одделение Берово, со адреса на живеење на ул. Маршал Тито бр. 73 во Берово

своерачен потпис на именуваното лице:

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 0015 се избира **ДРАГАН СТРАТОРСКИ** од Русиново, вработен во Државен инспекторат за земјоделство во Берово, со адреса на живеење на ул. Јане Сандански бр. 56 во с. Русиново

своерачен потпис на именуваното лице:

За членови на избирачкиот одбор број 0015 се избираат :

- 1) **ЗОРАН ФИДАНСКИ** од Русиново, вработена во Општина Берово, со адреса на живеење на ул. Гоце Делчев бр. 19 во с. Русиново

своерачен потпис на именуваното лице:

- 2) **ПАВЛИНКА ЧУКАРСКА** од Русиново, вработена во ООУ „Никола Петров Русински“ во Русиново, со адреса на живеење на ул. Моша Пијаде бр. 6 во с. Русиново


своерачен потпис на именуваното лице:

- 3) **ДЕСПИНА ТАШЕВА** од Русиново предложен од политичката партија Социјал Демократски сојуз на Македонија, адреса на живеење ул.29-ти Ноември бр.16, Русиново;

своерачен потпис на именуваното лице:

- 4) **ВАСКО СТРАТОРСКИ** од Русиново предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење во Русиново;

своерачен потпис на именуваното лице:


  
**РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**  
**ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА - БЕРОВО**



За заменици членови на избирачкиот одбор број 0015 се избираат :

- 1) **РУМЕНКА МИЛОШОВСКА** од **Русиново**, вработена во **Детска градинка 23 Август Берово**, со адреса на живеење на ул. **Илинденска бр. 12** во с. **Русиново**

своерачен потпис на именуваното лице:

- 2) **БИЛЈАНА ТРНКОВСКА** од **Русиново**, вработена во **ООУ „Никола Петров Русински“** во **Русиново**, со адреса на живеење на ул. **Моша Пијаде бр. 19** во с. **Русиново**

своерачен потпис на именуваното лице:

- 3) **ДАМЈАН ЦРВЕНКОВСКИ** од **Русиново** предложен од политичката партија **Социјал Демократски сојуз на Македонија**, адреса на живеење ул. **Маршал Тито бр.48**, **Русиново**;

своерачен потпис на именуваното лице:

- 4) **ГОЦЕ КАЛПАЧКИ** од **Русиново** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење во **Русиново**;

своерачен потпис на именуваното лице:

Оваа решение влегува во сила со денот на негово донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Берово и на огласната табла на општината.

Колија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

**ПРАВНА ПОУКА:**


Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

во Берово 07.03.2020 г.  
(место и дата)




ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ

Мишо Догазански




ЧЛЕНОВИ

1. Јанко Галевски 

2. Јасмина Кржовска 

3. Зоран Нешкевски 

4. Блаже Буровски 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА  
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 10-4111  
16.03.2020 год.  
БЕРОВО



Образец број 7а  
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 16.03.2020 година, во состав Претседател Мишо Догазански и членовите, Јанко Галевски, Јасмина Кржовска, Зоран Нешкевски и Блаже Буровски, го донесе следното:

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА**  
**ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0015**

На местото на Член на избирачкиот одбор ПАВЛИНКА ЧУКАРСКА од Русиново, на кого му престанал

(име и презиме)

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: Пензионирање, се именува лицето:

ВЕСНА ЧУКАРСКА од Русиново, вработен во Општинска Јавна установа за деца-детска градинка 23 АВГУСТ Берово, со адреса на живеење ул. Јане Сандански бр.4/А во Русиново;

(име и презиме, адреса, институција каде е вработен или политичка партија од која е предложен)

своерачен потпис на именуваното лице:

Весна Чукарска

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Берово и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

во Берово 16.03.2020 г.  
(место и дата)



ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Мишо Догазански

ЧЛЕНОВИ

1. Јанко Галевски
2. Јасмина Кржовска
3. Зоран Нешкевски
4. Блаже Буровски





РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА - БЕРОВО



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 10-3114  
07.03.2020 год.

Образец број 7  
член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр. 40/06, ....., 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 07.03.2020 година, во состав Претседател **Мишо Догазански** и членовите, **Јанко Галевски, Јасмина Кржовска, Зоран Нешкевски и Блаже Буровски**, го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0016

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 0016.

За претседател на избирачкиот одбор број 0016 се избира **МАРИНА ГОШЕВСКА** од **Смојмирово**, вработена во **ОСУ „Ацо Русковски“ во Берово**, со адреса на живеење на ул. **Моша Пијаде бр. 9** во с. **Смојмирово**

своерачен потпис на именуваното лице:

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 0016 се избира **ЛАТИНКА ПОПОВСКА** од **Смојмирово**, вработена во **Детска градинка 23 Август Берово**, со адреса на живеење на ул. **Маршал Тито бр. 44** во с. **Смојмирово**

своерачен потпис на именуваното лице:

За членови на избирачкиот одбор број 0016 се избираат:

- 1) **ЛИЛЈАНА ДОНЧЕВСКА** од **Смојмирово**, вработена во **ООУ „Ванчо Китанов“ во Пехчево**, со адреса на живеење на ул. **Маршал Тито бр. 68**, во с. **Смојмирово**

своерачен потпис на именуваното лице:

- 2) **ДЕЈАН ЦАЛЕВСКИ** од **Смојмирово**, вработена во **Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен Скопје**, со адреса на живеење на ул. **Маршал Тито бр. 59**, во с. **Смојмирово**

своерачен потпис на именуваното лице:

- 3) **МИЛАН ПЕОВСКИ** од **Смојмирово** предложен од политичката партија **Социјал Демократски сојуз на Македонија**, адреса на живеење ул. **Маршал Тито бр.65, Смојмирово**;

своерачен потпис на именуваното лице:

- 4) **КАТЕРИНА СПЕНЦАРСКА** од **Смојмирово** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење во **Смојмирово**;

своерачен потпис на именуваното лице:


  
**РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**  
**ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА - БЕРОВО**



За заменици членови на избирачкиот одбор број 0016 се избираат :

- 1) **ВЕСНА МАВРОВСКА** од Смојмирово, вработена во ООУ „Банчо Китанов“ во Пехчево, со адреса на живеење на ул. **Димитар Влахов бр. 48** во с. **Смојмирово**

своерачен потпис на именуваното лице:

- 2) **ЃОРЃИ МУШКАРСКИ** од Смојмирово, вработена во ОСУ „Ацо Русковски“ во Берово, со адреса на живеење на ул. **Моша Пијаде бр. 41** во с. **Смојмирово**

своерачен потпис на именуваното лице:

- 3) **РОБЕРТ СТОИЛОВСКИ** од Смојмирово предложен од политичката партија Социјал Демократски сојуз на Македонија, адреса на живеење ул. **Илинденска бр.30**, Смојмирово;

своерачен потпис на именуваното лице:

- 4) **ВЛАДКО ШАХПАСКИ** од Смојмирово предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење во Смојмирово;

своерачен потпис на именуваното лице:

Оваа решение влегува во сила со денот на негово донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Берово и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

**ПРАВНА ПОУКА:**


Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

во Берово 07.03.2020 г.  
(место и дата)



ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ

Мишо Догазански



ЧЛЕНОВИ

1. Јанко Галевски

2. Јасмина Кржовска

3. Зоран Нешкевски

4. Блаже Буровски

ИЗДАВА:  
ОПШТИНА БЕРОВО